

БИЛДЕН

4
2001

Интернет адреса
на Министерството за финансии на Република Македонија
<http://www.finance.gov.mk/>

Интернет адреса
на Агенцијата на Република Македонија за приватизација
<http://www.mpa.org.mk/>

Интернет адреса
на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност
<http://www.mse.org.mk/>

Интернет адреса
на Комисијата за хартии од вредност
<http://www.sec.gov.mk/>

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Скопје, април 2001

СОДРЖИНА

ТАБЕЛИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ

| | |
|--|-----|
| Табела 1: Република Македонија - Основни макроекономски индикатори | .5 |
| Функционална класификација на владините расходи | .5 |
| Бруто домашен производ | .6 |
| Цени | .6 |
| Работна сила (според Анкетата на работната сила) | .7 |
| Надворешно-трговска размена | .7 |
| Индустриското производство во 2000 и 2001 година | .8 |
| Цените во 2000 и 2001 година | .8 |
| Надворешно-трговската размена во 2000 и 2001 година | .10 |
| Надворешен долг | .11 |
| Табела 2: Состојба на надворешниот долг | .11 |
| Буџетски приходи | .12 |
| Табела 5: Приходи на Буџетот на Република Македонија | .13 |
| Буџетски расходи | .14 |
| Табела 6: Расходи на Буџетот на Република Македонија | .15 |
| Табела 7: Буџет - Централна државна власт | .16 |
| Табела 8: Фонд за пензиско и инвалидско осигурување | .17 |
| Табела 9: Фонд за здравствено осигурување | .18 |
| Табела 10: Фонд за вработување | .19 |
| Табела 11: Фонд за магистрални и регионални патишта | .20 |
| Македонска берза на долгочорни хартии од вредност | .21 |
| Табела 12: Македонска берза - Извештај за тргување од 1.03 до 31.03.2001 | .22 |
| Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност | .24 |
| Депозити на физичките лица кај банките и штедилниците | .24 |

СТАТИИ

| | |
|--|-----|
| Продолжуваме во правец на реформите, | |
| Интервју со г-дин Никола Груевски, министер за финансии на Република Македонија | .25 |
| м-р Антонета Манова Ставреска - | |
| Влијанието на странските банки врз домашната банкарска индустрија | .31 |
| м-р Зоран Јовановски - | |
| Реформата на пензискот систем и развојот на финансискиот систем во Република Македонија .. | .36 |
| Марина Наќева-Кавракова - Актуелни аспекти на приватизацијата во Република Македонија | .39 |
| Д-р Сем Вакнин - Типологија на финансиските скандали | .42 |
| Златко Антевски - Слободни економски зони во Република Македонија | .45 |
| Томо Томовски - Инвестиционите фондови како институционални инвеститори | .49 |
| Драги Тасевски - Почетни искуства во управувањето со јавниот долг (компаративен приод) .. | .53 |
| Софija Герасимова - Постапка и начин за одлагање на плаќањето на | |
| даночниот долг и негово евидентирање во книgovodствената евиденција | .56 |
| Владимир Здравев - Системска мерка во начинот на работење на | |
| даночните обврзници во прометот на мало на добра и услуги | .59 |
| Мирослав Јовановик - | |
| Улогата на Секторот за информатика во работата на Министерството за финансии | .62 |
| Билјана Јаневска - | |
| Професија-брокер во осигурувањето, новина на македонскиот осигурителен пазар | .64 |

ПОЧИТУВАНИ,

Пред Вас е априлскиот број на билтенот на Министерството за финансии. Во него ги имате сите поважни податоци за македонската економија, движењето на берзата, цените и т.н.

Во делот на објавени текстови, од овој број започнува серија на текстови кои се директно поврзани со законските и другите можности и поволности за странски инвестиции во земјата.

Со оглед дека билтенот освен на македонски се печати и на англиски јазик и се дистрибуира во над 500 странски инвестициони банки и компании и се објавува на WEB страницата на Министерството за финансии, која е се повеќе посетена како од домашни така и од странски инвеститори, оценивме дека една подолга серија на вакви текстови во која подетално ќе се опишат процедурите и законската регулатива во земјата е многу значајна.

Минатата година и покрај многу слабата инвестициониа промоција беше најуспешната година во влез на странски инвестиции во Република Македонија, година во која се инвестиирани околу 150 милиони долари. Ова беше резултат на големото отворање на земјата за странски инвестиции и бројните реформи во економијата делумно направени во 1999 година и поголем дел во 2000 година. Освен големите даночни реформи, бројните реформи во банкарството, осигурувањето и девизното работење, минатата година имавме силно забрзување на процесот на приватизацијата како и мноштво закони во правец на подобрување на сопственичките права (Закон за денационализација, Закон со кој се враќаат т.н. стари заробени девизи со кој земјата се обврза 1,1 милијарда ДЕМ за 10 години, Закон за сопственост и т.н.) што ја зголемува сигурноста кај инвеститорот. Покрај ова земјата, се одлучи и на изградба на слободни индустриски зони (кои се во зародиш), а склучи и голем број на договори за слободна трговија (Турсија, Украина, Бугарија, земјите членки на ЕФТА, СР Југославија, Хрватска, Словенија).

Договорот за асоцијација и стабилизација е посебна погодност (отворање на 350 милионски пазар) и



Г-дин Никола
ГРУЕВСКИ

Министер за финансии

тој е веќе ратификуван од двата парламента (на Република Македонија и ЕУ). Стабилната монетарна политика, аранжмантите со ММФ и СБ се дополнителен сигнал за странските инвеститори. Парламентот насекоро треба да прифати и измени на Законот за трговски друштва со кој се врши радикално поедноставување на регистрацијата на фирмии. Сепак, сенка на сите овие напори, како и на одличните односи со соседите (Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија) фрлаат нападите на нападите на групи терористи поранешни припадници на ОВК, кои од кога еднаш (март) беа потиснати, кон крајот на април се вратија за да го забележат својот уште поголем пораз на борбеното поле. Иако во земјата животот се одвива релативно нормално (освен во неколку погранични села во северозападниот претежно планински пограничен појас), сепак сликата што однадвор се добива за Република Македонија е обесхрабувачка. Се сеќавам кога прв пат отидов во Израел пред неколку години. Гледајќи ги претходно ТВ снимките од оваа земја, моето чувство и предрасуди беа многу различни и полоши од реалното живеење во најголемиот дел од оваа земја.

Сега, го чувствува истото и за Македонија. Кога неодамна бев во Вашингтон како Македонец, имав

многу понепријатно чувство за земјата таму, отколку кога се вратив.

Како и да е, ова ќе влијае неповољно, но сепак верувам дека брзо ќе заврши и состојбите ќе се нормализираат, а бизнисот во Македонија ќе биде исто како и до сега - прилично атрактивен.

Оваа година уште во јануари влегоа над 300 милиони долари странски инвестиции со продажбата на 51% од македонскиот телеком, а дури и за време на

нападите на терористите постои интерес за купување големи македонски компании и многу од нив се реализираат.

Верувам дека информациите од овој број ќе Ви бидат интересни.

Уживајте во страниците на овој билтен.

МИНИСТЕР,
Никола Груевски



ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ

годишни податоци за Република Македонија

| | | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Реален БДП | % | -9.1 | -1.8 | -1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 5.1 * |
| Инфлација (просек) | % | 349.8 | 121.8 | 15.9 | 3 | 4.4 | 1.2 | -1.1 | 5.8 ** |
| Инфлација (крај на период) | % | 229.6 | 55.4 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | -1 | 2.3 | 6.1 ** |
| Буџетско салдо | | | | | | | | | |
| (централен буџет и фондови) | % БДП | -13.4 | -2.9 | -1.2 | -0.5 | -0.4 | -1.8 | -0.1 | 3.5 |
| Девизен курс, просек | ДЕН/1USD | 23.6 | 43.2 | 38.0 | 40.0 | 49.8 | 54.5 | 56.9 | 65.9 |
| Девизен курс, крај на период | ДЕН/1USD | 44.6 | 40.6 | 38.0 | 41.4 | 55.4 | 51.8 | 60.3 | 65.3 |
| Извоз (F.O.B.) | USD млд. | 1.06 | 1.08 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.31 | 1.19 | 1.32 * |
| Увоз (F.O.B.) | USD млд. | 1.01 | 1.27 | 1.42 | 1.46 | 1.59 | 1.91 | 1.78 | 2.08 * |
| Трговски биланс | USD млд. | 0.05 | -0.19 | -0.22 | -0.31 | -0.39 | -0.60 | -0.59 | -0.76 * |
| Биланс на тековна сметка (со грантови) | USD млд. | 0.02 | -0.16 | -0.22 | -0.28 | -0.27 | -0.31 | -0.11 | -0.13 *** |
| како % од БДП | % | 0.6 | -4.7 | -5.0 | -6.5 | -7.4 | -8.7 | -3.0* | -3.4 * |
| Девизни резерви | USD млд. | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.71 |
| Покривање на увозот (резерви/увоз) | месеци | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.5 * |
| Надворешен долг | USD млд. | n.a. | n.a. | 1.44 | 1.17 | 1.13 | 1.40 | 1.44 | 1.43 * |
| како % од БДП | % | n.a. | n.a. | 32.3 | 26.6 | 30.5 | 41.5 | 43.4 | 45.7 * |

* Претходни податоци

** Во 2000 година инфлацијата е прикажана преку трошоците на живот.


*** Податокот е заклучно со 30.11.2000

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии на Република Македонија и Народна банка на Република Македонија.


ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВЛАДИНите РАСХОДИ

Функционалната анализа на расходите на глобалната јавна потрошувачка овозможува согледување на структурните сегменти на јавната потрошувачка според нивната функција, споредба со другите земји во транзиција и откривање на можностите за рационализација. Изготвена според меѓународните стандарди, функционалната класификација на Буџетот на централната државна власт за 2001 година покажува дека најголемиот дел од буџетските расходи е наменет за општите јавни услуги (25%) и социјалната заштита и социјалната сигурност (24%). Значајна концентрација на расходите на централниот budget се забележува и во образовната сфера (13%), што секако е позитивен индикатор. Важно е да се одбележи и тоа дека учеството на расходите за јавен ред и безбедност (9%) и работите во врска со одбраната (8%) е во согласност со општиот тренд во развиените земји и повеќето земји во транзиција. За трансакциите во врска со јавниот долг кои не се класифицираат по функции, според Буџетот на Република Македонија за 2001 година ќе се издвојат 9% од вкупните расходи.

Функционална класификација на владините расходи (според Буџетот на Република Македонија за 2001 година)



БРУТО ДОМАШЕН ПРОИЗВОД



Извор: Државен завод за статистика

* Претходни податоци

БРУТО ДОМАШЕН ПРОИЗВОД¹⁾

| | - во мил. САД долари | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ²⁾ |
| Бруто домашен производ ¹⁾ | 3,351 | 3,390 | 3,439 | 3,540 | 3,633 | 3,290 |

Извор: Државен завод за статистика

| | - во САД долари | | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ²⁾ |
| Бруто домашен производ по жител ¹⁾ | 1,705 | 1,709 | 1,722 | 1,763 | 1,796 | 1,885 |


Извор: Државен завод за статистика

1) Пресметани по ПАРЕ методологија на ООН со која се врши конверзија со курс приспособен кон движењата на цените во националната економија. При тоа, како базен е земен курсот на САД\$ во однос на денарот во 1994 година и е извршена индексација со дефлаторот за секоја наредна година.

2) Проценка.

ЦЕНИ

- просечни стапки, во проценти



- просечни стапки, во проценти


| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Трошоци на живот | 15.7 | 2.3 | 2.6 | -0.1 | -0.7 | 5.8 |
| Цени на мало | 15.9 | 3.0 | 4.4 | 0.8 | -1.1 | 10.6 |

- крај на година, во проценти

| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Трошоци на живот | 8.8 | -0.7 | 2.7 | -2.4 | 2.4 | 6.1 |
| Цени на мало | 9.2 | 0.2 | 4.5 | -1.0 | 2.3 | 10.8 |

Извор: Државен завод за статистика


ЦЕНИ



Извор: Државен завод за статистика

РАБОТНА СИЛА


(според Анкетата на работната сила)



Извор: Државен завод за статистика

| | - во илјади лица | | | | |
|-------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Активно население | 789.1 | 800.5 | 823.8 | 806.7 | 811.6 |
| Вработени | 537.6 | 512.3 | 539.8 | 545.2 | 549.8 |
| Невработени | 251.5 | 288.2 | 284.1 | 261.4 | 261.7 |

НАДВОРЕШНО - ТРГОВСКА РАЗМЕНА



Извор: Државен завод за статистика

| | - во мил. САД долари | | | | | |
|----------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ¹⁾ |
| Извоз на стоки | 1,204 | 1,148 | 1,237 | 1,311 | 1,192 | 1,319 |
| Увоз на стоки | 1,719 | 1,627 | 1,779 | 1,915 | 1,796 | 2,085 |
| Салдо | -715 | -634 | -686 | -777 | -671 | -766 |

1) Претходни податоци

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО

Производството во индустријата во Република Македонија во март 2001 година во споредба со претходниот месец оваа година бележи пораст од 6,2%. Според економската намена на производството, зголемувањето се должи на порастот на средствата за труд (17,6%), материјалите за репродукција (9,7%) и стоката за широка потрошувачка (0,7%).

Во март оваа година од вкупно застапените 32 индустриски гранки, во 24 гранки индустриското производство е повисоко во споредба со претходниот месец. Особено за одбележување е високиот пораст на преработката на каучук (за 253,4%), собирањето и примарната преработка на индустриски отпадоци (за 172,5%), производството на бичена граѓа и плочи (за 102,2%), производството за разновидни производи (за 87,5%), производството на кожа и крзно (за 34,6%), производството и преработката на хартија (за 23,4%) и производството на прехранбени производи (за 14,9%).

Во однос на истиот месец во 2000 година, индустриското производство во март 2001 година бележи пад од 16,9%, а во споредба со март 1999 година регистриран е пораст од 3,5%. Особено изразено, на годишно ниво, е намалувањето кај преработката на обоени метали (за 69,8%), машиноградбата (за 53,5%), производството на финални производи од дрво (за 42,3%) и производството на базни хемиски производи (за 41%).

Во првиот квартал од 2001 година во однос на истиот период минатата година, производството бележи намалување од 8,7%, пред се', како резултат на падот на производството на материјалите за репродукција од 12,9% и на стоките за широка потрошувачка од 4%. Истовремено, кај средствата за труд е остварен пораст од 23,5%.

ЦЕНИ

Трошоците на живот во март 2001 година остварија благ пораст од 0,1% во однос на претходниот месец. Притоа, најголем месечен пораст на животните трошоци е забележан во групите: "стан" (станарина, вода и услуги) за 0,9%, "домување" и "огрев и осветление" за 0,5%. Истовремено, забележано е намалување на трошоците во групите: "облека и обувки" и "хигиена и здравје" за 0,2% и "сообраќајни средства и услуги" за 0,1%. На ниво на претходниот месец останаа индексите во групите: "тутун и пијалоци", "култура и разонода" и "покуќнина".


Во однос на минатогодишниот март, индексот на трошоците на живот во третиот месец од оваа година покажува зголемување од 6,0%, најмногу како резултат на зголемувањето на трошоците за сообраќајни средства и услуги (20,2%) и услуги (15,5%).

Во првото тромесечие од годината остварен е просечен пораст на трошоците на живот од 5,0%, што е за 0,8 процентни поени помалку во однос на просечната стапка на инфлација за 2000 година. Според тоа, стапката на инфлацијата се враќа во зоната на ниски едноцифрени вредности, што е и долгорочна ориентација на макроекономската политика во Република Македонија.

Цените на мало во текот на март 2001 година, во однос на претходниот месец останаа на исто ниво. Структурно, пораст на малопродажните цени во однос на претходниот месец е забележан во групите: "земјоделски производи" за 0,3% (поради повисоките цени на овощјето за 3,0% и рибата за 0,6%), "прехранбените производи" за 0,2% и "индустриско прехранбените производи" за 0,2% (поради повисоките цени на млечните про-

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО

| | 2000 и 2001 година (по месеци) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | - индекси | | | | | | | | | | | | | | |
| Индустриско производство | I/2000 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I/2001 | II | III |
| Тековен месец / претходен месец | 76.4 | 112.9 | 119.0 | 87.5 | 96.6 | 109.3 | 92.3 | 99.2 | 109.4 | 106.5 | 90.2 | 111.2 | 75.5 | 104.7 | 106.2 |
| Кумулативен период на изминатите месеци / ист период од претходната година | 107.9 | 110.0 | 110.3 | 110.0 | 111.0 | 110.6 | 108.4 | 106.4 | 105.3 | 105.2 | 103.6 | 103.5 | 100.4 | 96.6 | 91.3 |
| Тековен месец / ист месец претходна година | 107.9 | 112.2 | 110.7 | 109.0 | 115.6 | 109.0 | 96.4 | 93.2 | 98.2 | 104.8 | 90.0 | 101.4 | 100.4 | 93.2 | 83.1 |



Извор: Државен завод за статистика

изводи за 1,6%, месото за 1,0% и преработките од месо за 0,3%). Минимално намалување од 0,1% на индексот на цените во однос на февруари е забележан во групата “непрехранбени индустриски производи”.


Вкупниот индекс на цените на мало во март 2001 година во однос на истиот месец од претходната година е

повисок за 7,5%, што е за 0,1 процентен поен пониско во однос на февруари.

Во првите три месеци од годината просечниот пораст на цените на мало е сведен на 7,6%, што е за 3,2 процентни поени помалку во однос на 2000 година.

| Трошоци на живот | 2000 и 2001 година (по месеци) | | | | | | | | | | | | | - индекси | | |
|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|--|
| | I/2000 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I/2001 | II | III | |
| Тековен месец/претходен месец | 100.4 | 101.1 | 100.4 | 104.8 | 100.2 | 100.3 | 99.7 | 99.8 | 100.5 | 100.3 | 102.7 | 100.3 | 99.5 | 100.4 | 100.1 | |
| Тековен месец/ист месец претходна година | 100.3 | 104.4 | 104.9 | 114.0 | 114.3 | 115.1 | 115.7 | 113.3 | 113.5 | 109.6 | 112.6 | 110.8 | 108.0 | 107.4 | 106.0 | |
| Кумулативен период на изминатите месеци/ист период од претходната година | 103.3 | 103.9 | 104.2 | 106.5 | 108.0 | 108.8 | 109.7 | 110.1 | 110.4 | 110.3 | 110.6 | 110.6 | 108.0 | 107.7 | 105.0 | |


ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ



Извор: Државен завод за статистика

| Цени на мало | 2000 и 2001 година (по месеци) | | | | | | | | | | | | | - индекси | | |
|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|--|
| | I/2000 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I/2001 | II | III | |
| Тековен месец/претходен месец | 100.4 | 101.1 | 100.4 | 104.8 | 100.2 | 100.3 | 99.7 | 99.8 | 100.5 | 100.3 | 102.7 | 100.3 | 99.5 | 100.4 | 100.0 | |
| Тековен месец/ист месец претходна година | 100.3 | 104.4 | 104.9 | 114.0 | 114.3 | 115.1 | 115.7 | 113.3 | 113.5 | 109.6 | 112.6 | 110.8 | 108.0 | 107.4 | 107.5 | |
| Кумулативен период на изминатите месеци/ист период од претходната година | 103.3 | 103.9 | 104.2 | 106.5 | 108.0 | 108.8 | 109.7 | 110.1 | 110.4 | 110.3 | 110.6 | 110.6 | 108.0 | 107.7 | 107.6 | |

ЦЕНИ НА МАЛО



Извор: Државен завод за статистика

НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА РАЗМЕНА

Обемот на стоковната размена на Република Македонија со странство во периодот јануари - февруари 2001 година изнесува 427,4 милиони долари и е за 16,4% помал во однос на истиот период претходната година. Притоа, извозот учествува во вкупната размена со 42,2%, а увозот со 57,8%. Покриеноста на увозот со извоз е 73,2%, а салдото на размена е негативно и изнесува 66,2 милиони долари. Дефицитот во овој период од годината во однос на истиот период 2000 година бележи значителен пад од 34,1%, или 34,3 милиони долари помалку.

Во текот на февруари, извозот на македонски стоки изнесуваше 98,6 милиони долари, што е за 20,2% повеќе во однос на претходниот месец. Истовремено, реализиран е увоз на стоки во вредност 129,2 милиони долари, односно 9,9% повеќе споредено со јануари. Споредено со истиот месец минатата година, индексот на надворешно - трговската размена, во февруари оваа година е намален за 20,8%.

Во разгледуваниот период, најголемо учество во извозот имаат разните готови производи (35,0%), производите класирани според материјалот (30,4%) и пижалоците и тутунот (11,4%), а кај увозот доминираат разните трансакции и неспомната стока (24,5%), минералните горива и мазива (19,0%) и машините и транспортните уреди (15,5%).

Набљудувано според економската намена на стоките, во првите два месеци од оваа година, извозот на стоки за широка потрошувачка достигна 90,1 милиони долари, односно 49,9% од вкупниот извоз, а веднаш потоа следи извозот на производи за репродукција со 85,9 милиони долари (47,6%). Состојбите на страната на уво-


зот се пополнени, со оглед на тоа што се зголемува учеството на увозот на производи за репродукција (70,7%), за сметка на увозот на стоки за широка потрошувачка (19,1).

Анализирано според производи, во периодот јануари-февруари 2001 година, најголеми приливи се остварени од извозот на топло валани производи од железо (13,4 милиони долари), женски блузи и кошули (12,3 милиони долари) и нелегиран цинк (10,7 милиони долари).

Инаку, во разгледуваниот период не беа регистрирани позначајни промени во поглед на географската најсоченост на стоковната размена на Република Македонија. Следствено, групацијата на развиени земји и понатаму е најголемиот трговски партнери на Република Македонија, со учество од 63,7% во извозот и 48,6% во увозот. Притоа, најголем дел од извозот на македонски стоки се остварува во земјите членки на ЕУ (45,9%), а на републиките од поранешна СФРЈ отпаѓаат 30,9%. Истовремено, доминира увозот на стоки од земјите членки на ЕУ (39,7%), по што следуваат земјите од Централна и Источна Европа (28,2%) и републиките на поранешна СФРЈ (19,0%).

Набљудувано по поодделни земји, СР Германија останува најзначајниот трговски партнери на Република Македонија со учество од 18,5% во вкупната размена (24,7% во извозот и 14,0% во увозот). Потоа следува СР Југославија со 15,3% (24,1% кај извозот и 8,8% кај увозот), додека Русија е третиот трговски партнери на Република Македонија со учество од 9,0%. Потоа следуваат Грција (8,1%), САД (6,8%), Италија (5,4%), Словенија (5,2%) итн.

| Надворешно - трговска размена | 2000 и 2001 година (по месеци) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|
| | - во мил. САД долари | | | | | | | | | | | | | | |
| I/2000 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Вкупно 2000 | I/2001 | II | |
| Вкупен извоз | 89.7 | 114.9 | 125.2 | 104.0 | 99.4 | 113.2 | 114.9 | 105.9 | 123.4 | 106.5 | 105.1 | 115.6 | 1,317.8 | 82.0 | 98.6 |
| Вкупен увоз | 132.2 | 172.9 | 300.8 | 127.2 | 166.4 | 186.4 | 143.9 | 151.3 | 172.7 | 159.2 | 179.6 | 188.4 | 2,081.0 | 117.6 | 129.2 |
| Салдо | -42.4 | -58.1 | -175.5 | -23.2 | -67.0 | -73.3 | -29.0 | -45.5 | -49.4 | -52.8 | -74.5 | -72.8 | -763.2 | -35.6 | -30.6 |



Извор: Државен завод за статистика

НАДВОРЕШЕН ДОЛГ

Надворешниот долг на Република Македонија врз основа на среднорочни и долгорочни кредити во првите два месеци од оваа година бележи благ пад од 2,1 милиони долари (или 0,15%) во однос на состојбата на долгот на крајот на 2000 година, достигнувајќи на тој начин ниво од 1.425,5 милиони долари.

Најголем дел од надворешниот долг е спрема официјалните (мултилатерални и билатерални) кредитори и е во висина од 1.020,4 милиони долари, додека долгот кон приватните кредитори изнесува 405,1 милиони долари.

Во рамките на долгот кон официјалните кредитори, Република Македонија должи 717,9 милиони долари, односно 70,3% спрема мултилатералните кредитори, што во споредба со состојбата на долгот на крајот на минатата година претставува зголемување од 9 милиони долари. Тоа главно се должи на забрзаната динамика на повлекување на средства од мултилатералните кредитори во првите два месеци од годината. Кај билатералните кредитори, пак, остварено е намалување на долгот од 13,8 милиони долари, кое во голем дел е резултат на

отплатата на обврските кон Парискиот клуб на кредитори. Имено, од септември минатата година Република Македонија започна со редовно сервисирање на доспените обврски кон земјите од Парискиот клуб на кредитори. Останатото намалување на долгот во оваа година во однос на минатата се должи на намалувањето по основ на финансиски и стоковни кредити земени од страна на македонските комерцијални банки.

Вредно е да се напомене дека на среден рок ќе треба постепено да се намалува постоечкото ниво на дефицит во платниот биланс и внимателно да се дизајнира наташното задолжување на земјата, посебно во однос на кредитите под неконцесионални услови, што е предвидено и во договорената макроекономска програма со ММФ за следните три години.

Според планот на отплата на обврските во текот на 2001 година, на нето основа треба да се платат обврските во износ од 189,7 милиони долари од кои 120,3 милиони долари се обврски по достасана главнина, додека 69,5 милиони долари се обврски по камата.

СОСТОЈБА НА НАДВОРЕШНИОТ ДОЛГ

(по користени среднорочни и долгорочни кредити)

| Во милиони САД долари | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 28.02. | План на отплата во 2001 година | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | главнина | камата | вкупно |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ОФИЦИЈАЛНИ КРЕДИТОРИ | 1004.2 | 1030.8 | 1025.2 | 1020.4 | 85.7 | 40.6 | 126.3 |
| 1.1. Мултилатерални кредитори | 683.7 | 713.7 | 708.9 | 717.9 | 57.6 | 26.1 | 83.6 |
| 1.1.1 IMF | 114.2 | 113.2 | 81.6 | 78.4 | 7.8 | 2.1 | 9.9 |
| 1.1.2 IBRD | 114.8 | 116.8 | 116.5 | 121.2 | 4.1 | 6.9 | 11.0 |
| 1.1.3 IFC | 55.5 | 56.9 | 57.1 | 57.0 | 19.9 | 4.8 | 24.7 |
| 1.1.4 IDA | 179.1 | 221.9 | 245.7 | 247.6 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 1.1.5 EIB | 54.3 | 68.3 | 67.4 | 65.9 | 2.9 | 3.5 | 6.3 |
| 1.1.6 EUROFIMA | 21.9 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 4.3 | 0.7 | 5.0 |
| 1.1.7 Фонд за социјален развој | 4.8 | 4.6 | 7.0 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 1.3 |
| 1.1.8 EBRD | 90.1 | 72.3 | 76.6 | 76.0 | 17.5 | 4.1 | 21.7 |
| 1.1.9 Европска Унија | 48.1 | 40.8 | 37.2 | 45.8 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 1.1.10 IFAD | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2. Билатерални кредитори | 320.5 | 317.1 | 316.3 | 302.5 | 28.2 | 14.5 | 42.7 |
| 1.2.1. Репограмиран долг | 280.1 | 265.3 | 252.5 | 251.7 | 22.9 | 12.5 | 35.4 |
| 1.2.2. Нерепограмиран долг | 32.5 | 14.3 | 12.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 |
| 1.2.3. Новозаклучени кредити | 7.9 | 37.5 | 51.8 | 50.8 | 4.1 | 1.9 | 6.0 |
| 2. ПРИВАТНИ КРЕДИТОРИ | 394.4 | 407.7 | 402.4 | 405.1 | 34.6 | 28.9 | 63.4 |
| 2.1. Лондонски клуб "NFA" од 1997 | 243.1 | 250.2 | 252.7 | 258.0 | 0.0 | 20.3 | 20.3 |
| 2.2. Останати | 151.3 | 157.5 | 149.7 | 147.1 | 34.6 | 8.6 | 43.1 |
| 2.2.1. Претпријатија (комерцијални кредити) | 26.7 | 25.9 | 30.9 | 115.6 | 7.7 | 2.0 | 9.7 |
| 2.2.2. Банки (финансиски и стоковни кредити) | 121.5 | 131.6 | 118.8 | 31.5 | 26.9 | 6.6 | 33.5 |
| ВКУПНО (1+2) | 1398.6 | 1438.5 | 1427.6 | 1425.5 | 120.3 | 69.5 | 189.7 |

1) Претходни податоци

Извор: Квартални билтени на НБРМ и интерни податоци на Министерството за финансии.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

Вкупните приходи на централниот буџет во првиот квартал од оваа година достигнаа 13.488 милиони денари, што претставува 22,1% од планираните приходи за 2001 година. Во однос на истиот период минатата година кога се остварени 12.926 милиони денари, буџетските приходи бележат зголемување од 4,4%.

Порастот на вкупните приходи главно се должи на зголемените даночни приходи (за 6,5%) кои во овој период учествуваат со 86,1% во структурата на вкупните буџетски приходи. Зголемени приходи се евидентирани речиси кај сите даноци, со исклучок на персоналниот данок од доход од кој се остварени 1.873 милиони денари, што претставува намалување од 22,6% во однос на истиот период минатата година. Ваквото намалување беше сосема очекувано со оглед на последните измени во Законот за персонален данок од доход направени во февруари оваа година, со кои покрај другото, се изврши и редукција на даночните стапки од 23%, 27% и 35% на две стапки од 15% и 18%.

Најголем пораст на приходите (63,9%) во однос на минатата година е остварен кај ДДВ, од кој се реализирани 4.879 милиони денари или 26,7% од планираните. Пораст на приходите е евидентиран и кај акцизите од кои се остварени 2.424 милиони денари, што претставува мало зголемување од 0,9% во однос на периодот јануари-март 2000 година. Значајно е да се истакне дека во разгледуваниот период, значително повисоки приходи од акцизи во однос на минатата година се реализирани кај нафтените деривати (38,4%) и тутунските преработки (104%), меѓутоа нивниот ефект е неутрилизиран пред се поради мошне ниските приходи од акцизи од патнички автомобили во износ од 124 милиони денари, споредено со истиот период минатата година кога се наплатени 768 милиони денари.

Исто така, зголемени даночни приходи во износ од 984 милиони денари се остварени кај данокот од добивка, што претставува зголемување од 8,9% во однос на истиот период минатата година, што е резултат на поднесената годишна сметка на крајот на февруари врз основа на која се врши порамнување на уплатените аконтации со реалните износи, односно се утврдува вистинската обврска за пресметаниот данок од добивка.

Од друга страна, приходите од даночите од меѓународна трговија и трансакции (царини и другите увозни давачки) кои учествуваат со 12,5% во структурата на вкупните буџетски приходи, во првиот квартал од оваа година бележат намалување од 36,5% во однос на истиот период минатата година, што главно е резултат на пониската наплата на увозните давачки (39,8%).

Од останатите буџетски приходи, позначаен е приливот на средства од неданочните приходи (претприемнички приход и приход од имот, такси, надоместоци и сл.) во вкупен износ од 1.084 милиони денари, што претставува зголемување од 49,4% во однос на првиот квартал од минатата година. Најголем дел од овие средства во износ од 520 милиони денари претставуваат приходи од јавни финансиски и нефинансиски институции, реализирани во март 2001 година.

Задолжувањето во странство е повисоко во споредба со истиот период од минатата година за 45,9% поради реализираниот прилив на средства во месец февруари во износ од 607 милиони денари кои претставуваат прва транша од Кредитот на Европската унија наменет за макрофинансиска поддршка. Во март 2001 година не е евидентирано дополнително задолжување кај меѓународните финансиски институции.

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (за периодот јануари 2000 - март 2001 година)

| | | Остварени приходи по месеци | | | | | | | | | | | | (во милиони денари) | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|---------|---------------------|---------|----------|-------|-------|
| | Вид на приходи | Јануари-Декември | јануари | февруари | Март | април | Май | јуни | јули | август | септември | октомври | ноември | декември | јануари | февруари | март | |
| | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | |
| 1 | БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ | 63,097 | 3,837 | 3,821 | 5,268 | 5,603 | 6,333 | 5,389 | 4,615 | 4,186 | 5,238 | 4,555 | 4,176 | 5,906 | 6,312 | 6,575 | 4,420 | |
| | ИЗВОРНИ ПРИХОДИ | 56,765 | 3,120 | 3,590 | 4,951 | 4,511 | 4,830 | 5,341 | 4,551 | 4,266 | 4,608 | 4,230 | 4,606 | 4,834 | 3,933 | 6,123 | 4,419 | 4,417 |
| | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 51,120 | 2,936 | 3,362 | 4,606 | 4,230 | 4,606 | 4,551 | 4,266 | 4,880 | 4,693 | 4,195 | 4,693 | 4,880 | 4,693 | 4,195 | 4,261 | 3,255 |
| | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 13,586 | 711 | 1,162 | 1,452 | 1,091 | 993 | 1,122 | 1,057 | 1,252 | 1,073 | 1,087 | 1,156 | 1,429 | 926 | 890 | 1,041 | 1,041 |
| | Персонален данок од доход | 10,793 | 559 | 874 | 988 | 916 | 801 | 941 | 967 | 841 | 874 | 887 | 936 | 1,208 | 715 | 575 | 583 | 583 |
| | Данок од добивка | 2,793 | 152 | 288 | 464 | 175 | 192 | 181 | 90 | 411 | 199 | 200 | 220 | 222 | 211 | 315 | 458 | 458 |
| | Домашни даночни на стоки и услуги | 29,733 | 1,708 | 1,556 | 2,116 | 2,291 | 2,997 | 2,795 | 2,809 | 2,942 | 2,404 | 3,179 | 2,859 | 2,079 | 2,900 | 1,858 | 2,544 | 2,544 |
| | Данок на промет и ДДВ (од 1.04.2000) | 17,452 | 956 | 951 | 1,070 | 1,173 | 1,781 | 1,655 | 1,696 | 1,808 | 1,153 | 2,241 | 1,766 | 1,202 | 2,252 | 1,042 | 1,585 | 1,585 |
| | Акцизи | 12,281 | 752 | 605 | 1,046 | 1,118 | 1,216 | 1,140 | 1,113 | 1,251 | 937 | 1,092 | 877 | 647 | 817 | 960 | 960 | 960 |
| | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 7,733 | 511 | 643 | 1,022 | 867 | 616 | 633 | 387 | 639 | 440 | 613 | 677 | 685 | 424 | 457 | 500 | 500 |
| | Увозни давачки | 6,040 | 408 | 518 | 842 | 667 | 469 | 498 | 304 | 507 | 318 | 466 | 507 | 537 | 338 | 361 | 365 | 365 |
| | Други увозни давачки и такси | 1,693 | 103 | 125 | 180 | 200 | 148 | 135 | 83 | 132 | 122 | 147 | 170 | 149 | 86 | 96 | 135 | 135 |
| | Други даночни | 63 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Други даночни кои не се класифицирани на друго место | 63 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Даночни од специфични услуги | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Комунални даночи | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 6 |
| | Дозволи за вршење на дејност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 4 |
| | Такса за моторни возила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | НЕДАЧНОЧНИ ПРИХОДИ | 5,645 | 185 | 227 | 345 | 261 | 223 | 789 | 289 | 404 | 242 | 1,026 | 1,430 | 224 | 153 | 193 | 193 | 193 |
| | Претприемачки приход од имот | 1,133 | 49 | 70 | 140 | 67 | 37 | 300 | 116 | 39 | 91 | 73 | 90 | 61 | 55 | 70 | 520 | 520 |
| | Профит од дополнителни активности на Владини институции | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Приходи од јавни финансиски и нефинансиски институции | 697 | 25 | 70 | 140 | 67 | 35 | 205 | 80 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 52 | 70 | 520 | 520 |
| | Други приходи од имот | 421 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 95 | 36 | 39 | 46 | 57 | 60 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Такси и надоместоци | 1,221 | 68 | 115 | 123 | 101 | 119 | 111 | 97 | 77 | 95 | 119 | 98 | 96 | 70 | 69 | 109 | 109 |
| | Парични казни | 170 | 6 | 15 | 14 | 11 | 28 | 14 | 10 | 4 | 8 | 25 | 13 | 21 | 17 | 5 | 8 | 8 |
| | Судски такси | 495 | 30 | 53 | 59 | 45 | 48 | 44 | 38 | 20 | 37 | 45 | 43 | 31 | 17 | 32 | 48 | 48 |
| | Административни такси | 551 | 32 | 46 | 49 | 45 | 43 | 53 | 48 | 52 | 50 | 49 | 42 | 44 | 35 | 32 | 53 | 53 |
| | Други Владини услуги | 325 | 23 | 22 | 26 | 22 | 24 | 24 | 28 | 35 | 28 | 26 | 25 | 42 | 28 | 47 | 105 | 105 |
| | Други недачочни приходи | 349 | 15 | 19 | 57 | 41 | 22 | 25 | 47 | 23 | 29 | 31 | 16 | 24 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| | КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 2,617 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 | 328 | 1 | 230 | 0 | 777 | 1,200 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | Продажба на капитални средства | 2,617 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 | 328 | 1 | 230 | 0 | 777 | 1,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 4,155 | 717 | 27 | 106 | 4 | 1,503 | 16 | 60 | 0 | 0 | 10 | 13 | 190 | 1,510 | 0 | 141 | 38 |
| | Тековни трансфери од други нива на власт | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Донации од странство | 3,438 | 0 | 27 | 106 | 4 | 1,503 | 16 | 60 | 0 | 0 | 10 | 13 | 190 | 1,510 | 0 | 141 | 38 |
| | Општи и тековни донации | 3,438 | 0 | 27 | 106 | 4 | 1,503 | 16 | 60 | 0 | 0 | 10 | 13 | 190 | 1,510 | 0 | 141 | 38 |
| | ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО | 2,182 | 0 | 205 | 211 | 1,088 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 607 | 0 |
| | Меѓународни развојни агенции | 2,182 | 0 | 205 | 211 | 1,088 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 607 | 0 |
| | Задолжувања кај меѓународни развојни агенции | 2,182 | 0 | 205 | 211 | 1,088 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 607 | 0 |

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

Вкупните расходи на централниот буџет во првиот квартал од 2001 година изнесуваа 13.019 милиони денари, што во однос на истиот период минатата година претставува зголемување од 24,3%. Споредено со проектираниот големини за 2001 година, податоците за првите три месеци од оваа година упатуваат на речиси рамномерна квартална дистрибуција на расходите (21,3% од расходите се остварени во првиот квартал). Имено, за разлика од минатите години, кога вообичаено првиот квартал се карактеризираше со намален интензитет на буџетска потрошувачка, оваа година сезонската динамика е делумно нарушена поради вонредните трошоци за национална безбедност (ексалацијата на судирот со вооружените групи екстремисти во првата половина на март).

Набљудувано по одделни категории на трошоци, За платите на вработените во јавната администрација во периодот јануари-март 2001 година се исплатени 4.214 милиони денари (или 32,4% од вкупните расходи), што претставува зголемување од 18,7% во однос на истиот период минатата година. Порастот пред се, се должи на несоодветната споредбена основа, бидејќи во јануари минатата година беше исплатена само втората половина од платите за декември 1999 година. Споредено на годишно ниво, во првиот квартал се остварени 27,6% од вкупно предвидените средства за плати, наемници и надоместоци во Буџетот за 2001 година.

Трошоците за стоки и услуги во првите три месеци од оваа година изнесуваа 1.809 милиони денари, што споредено со првиот квартал во 2000 година претставува пораст од 46,1%. Тоа главно се должи на вонредните трошоци за национална безбедност во март, кога воедно е забележано зголемување кај сите позначајни трошочни ставки во рамките на оваа категорија (на пример, трошоците за материјали во првиот квартал се повисоки за 56,5% во однос на истиот период минатата година).

Тековните трансфери во разгледуваниот период забележаа пораст од 5,6% во однос на минатата година. Со оглед на приближно еднаквите износи кај повеќето трансферни плаќања во првиот квартал, глав-

на причина за порастот се зголемените трошоци за субвенции (26,7%), кои во структурата на тековните трансфери учествуваат со 20%. Како позначајни тековни трансфери од централниот буџет во овој период може да се издвојат редовните трансфери до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 907 милиони денари и програмите за социјална помош (792 милиони денари).

Во периодот јануари-март 2001 година, каматните плаќања изнесуваа 1.043 милиони денари, односно 5 пати повеќе во однос на првиот квартал минатата година, што се должи на редовната отплата на обврските кон Парискиот клуб на доверители и редовното сервисирање на обврските кон останатите надворешни кредитори. Од нив, најголемиот дел (96,2%) претставуваат каматни плаќања по основ на заеми од странство.

Повисок износ е регистриран и кај капиталните трошоци (за 23,4%), кои во анализираното период изнесуваа 770 милиони денари и учествуваа во структурата на вкупните расходи на централниот буџет со 5,9%. Инаку, како најзначајни категории во рамките на капиталните трошоци се издвојуваат трошоците за постројки, опрема и машини (21,9%) и трошоците за изградба и реновирање (21,6%).

Капиталните трансфери во периодот јануари-март 2001 година изнесуваа 244 милиони денари, што во однос на истиот период минатата година претставува намалување од 28%. Најголемиот дел од исплатените средства по овој основ се наменети за реализацијата на програмата за патишта (215 милиони денари).

Значаен дел од исплатените средства во првиот квартал од централниот буџет отпаѓа и на трошоците поврзани со давањето на заеми, учеството во дел од хартии од вредност и отплатата на главнина (8,63%). Структурно набљудувано, најголемиот дел од овие средства (86,2%) е наменет за редовното сервисирање на долговите. Имено, во разгледуваниот период е отплатена главнина по странски и домашни заеми во висина од 969 денари, од кои само 4 милиони денари се отплата на редовна главнина на заем од Народната банка на Република Македонија.

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (за периодот јануари 2000 - март 2001 година)

(во милиони денари)

БУЏЕТ - ЦЕНТРАЛНА ДРЖАВНА ВЛАСТ

(во денари)

| | 1999 | 2000 | 2001 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ | | | |
| ИЗВОРНИ ПРИХОДИ | 50,478,031,862 | 64,771,000,000 | 60,979,525,00 |
| ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | | | |
| Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 44,728,175,441 | 57,175,000,000 | 53,922,000,000 |
| Персонален данок од доход | 41,858,828,319 | 50,931,000,000 | 49,728,000,000 |
| Данок од добивка | 12,793,078,777 | 13,136,000,000 | 10,815,000,000 |
| Други даноци од доход, од добивка и од капитални добивки | 10,233,016,110 | 2,559,325,945 | 7,789,000,000 |
| Домашни даноци на стоки и услуги | 736,722 | 0 | 0 |
| Данок на промет | 20,631,883,947 | 3,946,000,000 | 0 |
| Данок на додадена вредност (од 1.04.2000) | 9,958,866,206 | 0 | 18,254,000,000 |
| Акцизи | 10,673,017,741 | 12,248,000,000 | 12,994,000,000 |
| Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 8,302,773,971 | 8,600,000,000 | 7,595,000,000 |
| Увозни давачки | 6,802,005,702 | 7,176,000,000 | 5,911,000,000 |
| Други увозни давачки и такси | 1,500,768,269 | 1,424,000,000 | 1,864,000,000 |
| Други даноци | 123,627,594 | 55,000,000 | 60,000,000 |
| Други даноци кои не се класифицирани на друго место | 123,627,594 | 55,000,000 | 60,000,000 |
| Даноци од специфични услуги | 7,464,030 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| Комунални даноци | 7,464,030 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 2,869,347,122 | 6,244,000,000 | 4,194 |
| Претприемачки приход и приход од имот | 798,125,658 | 1,128,000,000 | 1,287,000,000 |
| Такси и надоместоци | 1,156,606,788 | 1,300,000,000 | 1,420,000,000 |
| Други Владини услуги | 127,316,281 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| Други неданочни приходи | 632,921,803 | 379,000,000 | 400,000,000 |
| Продажба на капитални средства | 154,376,592 | 3,237,000,000 | 887,000,000 |
| ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 2,419,089,626 | 5,399,000,000 | 1,777,525,000 |
| Трансфери од други нивоа на власт | 32,283,095 | 0 | 0 |
| Донации од странство | 2,386,806,531 | 5,399,000,000 | 1,777,525,000 |
| ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО | 3,330,766,795 | 2,197,000,000 | 5,280,000,000 |
| Меѓународни развојни агенции | 3,330,766,795 | 2,197,000,000 | 5,280,000,000 |
| ВКУПНИ РАСХОДИ | 49,761,209,034 | 57,701,458,567 | 60,979,525,000 |
| ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ | 42,088,365,187 | 46,997,572,994 | 48,489,209,000 |
| Плати, наемнини и надоместоци | 15,996,631,927 | 16,288,881,140 | 15,269,902,000 |
| Стоки и останати услуги | 5,646,765,633 | 6,301,920,572 | 6,362,705,000 |
| Тековни трансфери | 18,227,967,627 | 22,790,751,680 | 22,694,602,000 |
| Каматни плаќања | 2,217,000,000 | 1,616,019,602 | 4,162,000,000 |
| КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ | 2,407,296,601 | 5,186,521,411 | 6,154,816,000 |
| Купување на капитални средства | 1,312,799,356 | 3,230,782,373 | 4,142,216,000 |
| Капитални трансфери | 1,094,497,245 | 1,955,739,038 | 2,012,600,000 |
| ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА | 5,265,547,247 | 5,517,364,162 | 6,335,500,000 |
| Давање на заеми и учество во дел од хартиите од вредност | 2,942,547,247 | 3,956,462,370 | 3,300,000,000 |
| Амортизација (отплата на главнина) | 2,323,000,000 | 1,560,901,792 | 3,035,500,000 |

Забелешка:

*Поради Одлуката за измена и дополнување на средствата во Посебниот дел утврден со Буџетот на Р. Македонија за 2000 година, износите на расходната страна се разликуваат од Ребалансот за 2000 година.

**Приходите во 1999 и 2000 година, се рекласифицирани според новиот Правилник за класификација на приходите.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Вкупните приходи на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во првиот квартал од 2001 година изнесуваа 5.711 милиони денари, што претставува зголемување од 13,2% во споредба со истиот период во 2000 година. Структурно набљудувано, најголемо учество имаат придонесите од плати (68,8%), кои бележат зголемување од 7,9% во однос на набљудуваниот период. Во првите три месеци од оваа година е забележано зголемување и кај приходите од Буџетот на Република Македонија (за 21%), што произлегува од потребата за исполнување на дополнителните обврски на Фондот (на пример, ретроактивната исплата на разликата во пензиите од 8%, обврските кои произлегоа со реформите во јавната администрација регулирани со Законот за предвремено пензионирање од 2000 година и сл.). Значајно зголемување за 20 пати во набљудуваниот период бележат и Приходите од продажба на акции.

Во разгледуваниот период, вкупните расходи на Фондот

изнесуваат 6.094 милиони денари, што претставува зголемување од 10,6% во однос на првиот квартал во 2000 година. Ова е пред се, резултат на зголемувањето на трошоците за пензии (за 11,4%), на кои отпаѓаат 86,2% од вкупните расходи. Причината за овој пораст се новите обврски на Фондот за ретроактивна исплата на разликата во пензиите од 8% (во висина од 267 милиони денари) и исплатите по основ на реформските мерки поврзани со предвременото пензионирање. Значаен дел од расходите на Фондот се во форма на интер-фондовски трансфер кон Фондот за здравствено осигурување на име придонес за здравствена заштита (693 милиони денари), што во споредба со првиот квартал од минатата година претставува зголемување од 5,5%.

Во првите три месеци од 2001 година, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување оствари дефицит од 383 милиони денари, кој е понизок за 84 милиони денари во споредба со истиот период минатата година.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

(во милиони денари)

| Вид на приходите / расходите | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | годишно извршено | годишно извршено | годишно извршено | годишно извршено | јануари-март извршено |
| ПРИХОДИ | 20,675 | 20,717 | 21,229 | 22,883 | 5,711 |
| Придонес од плати | 14,242 | 13,373 | 14,316 | 15,722 | 3,744 |
| Придонес од доходот | 281 | 239 | 311 | 311 | 73 |
| Приходи од Буџетот на Републиката | 4,066 | 3,618 | 3,266 | 4,174 | 1,224 |
| Приходи од приватен сектор | 418 | 400 | 439 | 404 | 87 |
| Приходи од индивидуални земјоделци | 143 | 74 | 65 | 58 | 13 |
| Приходи од акцизи | 731 | 691 | 632 | 804 | 151 |
| Придонес од Заводот за вработување за невработени лица | 713 | 961 | 868 | 1,101 | 276 |
| Други приходи | 33 | 122 | 45 | 74 | 18 |
| Приходи од дивиденди | 48 | 50 | 67 | 53 | 6 |
| Приходи по основ на нови вработувања | 0 | 419 | 841 | 167 | 0 |
| Приходи од продажба на акции | 0 | 569 | 178 | 15 | 120 |
| Пренесени приходи од претходна година | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 |
| РАСХОДИ | 20,129 | 20,521 | 20,669 | 22,940 | 6,094 |
| Пензии | 17,330 | 17,730 | 17,756 | 19,774 | 5,288 |
| Редовни пензии | 16,417 | 16,912 | 16,977 | 18,948 | 4,774 |
| Воени пензии | 492 | 464 | 458 | 505 | 112 |
| Земјоделски пензии | 421 | 354 | 321 | 321 | 102 |
| Ретроактивна исплата на 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Предвремено пензионирање според Законот од 2000 година | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Предвремено пензионирање според Законот од 2001 година | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надоместок за телесно оштетување | 62 | 63 | 69 | 72 | 18 |
| Надоместоци од инвалидско осигурување | 105 | 98 | 95 | 94 | 22 |
| Вработување и интернатско сместување на деца инвалиди | 14 | 15 | 13 | 12 | 2 |
| Придонес за здравствена заштита | 2,290 | 2,321 | 2,450 | 2,672 | 693 |
| Надоместок на стручната служба | 129 | 133 | 132 | 141 | 36 |
| Други расходи | 199 | 161 | 154 | 175 | 35 |
| РАЗЛИКА | 546 | 196 | 560 | -57 | -383 |
| Дефицит / Суфицит | | | | | |

Извор: Интерни податоци на Министерството за финансии.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Вкупните приходи на Фондот за здравствено осигурување во првите два месеци од 2001 година беа остварени во износ од 1,901 милиони денари, што претставува зголемување од 17,6% во однос на истиот период минатата година. Истовремено, вкупните расходи на Фондот изнесуваа 1,770 милиони денари, односно се зголемени за 10,6% во однос на претходната година. Како резултат на таквата динамика на вкупните приходи и расходи, Фондот оствари суфицит во износ од 131 милиони денари, кој поради ниската споредбена основа во првите два месеца од 2000 година е повисок за 8,5 пати.

Најголемиот дел од приходите на Фондот потекнуваат од придонесите за здравствено осигурување, кои во периодот јануари-февруари 2001 година се остварени во износ од 1,130 милиони денари, или 59,4% од вкупните

приходи, забележувајќи на тој начин пораст од 9,4% во однос на истиот период во 2000 година. Придонесите уплатени од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување изнесуваа 391 милиони денари (со учество од 20,6% во вкупните приходи), додека на приливот на средства по основа на придонесите од Заводот за вработување отпаѓа 19,3%, или 367 милиони денари.

Структурно набљудувано, во рамките на вкупните расходи на Фондот за здравствено осигурување, доминантно учество има трошоците за болничко лекување (45,5%), кои забележаа благ пад од 2,5% споредено со истиот период минатата година. Значаен дел од расходите на Фондот во првите два месеци од 2001 година се наменети за амбулантни трошоци (21,6% од вкупните расходи на Фондот), кои во разгледуваниот период остварија пораст од 9,7%.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

(во илјади денари)

| Вид на приходите / расходите | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | годишно извршено | годишно извршено | годишно извршено | годишно извршено | јануари-февруари извршено |
| ПРИХОДИ | 10,261,085 | 10,641,361 | 12,067,718 | 12,641,590 | 1,901,154 |
| Придонеси | 6,727,553 | 6,780,408 | 7,362,662 | 7,731,879 | 1,133,245 |
| Придонеси од Пензискиот Фонд | 2,415,208 | 2,309,412 | 2,417,000 | 2,648,973 | 390,949 |
| Придонеси од Заводот за вработување | 886,898 | 1,037,290 | 1,350,421 | 1,940,873 | 363,681 |
| Придонеси од Министерството за труд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,944 |
| Други приходи | 231,426 | 185,919 | 937,635 | 319,865 | 5,335 |
| Приходи по договори за сини картони | 0 | 328,332 | 0 | 0 | 0 |
| РАСХОДИ | 10,356,130 | 11,905,967 | 11,691,628 | 12,452,050 | 1,770,248 |
| Амбулантни трошоци | 3,794,038 | 3,457,967 | 2,491,206 | 2,559,718 | 382,843 |
| Болничко лекување | 3,708,673 | 5,182,874 | 5,482,375 | 5,548,340 | 804,865 |
| Трошоци по програми | 93,355 | 124,969 | 125,468 | 206,929 | 6,352 |
| Лекови | 872,199 | 1,024,178 | 1,248,676 | 1,725,790 | 256,114 |
| Забна заштита | 478,846 | 637,157 | 667,077 | 694,911 | 103,322 |
| Ортопедски трошоци | 126,685 | 157,410 | 154,311 | 149,636 | 24,766 |
| Лекување во странство | 188,320 | 289,973 | 161,307 | 79,779 | 11,397 |
| Друг вид лекување (надоместоци) | 688,339 | 705,372 | 800,513 | 733,472 | 131,583 |
| Администрација | 157,903 | 224,073 | 288,020 | 239,195 | 38,913 |
| Опрема и одржување | 112,483 | 14,122 | 38,905 | 101,290 | 297 |
| Други трошоци | 135,289 | 87,872 | 233,770 | 412,990 | 5,550 |
| Кредити и камати | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,246 |
| РАЗЛИКА | | | | | |
| Дефицит / суфицит | -95,045 | -1,264,606 | 376,090 | 189,540 | 130,906 |

Извор: Интерни податоци на Министерството за финансии.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Вкупните приходи на Републичкиот завод за вработување во првото тромесечие од годината изнесуваа 1.323 милиони денари, што во однос на истиот период минатата година претставува пораст од 28,4%. Повисокиот прилив на средства всушност се должи на зголемените дотации од Буџетот на Републиката (за 34,8%), кои во структурата на вкупните приходи на Фондот во разгледуваниот период учествуваат со дури 79,7%. Најголемиот дел од дотациите (87,3%) се наменети за покривање на дефицитот во тековното работење на Фондот. Приходите од придонесите од плати исто така претставуваат значаен извор на средства за Фондот. Имено, во првиот квартал од 2001 година по овој основ беа алиментирани 265,7 милиони денари, или 19,7% од вкупните приходи на Фондот за вработување.

Во разгледуваниот период се остварени расходи во висина од 1.300 милиони денари, забележувајќи на тој начин приближно

еднаков пораст како и приходите. Најголемиот дел од расходите на Фондот отпаѓаат на уплатените придонеси за здравствено осигурување (38,2%), кај кои во споредба со првиот квартал во 2000 година е регистриран пораст од 32,9%. Исто така, високо учество на расходната страна од кварталниот биланс имаат и средствата за обезбедување паричен надоместок на невработени лица (468.147 милиони денари), кои во анализиранот период изнесуваа 36% од вкупните расходи. Како важна компонента на вкупните расходи на Фондот во првиот квартал се издава инт-фондовскиот трансфер кон Фондот за пензиско и инвалидско осигурување (288.314 милиони денари или 22,2%), кој во однос на истиот период во 2000 година е повисок за 32,9%.

Републичкиот завод за вработување го заврши првиот квартал со позитивен финансиски резултат од 23 милиони денари.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

(во илјади денари)

| Вид на приходите / расходите | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | годишно извршено | годишно извршено | годишно извршено | годишно извршено | јануари–март извршено |
| ПРИХОДИ | | | | | |
| Приходи од придонеси | 3,983,318 | 4,260,446 | 4,128,879 | 5,118,775 | 1,323,365 |
| Придонес од плати | 993,550 | 990,240 | 1,057,733 | 1,120,684 | 265,700 |
| Придонес од работни луѓе кои самостојно вршат дејност | 971,254 | 968,627 | 1,036,577 | 1,098,269 | 260,386 |
| Придонес што го уплатуваат работниците на привремена работа во странство | 22,257 | 21,610 | 21,156 | 22,415 | 5,314 |
| Дотации од Буџетот на Републиката | 2,980,848 | 3,261,419 | 3,065,639 | 3,989,732 | 1,054,131 |
| За покривање на дефицитот на Републичкиот завод за вработување | 2,414,496 | 2,737,137 | 2,575,427 | 3,470,462 | 920,683 |
| За исплата на паричен надомест на вработените од претпријатијата кои во своето работење искачуваат загуба (загубари) | 565,716 | 524,282 | 490,212 | 515,891 | 133,448 |
| По други основи | 636 | 0 | 0 | 3,379 | 23,504 |
| Други приходи | 8,920 | 8,787 | 5,507 | 8,359 | 3,534 |
| РАСХОДИ | | | | | |
| Расходи за функцијата | 3,990,662 | 4,264,470 | 4,135,373 | 5,110,223 | 1,300,125 |
| Средства за обезбедување паричен надоместок на невработени лица | 3,829,635 | 4,084,268 | 3,970,275 | 4,912,721 | 1,252,942 |
| Придонеси за здравствено осигурување | 2,114,430 | 2,073,058 | 1,754,718 | 1,874,561 | 468,147 |
| Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување | 886,310 | 1,038,951 | 1,347,336 | 1,935,859 | 496,481 |
| Расходи за стручната служба | 12,161 | 13,924 | 17,144 | 19,230 | 2,882 |
| Основни плати и наемнини | 31,137 | 43,443 | 34,161 | 53,844 | 14,335 |
| Надоместоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоки и останати услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тековни трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каматни плаќања | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 |
| Капитални трошоци | 19,919 | 23,591 | 8,435 | 5,811 | 0 |
| Дел од хартии од вредност и отплата на главницата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗЛИКА | | | | | |
| Дефицит / Суфицит | -7,344 | -4,024 | -6,494 | 8,552 | 23,240 |

Извор: Интерни податоци на Министерството за финансии.

ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

Вкупните приходи на Фондот за магистрални и регионални патишта во првиот квартал од 2001 година изнесуваа 895 милиони денари, што споредено со истиот период минатата година претставува зголемување од дури 60,0%. Основната причина за овој пораст е приливот на средства по основ на земен странски заем од Европската инвестициона банка во висина од 364 милиони денари, односно 40,7% од вкупните приходи на Фондот. Во разгледуваниот период, трансферите од централниот буџет изнесуваа 215 милиони денари и беа пониски за 23,2% во однос на истиот период во 2000 година. Значаен дел од приходите на Фондот се алиментираат и од годишниот надоместок за патни моторни возила што подлежат на регистрација (19,3%), кои беа повисоки за 26% во однос на првиот квартал минатата година.

Истовремено, вкупните расходи на Фондот за магистрални и регионални патишта изнесуваа 1.104 милиони денари, што е дури двојно повеќе во однос на периодот јануари-март 2000 година. Причината за високиот пораст е финализацијата на најголемиот дел од инвестициите во патната мрежа, односно набавката на опрема и патна сигнализација, што повлекува многу повеќе трошоци во споредба со почетните инвестициони фази (земјените работи). Инаку, зголемување е евидентирано и кај трошоците за одржување на патиштата (63,9% повеќе), кои во структурата на вкупните трошоци на Фондот за магистрални и регионални патишта учествуваат со 29,0%.

Фондот го заврши првиот квартал од 2001 година со дефицит од 209 милиони денари.

ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

(во милиони денари)

| Вид на приходите / расходите | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | годишно извршено | годишно извршено | годишно извршено | јануари – март извршено |
| ПРИХОДИ | 2,660 | 3,793 | 3,506 | 895 |
| Приходи од Буџет | 668 | 924 | 1,590 | 215 |
| Надоместок за употреба на патишта штоги користат странските моторни возила | 49 | 54 | 82 | 16 |
| Годишен надоместок за патни моторни возила што подлежат на регистрација | 524 | 518 | 746 | 173 |
| Надоместок за употреба на автопат | 468 | 492 | 537 | 89 |
| Странски кредит | 939 | 1,793 | 538 | 364 |
| Други приходи | 12 | 13 | 14 | 37 |
| РАСХОДИ | 2,660 | 3,793 | 3,506 | 1,104 |
| Инвестиции | 1,203 | 1,985 | 1,662 | 720 |
| Расходи за студии, проектирање, надзор, провизии и материјални трошоци | 0 | 0 | 179 | 39 |
| Одржување на патиштата | 784 | 790 | 952 | 320 |
| Зимско одржување | 101 | 220 | 261 | 166 |
| Редовно одржување | 153 | 148 | 196 | 38 |
| Инвестиционо одржување | 291 | 194 | 261 | 11 |
| Одржување на мостови | 65 | 39 | 43 | 57 |
| Други работи сврзани со одржувањето | 173 | 189 | 192 | 49 |
| Отплата на кредити | 264 | 148 | 212 | 0 |
| Средства за локални патишта | 321 | 386 | 502 | 26 |
| Останати трошоци | 89 | 142 | 0 | 0 |
| Обврски од претходната година | 0 | 342 | 0 | 0 |
| Обврски спрема Агенцијата за санација на банки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗЛИКА | | | | |
| Дефицит / суфицит | 0 | 0 | 0 | -209 |

Извор: Интерни податоци на Министерството за финансии.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Иако во 2000 година македонската берза оствари пет пати поголем промет од претходната година и кумултивно поголем промет од сите претходни 4 години на нејзиното постоење, сепак, на ова поле постојат огромни можности за развој и напредок.

Воведувањето на електронски начин на тргувача на берзата од април 2001 година ќе ја зголеми ефикасноста и брзината на тргувача, со истовремено овозможување подобри услуги на клиентите.

Најважниот момент во подобрувањето на амбиентот на македонскиот пазар на капитал е основањето на централниот депозитар за хартии од вредност. Централниот депозитар не само што ќе спречи понатамошни грешки, пропусти, неправилности, неефикасности, бавност и слично, туку ќе претставува вистинско решение во заштитата на правата на малите акционери во компаниите.

Со неодамнешните измени на даночните закони се обезбеди дополнителен стимул за котирање на берзата. Претпријатијата кои ќе котираат на официјалниот пазар, во првите три години се ослободени од плаќање на данокот на добивка за цели 50 проценти. Воедно, законските измени овозможија сите трансакции со акции и обврзници да се ослободени од плаќање на данок на додадена вредност, а до 2006 година ослободувањето важи и од персонален данок.

нари). Зголемувањето воедно е резултат и на поголемиот број на денови на тргувача (поточно 1 ден по-веќе) во однос на февруари, што резултираше со 16% поголем број на трансакции.

Структурното учество на прометот на официјалниот пазар во вкупниот промет во март 2001 година изнесува 16,3%, односно бележи намалување од 6,8 процентни поени во однос на февруари.

Најголема активност со остварува и натаму на третиот т.н. неофицијален пазар, на кој во март оваа година е остварен промет во висина од 483.662.254 денари или 83,7% од вкупниот промет.

Како поважни блок трансакции во март 2001 година се издвојуваат кумултивното тргуваче со акциите на Керамика АД Гевгелија во вкупна вредност од 15.912.298 денари и тргувачето со акциите на Силика рудник Чајле АД Гостивар во вкупна вредност од 13.615.200 денари.

Во март оваа година продадени се 10 пакети на акции во сопственост на државата со вкупна вредност од 259.057.678 денари, што претставува пораст од 85% во споредба со февруари 2001 година.

Најликвидни хартии од вредност во март 2001 година се обврзниците издадени за покривање на "старото" штедење, чија што цена изнесуваше 73%, како и акциите на Топлификација АД Скопје и Макпетрол АД Скопје.

Остварен промет по пазари во март 2001 година


| Пазарен сегмент | Промет во денари | % |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Прв пазар | 94.013.536 | 16,27 |
| Трет пазар (без блок трансакции) | 483.662.254 | 83,73 |
| Паркет | 224.604.576 | 46,44 |
| Држава | 259.057.678 | 53,56 |
| Вкупно сите пазари | 577.675.790 | 100,00 |

| | Февруари 2001 | Март 2001 |
|--|----------------------|---------------------|
| □ Вкупен промет во денари: | 260.071.412 | 577.675.790 |
| □ Вкупен промет во акции: | 226.396 | 260.132 |
| □ Вкупен промет во обврзници: | 1.385.899 | 2.119.189 |
| □ Вкупен број на трансакции: | 790 | 920 |
| □ Вкупен број на денови на тргуваче: | 8 | 9 |
| □ Блок трансакции (во денари): | 2.695.316.499 | 61.765.691 |
| > Просечен дневен промет (во денари): | 32.508.927 | 64.186.198,9 |
| > Просечен број на трансакции дневно: | 99 | 102,2 |
| > Просечна вредност на една трансакција (во денари): | 329.204 | 627.908,5 |

БЕРЗАНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ - МАРТ

Трендот на пораст на промет на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност продолжи и во март 2001 година. Остварен е вкупен промет во висина од 577.675.790 денари, што претставува зголемување на прометот за 2,2 пати во однос на претходниот месец. Порастот се должи, пред се, на зголемениот обем на тргувача со обврзниците издадени за покривање на "старото" девизно штедење на граѓаните (за 56%) во споредба со февруари оваа година (во март е остварен вкупен промет од 94.013.536 де-

Промет по денови во март 2001 година



МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ А.Д. СКОПЈЕ

Извештај за тргување од 01.03.2001 до 31.03.2001

| Назив на издавачот | Номинална вредност | Највисока цена | Најниска цена | Почетна цена | Последна цена | Бр. на транс. | Промет /ден/ | Промет /хв/ | Бр. ден. тргув. |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Прв Пазар | | | | | | | | | |
| Обврзници | | | | | | | | | |
| Р. Македонија – девизни влогови | | 74,7 | 71,4 | 73 | 73 | 672 | 94.013.536,37 | 2.119.189 | 9 |
| Вкупно Прв Пазар | | | | | | 672 | 94.013.536,37 | 2.119.189 | |
| Трет Пазар | | | | | | | | | |
| обични акции | | | | | | | | | |
| ЖАС Скопје | 73,3 ДЕМ | 280 | 280 | 280 | 280 | 2 | 35.560 | 127 | 1 |
| Жито Битола Битола | 300 ДЕМ | 480 | 480 | 480 | 480 | 1 | 24.000 | 50 | 1 |
| Жито Вардар Велес | 100 ДЕМ | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | 28.000 | 35 | 1 |
| Адинг Скопје | 100 ДЕМ | 1.601 | 1.600 | 1.600 | 1.601 | 2 | 32.010 | 20 | 2 |
| Алкалоид Скопје | 50 ДЕМ | 2.200 | 1.900 | 1.960 | 1.900 | 20 | 4.055.130 | 1.977 | 6 |
| Благој Ѓорев Велес | 50 ДЕМ | 160 | 160 | 160 | 160 | 5 | 410.720 | 2.567 | 3 |
| Цементарница УСЈЕ Скопје | 100 ДЕМ | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 1 | 174.070.000 | 51.500 | 1 |
| Електрометал Скопје | 70 ДЕМ | 328 | 328 | 328 | 328 | 1 | 61.336 | 187 | 1 |
| Европа Скопје | 100 ДЕМ | 1.615 | 1.100 | 1.100 | 1.615 | 4 | 1.114.250 | 821 | 3 |
| Хотели Метропол Охрид | 10 ДЕМ | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 914.250 | 3.657 | 1 |
| КИК Куманово | 100 ДЕМ | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 2 | 568.480 | 152 | 1 |
| Комерцијална банка Скопје | 5000 ДЕН | 2.000 | 1.800 | 2.000 | 1.900 | 8 | 843.700 | 430 | 5 |
| Комуна Скопје | 50 ДЕМ | 321 | 321 | 321 | 321 | 17 | 668.964 | 2.084 | 1 |
| Македонија Турист Скопје | 50 ДЕМ | 661 | 660 | 661 | 660 | 3 | 830.380 | 1.258 | 1 |
| Македонска Штедилница | 2653 ДЕН | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 1 | 1.364.000 | 440 | 1 |
| Макметал Скопје | 100 ДЕМ | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2 | 46.500 | 15 | 1 |
| Макошпед Скопје | 1000 ДЕН | 130 | 130 | 130 | 130 | 2 | 234.000 | 1.800 | 1 |
| Макпетрол Скопје | 1000 ДЕМ | 10.900 | 10.000 | 10.320 | 10.000 | 58 | 4.421.336 | 427 | 8 |
| Машинпромет Скопје | 50 ДЕМ | 1.000 | 960 | 1.000 | 960 | 2 | 177.840 | 180 | 2 |
| ОХИС Скопје | 100 ДЕМ | 601 | 600 | 600 | 600 | 3 | 51.637 | 86 | 1 |
| Очна оптика Скопје | 43 ДЕМ | 1.420 | 961 | 1.420 | 1.420 | 28 | 257.148 | 216 | 1 |
| Пелагонија комерц Битола | 100 ДЕМ | 600 | 450 | 600 | 450 | 7 | 50.850 | 85 | 4 |
| Рударски институт Скопје | 10 ДЕМ | 465 | 314 | 341 | 415 | 7 | 1.011.901 | 2.683 | 1 |
| Рудници Бањани Скопје | 50 ДЕМ | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | 1.800 | 3 | 1 |
| Рудници САСА М. Каменица | 100 ДЕМ | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 | 39.750 | 53 | 1 |
| Скопски Пазар Скопје | 100 ДЕМ | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 3 | 388.600 | 207 | 2 |
| Скопски саем Скопје | 100 ДЕМ | 3.150 | 3.112 | 3.150 | 3.150 | 4 | 8.230.010 | 2.639 | 1 |
| Табак осигур. и реосигур. Скопје | 1000 ДЕМ | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 1 | 1.750.000 | 50 | 1 |
| Тетекс Тетово | 100 ДЕМ | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 | 10.892.160 | 34.038 | 3 |
| Тетекс банка Скопје | 70 ДЕМ | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1 | 5.044.500 | 2.850 | 1 |
| Топлификација Одржување Скопје | 60 ДЕМ | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 1 | 138.000 | 1 | 1 |
| Топлификација Скопје | 100 ДЕМ | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.470 | 33 | 4.541.920 | 3.103 | 9 |
| Транс Велес Велес | 10 ДЕМ | 162 | 162 | 162 | 162 | 2 | 66.744 | 412 | 1 |
| Тутунска банка Скопје | 1000 ДЕН | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1 | 119.600 | 104 | 1 |

| Назив на издавачот | Номинална вредност | Највисока цена | Најниска цена | Почетна цена | Последна цена | Бр. на транс. | Промет /ден/ | Промет /хв/ | Бр. ден. тргув. |
|---|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Витаминка Прилеп | 29,11 ДЕМ | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 4 | 492.200 | 210 | 2 |
| Заре Лазаревски с. Маврово | 100 ДЕМ | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 1 | 1.341.900 | 426 | 1 |
| Земјод. комб. Пелагонија Битола | 100 ДЕМ | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 | 55.800 | 93 | 1 |
| приоритетни акции | | | | | | | | | |
| Комерцијална банка Скопје | 1000 ДЕН | 800 | 600 | 800 | 600 | 2 | 229.600 | 301 | 2 |
| Вкупно Трет Пазар | | | | | | 238 | 224.604.576 | 115.287 | |
| Акции во сопственост на државата за готовинско плаќање | | | | | | | | | |
| Гостиварска трговија Гостивар | 342 ДЕМ | 5.321 | 5.321 | 5.321 | 5.321 | 1 | 7.773.981 | 1.461 | 1 |
| Керамика Гевгелија | 100 ДЕМ | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 5.321 | 1 | 14.324.310 | 1.431 | 1 |
| Киро Дандаро Битола | 10 ДЕМ | 3.113 | 3.113 | 3.113 | 3.113 | 1 | 13.102.617 | 4.209 | 1 |
| МЗТ Пумпи Скопје | 100 ДЕМ | 470 | 470 | 470 | 470 | 1 | 17.965.750 | 38.225 | 1 |

ПАЗАР НА ПАРИ И КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ИНДИКАТОРИ ЗА ДВИЖЕЊАТА ВО МАРТ 2001 ГОДИНА

На пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност во март 2001 година е регистрирана зголемена активност, манифестирана преку поголем вкупен промет реализиран на овој пазар. Така, вкупниот промет во март оваа година изнесува 2.072,7 милиони денари, што е за 129,9 милиони денари, односно за 6,7% повеќе во однос на претходниот месец.

Просечниот дневен промет во март (22 работни дена) во однос на февруари (20 работни) се намали за 2,9 милиони денари, односно за 3,0%.

На пазарот на пари во март 2001 година вкупната побарувачка на ликвидни средства е поголема од вкупната понуда. Вкупната побарувачка на пазарот на пари се зголеми за 249,8 милиони денари, односно за 11,2% во однос на февруари, достигнувајќи го износот од 2.477,3 милиони денари. Истовремено, вкупната понуда на ликвидни средства достигна вредност од 2.167,7 милиони денари и во однос на февруари е повисока за 0,1%. Како резултат на ваквите движења просечната пондерирана годишна каматна стапка на пазарот на пари во март изнесува 8,08%, забележувајќи зголемување за 0,7 процентни поени во споредба со претходниот месец.



ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА КАЈ БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

Трендот на пораст на депозитите во банките и штедилниците во изминатите две години, продолжува и во 2001 година. Имено, на крајот на јануари оваа година, депозитите се зголемија на 14,4 милијарди денари (462 милиони ДЕМ), а на крајот на февруари износот на депозитите достигна 15,0 милијарди денари (482 милиони ДЕМ). Депозитите во март 2001 година на физичките лица во банките и штедилниците изнесуваат 13,9 милијарди денари (445 милиони ДЕМ), што претставува намалување за 7,6% во однос на претходниот месец, но во споредба со март 2000 година депозитите бележат пораст од 27,2%.

Намалувањето на депозитите, пред се, е резултат на мартовските политички турбуленции во Република Македони-

ја, предизвикувајќи несигурност кај граѓаните, што се ефектираше со повлекување на штедните влогови на граѓаните од банките и штедилниците.

Според рочноста на депозитите во март 2001 година, 7,5 милијарди денари, односно 55,5% од депозитите, се депозити по видување, додека 6,3 милијарди денари, односно 44,5% од депозитите, претставуваат орочени депозити. Во однос на претходниот месец орочените депозити се зголемени за 2 процентни поени.

Според валутата на депозитите во март оваа година, 45,7% од вкупните депозити се денарски, а 54,3% се девизни депозити. Во споредба со февруари 2001 година, денарските депозити се зголемени за 2,7 процентни поени.



д-р Сем
ВАКНИН

ИНТЕРВЈУ *
со г-дин Никола Груевски,
министр за финансии на Република Македонија

ПРОДОЛЖУВАМЕ ВО ПРАВЕЦ НА РЕФОРМИТЕ

Во последната година и половина поминавме низ интензивни структурни реформи, додека на други многу побогати земји им беше потребна една деценија да ги имплементираат. Усвоивме голем број клучни закони. Го издржавме новиот геополитички немир - одржувајќи ниска инфлација, големи девизни резерви и рекордни странски директни инвестиции. Имам многу причини да бидам оптимист

Да се биде министер за финансии на Република Македонија е незавидна позиција во денешно време. Тоа е мала земја (9.600 милји квадратни, 2 милиони жители), која спаѓа во групата на средно-развиени (околу 1.900 САД долари БДП по жител). Натоварена со социјалистичко минато и албански бунтувања - во голема мерка увезни преку северната граница кон Косово - сепак успеа да оствари пораст на реалниот БДП од 5,1% минатата година и да спроведе значителни реформи во економијата.

Заслугата за добар дел од ова ја има 31-годишниот министер за финансии, г-динот Никола Груевски.

Освежувачки е да се интервјуира г-динот Груевски. Тој е симбол на генерацијата скромни и ефикасни технократи, кои што се појавија низ Средна и Источна Европа по падот на комунизмот. Тој подготвено прифаќа дека постарата генерација, "чија што личност се формираше во времето на социјализмот, заборува со јазикот на западен капиталист, но не оди по тој пат".

**"Зошто г-дине министер?
Што е причината според Вас"?**

"Предизвикот, односно можноста нешто да се промени. Јас бев критичар на економските политики во

минатото. Не смеам да си дозволам да ја пропушtam шансата да ги спроведам моите идеи".

* Интервјуто го водеше
д-р Сем Вакнин
за United Press International.

Овие идеи ги проникнуваат сите сфери на македонската економија.

"Данокот на додадена вредност се воведе и веднаш создаде буџетски суфицит, кој што се употреби за отплаќање на внатрешниот долг и намалување на другите даноци. Македонија е меѓу земјите со најнизок персонален данок на доход и данок на добивка во светот (и двата со даночна стапка од 15%). Тоа и овозможи на Македонија да понуди еден од најпријателските режими на пазари на инвестиции и капитал во светот, со даночни ослободувања во првата година за ново-регистрираните бизниси. ДДВ имаше негативен ефект врз инфлацијата. Сепак, како што растеа цените на електричната енергија, стапката на инфлацијата се зголемуваше, но на толерантно ниво (за 5%)".

Министерот е свесен за сивата економија во својата земја, но инсистира на тоа дека ДДВ изнесе на виделина добар дел од проблемите. На пример, тој го наведува намалувањето на необичните царини за сировини, машини и други стоки, што доведе до сразмерно намалување на прекуграницниот криминал. "Уште повеќе даноци и царински стапки ќе се намалат" - ме разуверува тој.

Можеби најреволуционерниот сектор е банкарскиот со целосно нова законска инфраструктура: Закон за банки, Закон за осигурување на депозитите, Закони за стечај и колатерал. Тесно поврзани со новите аранжмани склучени со ММФ и со Светската банка, овие закони доведоа до враќање на јавната доверба во банкарскиот сектор. За прв пат, штедните влогови во

Законот за денационализација донесен минатата година). Ги подобривме законите за имотни права. Резултатот? Минатата година имавме повеќе од 150 милиони САД долари во странски директни инвестиции (SDI), најдобра година до сега. Ова не ги опфаќа повеќе од 300-те милиони САД долари, кои што ги плати МАТАВ за 51% од Македонскиот телеком".



Г-дин
Хорст КЕЛЕР

Директор на
Меѓународниот
монетарен фонд

Имавме мошне плодни разговори. Апсолутно верувам дека претседателот на Република Македонија ја води земјата на вистински начин. Сочувствуваам со големите проблеми со кои се соочува Македонија поврзани со активностите на терористичките групи и сметам дека треба да ги земеме предвид во нашиот однос кон Македонија. Резултатот од овие разговори е тоа што ќе ја насочам нашата мисија кон размислувањата за тоа како најдобро во оваа ситуација да ѝ помогнеме на Македонија.

банките всушност се зголемија за третина. Друга важна работа беше купувањето на трите елитни македонски банки од страна на странски банки од Грција, Словенија и Германија. "И други странски банки се заинтересирани да отворат филијали тука" - гордо вели тој. „Ова во голема мера ќе ја зголеми конкуренцноста и ќе го ревитализира банкарскиот сектор".

"Дури и при сегашната криза"?

"За време на косовската криза во 1999 година, западните инвеститори и трговски партнери избегаа. Грчките инвеститори, кои што подобро го познаваат регионот, дојдоа и купија претпријатија по мошне поволни цени. Се надевам дека лекцијата е научена. Од почетокот на кризата, ја продадовме нашата најголема пекарница - Жито Лукс - и нашиот најголем саем - Скопскиот Саем - на грчки инвеститори. Новите сопственици на најголемата македонска банка, Стопанска банка - Националната банка на Грција планираат да го зголемат капиталот.

Понекогаш не се согласуваме со рецептите на ММФ, кои им даваат слични совети на сите свои клиенти. Но, нивниот придонес е мошне позитивен и значаен. Одобрувајќи кредити им сигнализираат на инвеститорите дека се применети вистинските економски политики

"Мојата работа во министерството се состои во градење на доверба и транспарентност. Го исплаќаме пред време внатрешниот долг кон граѓаните и кон банките. Донесовме Закон за обесштетување на штедачите чии што девизни штедни влогови беа замрзнати за време на распадот на СФР Југославија - и веќе исплативме дел од тоа. Го вративме експроприираниот имот од времето на социјализмот на законските сопственици побрзо од сите други земји во транзиција (со

"Повеќето од овие инвестиции се грчки. Зарем ова не изгледа како непријателско преземање"?

"Никако" - се смее тој - "Што е поприродно од тоа еден сосед да инвестира во друг? САД се најголемите инвеститори во Канада. Грција е за нас тоа што е Германија за Чешката Република. Ќе беше многу загрижувачки доколку тие не покажеа никаков интерес да инвестираат овде".

"Во целина земено, косовската криза од 1999 година беше лоша за нас. Она што ни е потребно е мир и стабилност. Всушност, по војната, Македонија загуби половина од учеството на пазарот во Косово. Нашето индустриско производство се намали за една осмина. Долгот меѓу компаниите нагло скокна од 600 милиони на 1 милијарда германски марки (и оттогаш наваму остана на тоа). Добивме помалку од петтина од помошта која што ни беше ветена. Пактот за стабилност - кој што го опфаќа целиот Балкан - не е вистински одговор на нашите специфични потреби. Сметката ни ја оставија нам да ја платиме".

"Сегашната криза веројатно ќе го намали нашиот БДП за неколку процентни поени во однос на планираниот пораст од 6%. Тоа зависи од нејзината долготрајност и интензитет. Се плашиме повторно да не ги загубиме пазарите кои што макотрпно ги развивавме по војната на Косово. Невработеноста повторно ќе се заостри. Иако ја имаме поддршката на ММФ и Светска банка, можеби ќе биде потребно ресурсите да се пренасочат за воени цели".

"Дали на Македонија и е понудена финансиска помош од некого"?

"Замолив неколку странски влади да ни помогнат преку поддршка на буџетот, платниот биланс и на-

бавката на стратешки стоки, како што е нафтата. До сега не добив одговор" - ги крева рамениците - "Но, кризата не ја наруши буџетската рамка. Таа содржи резерви, кои што планираме да ги употребиме за структурни реформи. Можеби ќе треба да ги пренаменим тие пари за потребите на министерствата за одбрана и внатрешни работи".

"Некои други ефекти? Врз девизниот курс? Бегството на капитал"?

Не во големи размери. Во 1999 година, лутето купува девизи во паника и кога кризата се стиши ни прошадоа двојна сума со загуба. Народната банка на Република Македонија (НБРМ) интервенираше тогаш, а интервенира и сега. Меѓутоа, ние до сега потрошувме само 7 милиони американски долари на ова (други 25 милиони беа дадени на нашата рафинерија да купи нафта, за да се спречи притисокот на нашиот валутен пазар). Веројатно, без друго би го потрошиле овој износ, за да ја апсорбираме прекумерната ликвидност. Освен тоа, нашите резерви двојно се зголемија во однос на 1999 година и изнесуваа околу 700 милиони американски долари (или 3,5 месечно покривање на увозот) од 1999 година, не сметајќи ги нешто повеќе од 300-те милиони долари од приватизацијата на Телекомот. Тоа е една сосема поинаква ситуација".

"Зборувате за прекумерна ликвидност од една страна и за огромна меѓукомпанијска

**задолженост од друга.
Зарем не е тоа контрадикторно"?**

"Само навидум. Во последните 12 месеци, просечната каматна стапка која мораа да ја плаќаат заемопримачите во Македонија падна од 21% на 14%. Добрите заемопримачи плаќаат помалку од 10% годишно. Примената на нов платен систем управуван од комерцијалните банки ќе ја зголеми ликвидноста. Ликвидноста во банкарскиот систем е толку голема што меѓу-банкарската стапка на позајмување е 7% или половина од пазарната стапка. Вкупната парична маса е голема и продолжува да се зголемува. Сепак, многу од фирмите не ги исполнуваат условите за да добијат нови кредити. Голем дел од неизмирениот меѓукомпанијски долг е мртв, им припаѓа на фирми кои одамна не работат или на големите загубари. Со приватизацијата на фирмите и тој ќе се приватизира или пак ќе се избрише. Мал дел од долгот ќе го сноси државата. Неликвидноста остана речиси непроменета во однос на 1999 година..,"

**"Со други зборови, најголем дел од долгот на фирмите е нефункционален или лош?
Како се одразува ова врз банкарскиот систем"?**

"Не, овие долгови воопшто не се во банкарскиот систем. Нив ги направија претходните директори на државни фирмии за време на поранешниот режим. ММФ официјално потврди дека повеќе од две трети-

Г-дин Стек, кога може да дојде до склучување на новиот аранжман?

Разговорите се во полн ек. Знам дека Македонија работи напорно на исполнување на условите и уверен сум дека ова многу брзо ќе врди со резултати. Не би сакал да го кажам точниот датум. Подобро е тоа да го стори г-динот Груевски. Тој е оној кој го врши најтешкиот дел од работите и тој е оној кој треба да каже дека се е завршено. Мислам дека главната цел е да се спроведе програмата колку што е можно поблиску до средината на годината, без големо пречекорување на овој термин. На почетокот постоеше страв дека ќе дојде до големи одложувања, но со задоволство истакнувам дека Владата на Република Македонија и Министерството за финансии успеаја да ја одржат динамиката и продолжуваат со активностите. Така, јас лично, сметам дека PSMAC (Кредитот за приспособување на управувањето со јавниот сектор) нема да предизвика поголеми одложувања, но тука зборувам за средината на годината, бидејќи Македонија ќе излезе од групата на земји кои добиваат кредити по поволни услови и ќе премине кон заем кој ќе го отплатува според пазарните услови на Банката и кој е релативно евтин, но не сепак не во форма на речиси бесплатни средства. Условите на Меѓународното здружение за развој (IDA) се за оние земји кои имаат доход по жител отприлика помалку од 1,000 американски долари годишно. Со задоволство изјавувам дека на Македонија овие услови повеќе не ѝ се потребни. Тоа е многу добро. Тоа е индикатор дека земјата во основа добро работела во последните година или две, и сега е во многу подобра состојба да врши редовна отплата на каматите, кои се се уште доста прифатливи. Имено, доколку Македонија самата позајмува на меѓународниот пазар на капитал, би требало да плати многу повеќе.

Дали 30 јуни е крајниот рок за користење на средства под IDA услови, или пак постои простор за извесна флексибилност?
Ако постојат јасни показатели дека Македонија не се откажува од исполнувањето на условите поради политичките притисоци, ако Македонија е се уште многу сериозна во вршењето на работите онака како што е договорено, тогаш сметам дека Светската банка ќе покаже разбирање, но се надевам дека и ММФ исто така ќе покаже определена флексибилност, бидејќи очигледно настаните влијаја и на програмата со ММФ. Мислам дека овие институции се во основа реални и доколку тие сметаат дека владата е сериозна во намерите, сигурно ќе имаат разбирање за тоа дека некои работи ќе треба да се редизајнираат.



Г-дин
Питер СТЕК

Извршен директор во
Светската банка

ни од кредитното портфолио на нашите банки припаѓа во А и В категориите со најмал ризик. Стопанска банка која сочинува речиси 50% од целокупниот банкарски систем, што тук заврши со чистењето на своето портфолио што претставува големо достигнување, со далекусежно структурно значење”.

Можеби најреволуционерниот сектор во македонската економија е банкарскиот со целосно нова законска инфраструктура: Закон за банки, Закон за осигурување на депозитите, Закони за стечај и т.н. Тесно поврзани со новите аранжмани склучени со ММФ и со Светската банка, овие закони доведоа до враќање на довербата на јавноста во банкарскиот сектор

”По вторпат го споменавте ММФ.

Некои луѓе ги обвинуваат дека се социјално бесчувствителни. На пример, невработеноста им се припишува на структурните реформи кои тие ѝ ги наметнаа на Македонија”

“Понекогаш не се согласуваме со рецептите на ММФ, кои им даваат слични совети на сите свои клиенти. Но, нивниот придонес е позитивен и значаен.

вклучени во нашиот аранжман ја зголемија невработеноста. Моравме да продадеме или да затвориме 12 големи загубари. Уште 30 допрва треба да се продадат или затворат. Отстранивме повеќе од 3000 работници од платниот список на државната администрација. Но, ова е само капка во кофата на невработеноста”.

”Од каде оваа долготрајна невработеност”?

”Има многу причини” - воздивнува. Јасно е дека потегнав чувствително прашање. -”Невработеноста е пренагласена. Многу луѓе вработени во сивата економија се непријавени (ова се надевам ќе се смени после намалувањето на даночите). Албанските жени честопати одбиваат да работат и се пријавуваат како невработени за да ги добијат загарантирани придонеси. Сепак, невработеноста е премногу висока. Бруто домашниот производ треба постојано да расте во текот на барем пет години за да се постигне напредок, а само приватниот сектор и неговите мали и средни претпријатија се движечката сила на напредокот. Меѓутоа, приватниот сектор во Македонија стагнира. Претходната власт им ги продаде фирмите на при-



Г-дин
Јоханес ЛИН

Потпретседател на
Светската банка

Г-дине Лин, што беше тема на разговорите со македонската делегација?

Да бидам искрен, не разговаравме многу за кризата, туку се концентрираме на полињата на кои соработуваме. Како што знаете, имаме голем број проекти кои се во подготовкa, вклучувајќи го и проектот за водоснабдување на Скопје, проектот за млади и спорт и проектот за заштита на културното богатство. Ова беше мошне значен дел од разговорите, кои се однесуваа и на континуираните реформи кои ги презема владата во финансискиот сектор и во управувањето со јавниот сектор, а кои ги сметаме за многу важни. Многу сум задоволен што владата, и покрај политичките проблеми со кои се соочува Република Македонија во последниве неколку месеци, успеа да продолжи со реформите, со подготовката на проектите на кои работиме и со имплементацијата на проектите кои се во тек. Се' на се', и покрај мошне тешката политичка ситуација во Македонија во моментов, сметам дека нашата програма напредува и се надевам дека така и ќе продолжи.

Што е со новиот аранжман за реформа на јавната администрација? Кога може да го очекуваме почетокот на преговорите за овој аранжман?

Како што знаете, постигнавме голем напредок во договорите околу програмата. Тоа се однесува на прашањата за макроекономската рамка која треба да биде одржлива во смисла на врамнотеженост на буџетот, со одветна фискална позиција, разумно трошење итн. Ова се прашања со кои, како што знаете, ММФ најмногу се занимава и она што сакаме да го видиме е напредок во разговорите меѓу ММФ и владата, пред да ја представиме нашата програма за поддршка на реформите на јавната администрација. Во моментов се чини дека до тоа нема да дојде многу брзо, бидејќи прашањата кои треба да ги реши владата во макроекономската и особено фискалната сфера, се се уште значајни. Сепак, очекуваме дека есенва ќе бидат разрешени прашањата како меѓу ММФ и владата, така и оние меѓу нас и владата. Според тоа, ја очекуваме нивната разрешница во наредните неколку месеци, се надевам не доцна наесен, туку отприлика по завршувањето на летото.

Одобрувајќи кредити им сигнализираат на инвеститорите дека се применети вистинските економски политики. Политичарите, зависни од волјата на гласачите, честопати треба да се подбучнуваат за да ги спроведуваат болните реформи. Некои од мерките

јатели и тоа го нарекува “откуп на акциите на фирмата од страна на менаџментот”. Старите-нови менаџери-сопственици немаат никаква визија, никаква нова технологија и нови производи. Нивните фирми создадоа негативна додадена вредност. Освен тоа, ги

потиснаа новодојденците со тоа што, на пример, ги апсорбираа кредитите што ги овозможуваше банкарскиот систем. Дури 81% од вкупните кредити во 1999 година отишаа кај 16 загубари. Помалку од 20% завршија во приватниот сектор. Тоа беше мрежа на старатите момци, изградена врз основа на остатоците од социјализмот. Покрај тоа, нема доволно добри проекти, примената на легислативата за имотните права исто така слаба, а банкарскиот систем е нефункционален и политизиран. Нестабилноста на регионот уште повеќе ни ги зголемува проблемите”.

“Бирократија”?

“И тоа исто така, иако не беше главната пречка, а новиот Закон за трговски друштва овозможува дале-

ку полесно основање и водење на фирма. Меѓутоа, власта пред 1998 година се чини беше понастроена да ги одвраќа отколку да ги привлекува странските инвеститори. Таа постави правни бариери за влез. Ова е сега изменето. Бараме странски инвеститори и ги очекуваме со широко отворени раце..”

”Можеби и премногу?

**Неодамнешната приватизација, особено на
Окта и Скопски саем, беше критикувана дека е
недоволно транспарентна”.**

“Скопски саем беше приватизиран преку берзата откако се објави соодветен јавен оглас во печатот. Беше отворен за сите. Во минатото (1996-97 година), Светска банка препорача приватизирањето да го вр-

Г-дине Вијхолдс, како го оценувате најновиот развој на настаните во Македонија?

Одржавме средба со министерот за финансии, г-динот Никола Груевски и г-динот Питер Стек на која имавме мошне конструктивен разговор. Ние, се разбира, сме многу заинтересирани за најновиот развој на настаните во Македонија, и министерот мошне јасно ни ја претстави ситуацијата. Нашиот одговор беше дека како и секогаш многу ја поддржуваме Македонија, а особено во една таква ситуација со која се соочувате и дека ќе се обидеме да најдеме начин, колку што е можно повеќе, за забрзување на работите поврзани со програмите со ММФ и Светската банка кои се во тек. Македонската делегација утре ќе оствари повеќе средби со нашиот кадар и со раководството, на кои повторно ќе истакнеме дека е важно тимот на ММФ повторно да ја посети Македонија и да продолжи со разговорите, да ја редизајнира програмата поради некои измени на претпоставките кои влијаја врз макроекономската рамка, а кои навистина треба да се земат предвид. Но, министерот не е известен дека тој е тук заради имплементација на потребните корекции и мерки, како и заради поминувањето на голем број закони низ парламентарната процедура, кои се клучни услови за аранжманите, што е доста охрабрувачки.

Кои се конкретните чекори кои ММФ ќе ги преземе за да ѝ помогне на Македонија во решавањето на моментната ситуација?

Колку што сум јас известен, тимот на ММФ се подготвува повторно да дојде во Македонија за две недели. Тогаш тие ќе разговараат за редизајнирање на програмата и се надевам дека ќе успеат да постигнат договор. Така, работите поврзани со програмата ќе можат да продолжат со вообичаениот тек. Тоа треба да биде целта.

Македонската делегација бара т.н. траст фонд за Македонија. До каде е со тоа?

Најпрвин, мора да ги разгледаме тековните аранжмани кои излегаа надвор од она што беше планирано, како резултат на тешкотиите; тоа мора да се заврши, а исто така и некои работи со Светската банка. Не сум запознаен со сите детали поврзани со позајмувањето од ММФ, но сепак, тие сакаат да ги избегнат непотребните одложувања. Како што разбрав, постојат извесни средства кои треба да пристигнат од Европската унија, од мојата земја -Холандија итн., така што е важно да продолжиме со активностите.

Дали сметате дека ситуацијата која ја спомнавте може да биде решена оваа година?

Многу сочувствуваам со тешкотиите на кои наидува Македонија. Мораме да ви помогнеме. Ова е многу важно и треба да ги избегнеме непотребните одложувања. Се разбира, треба да се преземат извесни мерки, мора да имаме здрава програма, но уверен сум дека министерот може тоа да го стори, а потоа мора да продолжиме да и' помогнеме на Македонија во овие тешки мигови.

Дали сте сигури дека ММФ ќе ги продолжи започнатите аранжмани со Македонија?

Никогаш не може да се каже со сигурност, но ако владата продолжи да покажува недвосмислена посветеност, тогаш тоа може да се исполни. Секако, не можеме да бидеме сигури за развојот на надворешните настани и безбедносната ситуација, но зборувајќи за една нормална ситуација би кажал “да, постои добра можност за завршување на програмите и тоа успешно завршување”.



Г-ДИН
Ј. де Беауфорт
ВИЈНХОЛДС

Извршен директор
во Меѓународниот
монетарен фонд

штиме преку директно преговарање. Окта - рафинеријата - беше пред затворање кога се појави белиот витет. Не ја испуштивме можноста да го спасиме овој важен имот. Сите три компании приватизирани преку директни преговори сега остваруваат профит. Но-виот закон ни дозволува да вршиме приватизација само преку берзата или преку јавен тендер. Се надевам дека ова ќе стави крај на критиките".

"Нешто како заклучок"?

"Во последната година и половина поминавме низ интензивни структурни реформи, додека на други многу побогати земји им беше потребна една деценија да ги имплементираат. Усвоивме бројни клучни за-

кони. Го либерализираме девизниот режим. Ја обновивме даночната администрација. Имплементираме трезорски систем. Ги преструктуираме царинскиот и платниот систем. Ги намаливме царините и акцизите за одредени производи. Усвоивме амандмани на огромен број економски и финансиски закони (како што е Законот за осигурување). Подготвувајме основа за Интернет револуција во нашата земја. Неодамна го усвоивме Законот за електронски потпис, а подготвувајме и други електронски закони. Го направивме сето ова - и го издржавме новиот геополитички немир - одржувајќи ниска инфлација, големи девизни резерви и рекордни странски директни инвестиции. Имам многу причини да бидам оптимист".

М-р Антонета
МАНОВА
СТАВРЕСКА



ВЛИЈАНИЕТО НА СТРАНСКИТЕ БАНКИ ВРЗ ДОМАШНАТА БАНКАРСКА ИНДУСТРИЈА

Странските банки го стимулираат растот на домашната економија со интензивирање на конкуренцијата, при што го подигнуваат општото ниво на ефикасност на банкарскиот систем. Притоа, домашните банки даваат подобри услуги, поактивно ги мобилизираат заштедите и ги пласираат средствата во попрофитабилни проекти

Глобализацијата на финансиските пазари и навлегувањето на странските банки во македонската банкарска индустрија, го актуелизираа прашањето на потенцијалните користи, трошоци и ризици поврзани со влезот на странската конкуренција во домашниот банкарски систем. Иако во економската литература постојат две спротиставени гледишта за ефектите и влијанието што го има влезот на странските банки врз домашната економија, емпириските искуства сведочат дека влезот на странски банки носи подобрување на квалитетот на банкарските услуги, забрзување на економскиот развој и намалување на осетливоста на банкарскиот систем од појава на криза.

Имено, странските банки влијаат позитивно во следните аспекти:

- го подобруваат квалитетот на финансиските услуги на домашниот пазар, преку зголемување на конкуренцијата и примената на посовремени банкарски вештини и технологии;
- го стимулираат развојот на правната рамка и ја зајакнуваат супервизорската контрола во локалната, домашна економија;
- го подобруваат пристапот на земјата на меѓународниот пазар на капитал;

- го забрзуваат економскиот развој и
- ја стимулираат ефикасноста и воведувањето на нови финансиски продукти.

МАКРОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Присуството на странските банки може да влијае директно и индиректно врз долгорочниот развој на домашната економија. Со инвестирање на капиталот во профитабилни проекти и преку ефикасно управување со ризиците, странските банки директно влијаат во правец на зголемување на финансиската поддршка на приватниот сектор и поефикасна алокација на ресурсите. На тој начин се забрзува долгорочниот раст на домашната економија. Индиректно, странските банки го стимулираат растот на домашната економија со интензивирање на конкуренцијата, при што го подигнуваат општото ниво на ефикасност на банкарскиот систем. Притоа, домашните банки даваат подобри услуги, поактивно ги мобилизираат заштедите и ги пласираат средствата во попрофитабилни проекти.

Во однос на "осетливоста" на домашниот финансиски систем од кризи, влијанието на странските банки

М-р Антонета Манова Ставреска е вработена во Народната банка на Република Македонија, во Кабинетот на гувернерот. Родена е 1970 година. Дипломирала на Економскиот факултет во Скопје 1992 година. Во периодот 1993 – 1994 година ги завршува постдипломските студии на Централно Европскиот Универзитет во Прага- Економски факултет, во рамките на Фондацијата Отворено општество. Магистрира во 1994 година на тема "Инфлацијата во Република Македонија по монетарното осамостојување". Во периодот октомври 1994 – јуни 1997 година работи во Дирекцијата за истражување во Народна банка на Република Македонија, а од јуни 1997 година до април 2001 година е шеф на Кабинетот на гувернерот на Народна банка на Република Македонија. Учествувала на повеќе меѓународни семинари, курсеви и форуми од областа на монетарната политика, макроекономијата, финансите и банкарството.

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги претставуваат ставовите на Министерството за финансии

може да биде позитивно, но и негативно. Застанниците на ставот за негативни ефекти, велат дека во услугите на криза во домашната економија, странските банки можат да го повлечат капиталот и на тој начин да предизвикаат или да ја продлабочат валутната криза и финансиската нестабилност. Во случај на криза на домашниот пазар, странските банки се обвинуваат за "нелојалност", поради напуштање на истиот, со што ја зголемуваат неговата осетливост. Ваквата констатација е посебно валидна при големо учество на странските банки во финансискиот систем на домашната економија. Последниот аспект се однесува на супервизијата и законската регулатива. Имено, со цел да привлечат странски банки, монетарните власти во земјите во транзиција и земјите во развој ги намалуваат ограничувањата за влез на странските инвеститори, што во одредени случаи може да добие димензии на пребрза либерализација и проголема дерегулација на домашниот банкарски систем. На тој начин, покрај позитивните аспекти на овие процеси, може да се создаде поризична легислативна рамка за работење.

Банките од странство не носат со себе само капитал, туку и знаење, вештини, технологија, експертиза во управувањето со ризиците, репутација и нови идеи. Со намалување на рестрикциите при влез на странските банки се овозможува да се подобри квалитетот, цената и достапноста на банкарските услуги во домашната економија

Застанниците на тезата за позитивни ефекти од влезот на странските банки, укажуваат дека странските банки не само што не ја интензивираат осетливоста на домашниот финансиски систем, тука напротив и ја зајакнуваат неговата стабилност. Така, емпириските искуства за меѓусебното влијание на влезот на странски банки и осетливоста на домашниот финансиски систем (веројатноста од појава на криза) покажуваат дека странските банки не ја зголемуваат веројатноста од појава на финансиска криза во домашната економија, туку напротив ја намалуваат. Имено, истражувањата покажуваат негативна корелација (поврзаност) помеѓу зголемениот влез на странски банки и можноста од појава на криза во домашниот финансиски систем.

Исто така, не постои систематизирана евидентија дека присуството на странските банки, во случај на валутна и финансиска криза, доведува до поголем одлив на капитал и проголема нестабилност на домашниот финансиски систем. Иако постојат изолирани примери на повлекување на странскиот капитал од

локалниот пазар во случај на криза, не постојат систематизирани факти дека странските банки и странските инвеститори воопшто, се помалку „лојални“, отколку домашните банки и инвеститори. Така на пример во Мексико, за кризата од 1994 година се сметаат подеднакво одговорни домашните и странските инвеститори. Воедно, влезот на странските банки не само што не создава поризични услови за работење, туку детерминира унапредување на домашната супервизија, зајакнување на законската рамка и воведување (или почитување) на меѓународните сметководствени стандарди. Така на пример, реципрочниот договор за отварање на Мексико кон САД, во рамките на НАФТА договорот, предизвика притисоци за хармонизација на прудентната регулатива помеѓу овие две земји, во доменот на адекватноста на капиталот, валоризацијата, сметководствените принципи и трансакциите на поврзаните субјекти.

Степенот на учество и значењето на странските банки на домашниот пазар може да се утврди преку: а/ учество на банките со доминантен странски капитал, во вкупниот број на банки и б/ учество на активата на странските банки во вкупната актива на банкарскиот систем. Од табелата бр. 1 се гледа дека во најголем број случаи коефициентот - влез на странските банки е поголем од коефициентот - освојување на пазарот. Тоа е случај во Франција, Германија, Италија, Велика Британија, САД, но не е случај со Јапонија. Во случајот на Финска, Кина и Индија, коефициентот 0 укажува на законски рестрикции (бариери) при влез на странски банки. За разлика од овие земји, коефициентот 100%, кај Непал и Свазиленд укажува на исклучиво присуство на странски банки на домашниот пазар. Оние земји кои имаат коефициент од над 75% (Нов Зеланд и Луксембург), се земји со големо присуство на странски банки, што се објаснува со нивното колонијално минато или пак со присуство на сосед - голема земја. Од развиените земји, Финска, Италија и САД имаат релативно изолирани банкарски пазари, при што и двата коефициента на странско учество се под 10%.

МИКРОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Странските банки не носат со себе само капитал, туку и знаење, вештини, технологија, експертиза во управувањето со ризиците, репутација и нови идеи. Со намалување на рестрикциите при влез на странските банки се овозможува да се подобри квалитетот, цената и достапноста на банкарските услуги во домашната економија. Директно, странските банки имаат влијание во воведувањето на нови и подобри

Учество на странските банки во банкарскиот систем на одделни земји: емпириско искуство

| Земја | Број на странски банки/вкупен број на банки | Странска актива/вкупна актива | Вкупен број на банки во 1995 |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Франција | 0.25 | 0.10 | 95 |
| Германија | 0.36 | 0.22 | 80 |
| Холандија | 0.45 | 0.05 | 20 |
| Италија | 0.08 | 0.01 | 64 |
| Чешка | 0.60 | 0.51 | 15 |
| Полска | 0.36 | 0.16 | 28 |
| Романија | 0.14 | 0.01 | 7 |
| Русија | 0.07 | 0.00 | 14 |
| Естонија | 0.43 | 0.35 | 7 |
| Литванија | 0.10 | 0.09 | 7 |
| Канада | 0.64 | 0.08 | 69 |
| Велика Британија | 0.26 | 0.16 | 70 |
| САД | 0.05 | 0.03 | 370 |
| Тајван | 0.14 | 0.06 | 24 |
| Нов Зеланд | 0.88 | 0.92 | 8 |
| Луксембург | 0.93 | 0.79 | 107 |
| Австрија | 0.30 | 0.50 | 10 |
| Јапонија | 0.08 | 0.19 | 73 |
| Грција | 0.56 | 0.84 | 16 |
| Унгарија | 0.63 | 0.65 | 19 |
| Финска | 0.00 | 0.00 | 11 |
| Кина | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Индија | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Непал | 1.00 | 1.00 | 3 |
| Свазиленд | 1.00 | 1.00 | 3 |

Извор: Светска банка

вештини, современи техники на управување и одлучување, постриктни кредитни процедури и нови финансиски продукти на локалниот домашен пазар. Индиректно, странските банки ја подобруваат ефикасноста преку зголемување на конкуренцијата. Нивниот влез иницијално „ја намалува“ профитабилноста на домашните банки и ги принудува да преземат активности за намалување на трошоците и подобрување на услугите, што има позитивни ефекти за економските субјекти - корисници на услугите. Во просек, странските банки остваруваат најмали каматни маргини во високоразвиените земји, додека највисоки маргини остваруваат во нискоразвиените земји.

Воедно, влезот на странските банки на домашниот пазар најчесто детерминира примена на меѓународни сметководствени стандарди, присуство на странски ревизорски фирмии и унапредување на транспарентноста на банките преку презентација на информации за нивните активности во јавноста.

Емпириските истражувања за влијанието на либерализацијата на влезот на странските банки врз ефикасноста на финансискиот систем говорат за поагресивно однесување на домашните банки при такви услови. Така, во Австралија, домашните банки ги подобрите своите операции, инвестирале во нови технологии, ги намалиле трошоците, така што странските банки оствариле понизок профит и освоиле помало учество од домашниот пазар.

Во основа, најголема корист од либерализацијата на ограничувањата при влезот на странските банки имаат економските субјекти, кои добиваат подобри и поефтини банкарски услуги во споредба со периодот пред либерализација на ограничувањата. Така на пример, во Шпанија, странските банки го заживеале пазарот на комерцијални хартии од вредност, пазарот на своп инструменти, како и кредитните картички и автоматите за готовина (ATMs).

Каматни маргини и профитабилност: домашни наспроти странски банки

| Региони | Нето маргини/ вкупна актива | Некаматносни приходи/вк. актива | Трошоци/ вкупна актива | Даноци/вк. актива | Резервации/ вкупна актива | Нето профит/вк. актива |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Економии во транзиција | | | | | | |
| Домашни банки | 6.89 | 3.87 | 4.51 | 1.43 | 3.17 | 1.64 |
| Странски банки | 5.25 | 3.88 | 4.22 | 1.25 | 3.13 | 0.53 |
| Развиени економии | | | | | | |
| Домашни банки | 2.80 | 1.24 | 2.60 | 0.27 | 0.78 | 0.40 |
| Странски банки | 2.32 | 1.25 | 2.25 | 0.25 | 0.67 | 0.40 |

Извор: Светска банка

СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во последната година во Република Македонија е создадена поволна законска рамка и нова клима за влез на странски банки во банкарскиот систем. Тоа резултираше со влез на странски инвеститори од Грција, односно Германија и Словенија во првата и третата банка по големина во Република Македонија - Стопанска банка а.д. Скопје и Тутунска банка а.д. Скопје. Инвеститори во Стопанска банка а.д. Скопје се National Bank of Greece, IFC и EBRD, со вкупна инвестиција од 133 милиони ДЕМ (од кои 50 милиони ДЕМ докапитализација). Влогот на Нова Љубљанска банка и ЛХБ банка од Германија во Тутунска банка а.д. Скопје е 21,3 милиони ДЕМ, од кои 15 милиони ДЕМ е докапитализација. Стратешки инвеститор од Грција (Алфа Кредит банка) го откупи контролниот пакет на акции во уште една помала банка - Кредитна банка а.д Скопје, со инвестиција од 24,3 милиони ДЕМ, од кои 8 милиони ДЕМ е докапитализација. Во Извозно-Кредитна банка а.д Скопје свое учество во капиталот стекна ЕБРД, преку докапитализација во износ од 6 милиони ДЕМ.

Странските банки би требало да имаат улога на генератори на позитивните процеси. Евидентното намалување на каматните стапки за повеќе од 7-8 процентни поени, кое се случува во последниве пет-шест месеци, е првиот и најсериозен показател за придобивките од зголемената конкуренција во банкарскиот систем

На крајот на 2000, во сопственост на странски акционери се седум банки, шпоредено со пет банки во декември 1999 година. Овие седум банки учествуваат во вкупната актива на банките во Република Македонија со 53,4%. Нивното учество во вкупниот капитал на банките во Република Македонија изнесува 45%.

Со новите странски инвестиции во банкарскиот систем, учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал на банките во Република Македонија се зголеми од 19,3% (31.12.1999) на 40,8% (31.12.2000). Странски капитал е присутен во 16 банки, при што процентот на негово учество се движи од 0,3% до 100% (кај двете филијали на странски банки). Од вкупните вложувања на странски капитал во 2000-та година во висина од 216,7 милиони ДЕМ, 119,4 милиони ДЕМ се наменети за откуп на акции од постоечки акционери на банките, додека 97,3 милиони ДЕМ се вложувања за докапитализација на банките. Овие податоци зборуваат за сериозно отварање на банкарскиот систем кон странски инвеститори, со тен-

денција за влез на капитал и во други македонски банки.

Значајно е што законската регулатива е доста атрактивна за влез на странски банки на македонскиот пазар и согласно Законот за банки, странските инвеститори имаат еднаков, а во одредени домени и подобар третман во однос на домашните инвеститори. Отварањето на пазарот беше проследено со либерализација на работењето на банките, посебно во сферата на девизното работење и кредитните односи со странство (нов Закон за девизно работење), со цел да се отстранат административните ограничувања и да се создадат услови за поекономично и помодерно работење на банките во Република Македонија. Државата им помогна на банките и преку преземените активности за враќање на довербата на штедачите во банкарскиот систем (новата шема за осигурување на штедните влогови со позадинска улога на државата), како и со новите решенија во сферата на наплата на хипотеките и побрзо решавање на финансиските спорови.

Значајно е што либерализацијата беше проследена со законски решенија кои овозможуваат зајакната супервизорска контрола на банкарскиот систем. На тој начин, на банките им се остава од една страна простор за максимална конкурентска борба за нови клиенти и за освојување на пазарот. Но, од друга страна од нив се бара и максимално почитување на супервизорските стандарди и норми, со примарна цел да се заштитат штедачите, а потоа и сопствениците на капиталот.

Странските банки би требало во таквата консталација да имаат улога на генератори на позитивните процеси. Евидентното намалување на каматните стапки за повеќе од 7-8 процентни поени, кое се случува во последниве пет-шест месеци, е првиот и најсериозен показател за придобивките од зголемената конкуренција во банкарскиот систем. Новите банкарски продукти, најавени во форма на врзано штедење со кредитирање, станбени и потрошувачки кредити, кои се вообичаени за светот, но изостануваа во изминатите десетина години во Република Македонија, ќе бидат следната придобивка од влезот на странски банки и зголемувањето на конкуренцијата.

Македонскиот банкарски систем, конечно ги има сите предуслови да прерасне во „локомотива“, која ќе го повлече развојот на Република Македонија. Ризиците во тоа сценарио се слабиот и осиромашен реален сектор и нестабилното политичко окружување. Преструктуирањето на реалниот сектор мора да биде еден од следните чекори во распоредот за работа на македонските банки за следниот период. Финансис-

кото преструктуирање на претпријатијата не може да се реализира без активно учество на банките како најголеми доверители, заедно со државата. Искуството на странските банки од други земји каде се спроведаат овие процеси, може да биде од големо значење при реализацијата на овој процес во Република Македонија. Во спротивно, придобивките од намалените

каматни стапки и новите финансиски инструменти нема да можат да ги дадат очекуваните ефекти и нема да можат да бидат почувствуваани на вистински начин од страна на економските субјекти. Банкарскиот систем и стопанството во Република Македонија мора “да си подадат рака”, затоа што нивниот развој е можен само како компатибilen процес.

РЕФОРМАТА НА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ И РАЗВОЈОТ НА ФИНАНСИСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



М-р Зоран
ЈОВАНОВСКИ

Зоран Јовановски е извршен директор за специјални прашања во Стопанска Банка А.Д. Роден е во 1965 година.

Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 1988 година на финансиско-сметководствена насока. Неколку семестри од постдипломските студии следел во САД. Магистрирал на тема: "Ефикасноста на банките во Република Македонија". Користел стипендија Рон Браун од канцеларија за информации на САД.

По периодот од 1993 до 2001 година работел во Народна Банка на Република Македонија во Дирекцијата за истражување, а од декември 2000 е в.д. директор во оваа дирекција.

Учествувал на голем број меѓународни семинари и курсеви за професионално усвршување. Член е на Комитетот за реформа на пензискиот систем во Република Македонија и на Управниот Одбор на Фондот за осигурување на депозити.

Основната цел на реформата на пензискиот систем во Република Македонија е воспоставување на систем, кој е финансиски самоодржлив на долг рок, а истовремено обезбедува адекватна сигурност на граѓаните во остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување

Во голем број земји во светот пензиските системи претставуваат т.н. темпирана бомба која отчукува. Тоа првенствено произлегува од расечкиот проблем на стареење на населението во светот, но и од други проблеми како што се релативно високата стапка на невработеност, долгорочно неодржливите издашни ветувања дадени во минатото на идните пензионери итн. Релативно ограничен број на земји, што се однесува и на развиените земји, бескомпромисно се соочија со проблемите на пензиските системи, воздржувајќи се главно заради политичката сензабилност на проблемите. Изненадува тоа што Латинска Америка е своевиден лидер во светот за реформата на пензискиот систем, набљудувано од аспект на поодделни региони. Имено, на овој континент почетните чекори на тој план се направени пред 20 години.

Република Македонија претставува пример на земја која храбро се соочи со потребата од реформа на пензискиот систем. Притоа, надмината е теснопартиската тензија со тоа што реформата е започната од една, а продолжена од друга политичка власт. Во Република Македонија реформата е мотивирана од класичните потреби. Актуарските проекции за наредните 100 години покажаа дека постојниот пензиски систем на тековно финансирање (pay-as-you-go) е финансиски неодржлив на долг рок. Во отсуство на реформа, тоа би водело до тежок удар врз макроекономската политика, создавајќи буџетски дефицити од околу 5-6% од БДП годишно. Тоа е финансиски неодржливо и преку фискалната политика директно би

резултирало со нарушување на макроекономската стабилност.

Основната цел на реформата на пензискиот систем во Република Македонија е воспоставување на систем, кој е финансиски самоодржлив на долг рок, а истовремено обезбедува адекватна сигурност на граѓаните во остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување. Со реформата се воведува повеќестолбен пензиски систем. Првиот столб ќе го сочинува постојниот државен пензиски фонд, кој ќе функционира како и досега. Вториот столб ќе го претставуваат приватни пензиски фондови, тој ќе функционира со капитално финансирање и ќе биде задолжителен за нововработените по воведувањето на овој столб. Оние лица кои се во работен однос во моментот на воведување на вториот столб ќе имаат право на избор да останат само во првиот столб или да учествуваат и во вториот столб. Третиот столб ќе се разликува од вториот столб по тоа што учеството во него ќе биде на целосно доброволна основа. Притоа, реформата е дизајнирана на начин кој обезбедува таа да се одвива со умерена брзина за да биде прифатливо нивото на транзиционите трошоци. Овие трошоци ќе се појавата заради тоа што учесниците во реформираниот систем ќе уплаќаат дел од своите придонеси во вториот столб, со што ќе се намали приливот на средства во првиот столб.

Од аспект на временскиот распоред на реформските активности, досега е донесена законската рамка за реформираниот пензиски систем. Таа првенствено модифицира одделни компоненти (старосната граница за пензионирање итн.) од функционирањето на постојниот систем, кој во иднина ќе го претставува првиот столб. Во фазата на донесувањето на закон-

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги претставуваат ставовите на Министерството за финансии

ската рамка беа упатувани бројни критики до дизајнерите на реформата заради недоволна деталната разработка на функционирањето на вториот столб, односно приватните пензиски фондови. Како што и тогаш беше објаснето, причина за тоа беше изработката на посебен закон за т.н. капитално финансирано пензиско осигурување. Предлог верзијата на овој закон е пуштена во процедура во февруари 2001 година. Со тоа, реформата на пензискиот систем во Република Македонија влегува во квалитативно нова фаза.

Одредбите од предлог-Законот за капитално финансирано пензиско осигурување не носат подобрувања само за функционирањето на пензискиот систем во целина. Тие ќе предизвикаат значителни промени и подобрувања и во финансискиот систем на Република Македонија, на кои се фокусира овој напис.

Прво, предлог-Законот ќе доведе до институционална диверзификација во финансискиот систем. Приватните пензиски фондови нема да бидат правни лица, туку во вистинска смисла на зборот фондови во кои ќе се кумулира дел од уплатените придонеси. Меѓутоа, ќе постојат друштва за управување со приватните пензиски фондови, кои ќе ги носат одлуките за тоа каде и колку да бидат инвестиирани средствата на фондовите. Се предвидува да постојат две друштва, избрани на меѓународен тендер, кои ќе треба да задоволат посебно дефинирани критериуми. Така, друштвата ќе треба да имаат основачки капитал во висина од најмалку 1,5 милиони евра, кој соодветно ќе се зголеми кога уплатените средства во секој од фондите ќе надминат 100 милиони евра. Основачи на овие друштва ќе можат да бидат домашни или странски правни лица, и тоа мнозинскиот дел од капиталот на друштвото да биде поседуван од финансиски институции. Притоа, за странските основачи се предвидува да имаат предвиден инвестиционен рејтинг. Очигледно е дека се пропишуваат високи критериуми за влез во овој бизнис, кој домашните субјекти можеби нема да бидат во можност да ги задоволат. Интенцијата е да се привлечат реномирани странски инвестициони куки, кои заедно со домашни институции би формирале друштва за управување со пензиски фондови. На тој начин ќе се обезбеди трансфер на технологија и кној-хое, што на долг рок генерално ги прави домашните финансиски институции поконкурентни. Истовремено, присуството на реномирани институции дополнително ќе придонесе за зајакнување на довербата во финансискиот систем на Република Македонија.

Друга институција која моментно не постои, а треба да се формира согласно предлог-Законот е Пензиската Агенција. Тоа ќе биде институција од јавен

карактер која ќе биде надлежна за давање и одземање дозволи и одобренија на друштвата за управување со пензиски фондови и ќе врши супервизија над работењето на овие друштва. Со тоа дополнително ќе се подобри општото ниво на супервизија во рамки на финансискиот сектор и ќе се направи уште еден чекор кон евентуална реализација на концептот на интегрална супервизија на финансискиот сектор.

Нова функција на веќе постоечка институција, односно своевидна индиректна функционална диверзификација, е функцијата на чувар на имотот на пензиските фондови, што ќе ја вршат две од постојните банки во Република Македонија. Идејата е во функционирањето на вториот столб на пензискиот систем да се раздвојат поседувањето на средствата и одлучувањето за нивното инвестирање. Со предлог-Законот е предвидено банките чувари на имот да имаат капитал од најмалку 20 милиони евра, согласно дефиницијата за капитал во Законот за банки. На тој начин, на овие банки им се овозможува да го прошират опфатот на активности за остварување приходи, а истовремено се обезбедува оваа функција да ја вршат најголемите банки и се обезбедува квалитет на услугите.

Предлог-Законот за капитално финансирано пензиско осигурување ќе доведе до институционална диверзификација во финансискиот систем. Приватните пензиски фондови нема да бидат правни лица, туку во вистинска смисла на зборот фондови во кои ќе се кумулира дел од уплатените придонеси

Второ, решенијата од предлог-Законот треба да придонесат за забрзување на развојот на пазарот на капитал во Република Македонија. Уплатените придонеси во приватните пензиски фондови забрзано ќе се кумулираат. Со тоа ќе се создаде побарувачка за финансиски инструменти кои моментно не постојат или недоволно се користат. Искусствата покажуваат дека ваквата побарувачка за финансиски инструменти се задоволува со адекватна понуда. Притоа, ќе се создаде силен поттик за македонските акционерски друштва да се одлучат за емисија на долгорочни хартии од вредност и котирање на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност и на тој начин да финансират дел од своите потреби за долгорочни финансиски средства. Посебен мотив за македонските претпријатија за котирање на берзата ќе претставува сознанието дека друштвата за управување со пензиските фондови, како институционални инвеститори, инвестираат за да го диверзифицираат ризикот, а не за да станат доминантни сопственици и да го преземат управувањето на компаниите во кои инве-

стирале. Во секој случај, сето ова ќе влијае во правец на продлабочување на финансискиот пазар во Република Македонија и зголемување на финансиската интермедијација во националната економија.

Трето, друштвата за управување со пензиски фондови ќе можат да ги инвестираат средствата на пензиските фондови согласно деталната регулатива во предлог-Законот. Интенцијата е да се обезбеди адекватна диверзификација на разновидните ризици кои го придржуваат инвестирањето. Притоа, се овозможува значаен дел од средствата на приватните пензиски фондови да се инвестираат во разновидни хартии од вредност (акции, обврзници и комерцијални записи на акционерски друштва кои котираат на првиот и вториот Пазар на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност). Истовремено, се дозволува најмногу до 20% од средствата на фон-

Со предлог-Законот е дадена можност друштвата за управување со пензиски фондови да можат да инвестираат до 60% од нивното вкупно портфолио во банкарски депозити, со што квалитативно ќе се подобри рочната структура на депозитниот потенцијал на банките и ќе им се овозможи соодветно да ги зголемат долгорочните пласмани. Со тоа квалитативно ќе се подобри рочната структура на депозитниот потенцијал на банките и ќе им се овозможи соодветно да ги зголемат долгорочните пласмани. Порастот на штедењето во банкарскиот сектор ќе создаде квалитетна основа за понатамошно намалување на активните каматни стапки на банките, односно на долгорочните финансиски средства, динамизирање на инвестиционата активност, а со тоа и забрзување на економскиот растеж. За илустрација, емпириските истражувања покажуваат дека по спроведувањето на пензиската реформа во 1981 година, една четвртина од остварениот економски растеж во Чиле во периодот досега се должи на ефектите од пензиската реформа.

Преку описаните решенија од предлог-Законот за капитално финансирано пензиско осигурување ќе се овозможи понатамошен развој на финансискиот сектор, кој ќе претставува двигател на севкупниот економски растеж во Република Македонија. Тоа значи дека целокупната реформа на пензискиот систем во нашата земја е дизајнирана на комплексен начин кој обезбедува не само постигнување на првенствената цел-функционирање на пензиски систем кој е финансиски самоодржлив на долг рок, туку индиректно обезбедува и значајни дополнителни позитивни економски ефекти насочени во правец на зголемување на економската активност и подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија.

Со предлог-Законот е дадена можност друштвата за управување со пензиски фондови да можат да инвестираат до 60% од нивното вкупно портфолио во банкарски депозити, со што квалитативно ќе се подобри рочната структура на депозитниот потенцијал на банките и ќе им се овозможи соодветно да ги зголемат долгорочните пласмани

довите да бидат инвестиирани во финансиски инструменти емитирани надвор од Република Македонија. Тоа се должи на намерата: а/ да се обезбеди зголемена диверзификација на ризикот, во конкретниот случај од ризик на земјата, имајќи го предвид турбулентниот регион во кој таа се наоѓа; б/ да се зголеми атрактивноста на управувањето со приватните пензиски фондови во Република Македонија за да се привлечат реномирани странски институции.

Марина
НАЌЕВА
КАВРАКОВА



АКТУЕЛНИ АСПЕКТИ НА ПРИВАТИЗАЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Агенцијата на Република Македонија за приватизација активно учествува во работата на Телото за структурни реформи, во изготвување на условите за продажба за одделни претпријатија, водење на постапката околу изборот на независни надворешни консултанти кои ќе ја вршат економската анализа во претпријатијата и сл.

Процесот на приватизацијата во 2000 година се одвиваше со вообичаената динамика и резултираше со вкупно 1.616 приватизирани претпријатија од отпочнувањето на процесот во 1993 година. Овие претпријатија вработуваат 226.000 лица, а нивната проценета вредност изнесува околу 4,5 милијарди ДЕМ.

Во периодот 01.01-31.12.2000 година, процесот на приватизација е комплетиран во 141 претпријатие, со вкупна проценета вредност од 313 милиони ДЕМ, а во 2001 година влеговме со 126 претпријатија каде постапката за приватизација е во тек, со вкупна проценета вредност од 155 милиони ДЕМ.

Значајно е да се напомене дека во претпријатијата каде постапката на приватизација е завршена, Агенцијата се уште поседува значителен резидуален капитал за продажба. На почетокот на 2001 година, Агенцијата располагаше со сопствени акции со номинална вредност од околу 685 милиони ДЕМ и акции по основ на државен капитал од околу 300 милиони ДЕМ, што, согласно законската регулатива, Агенцијата го продава со претходно добиена согласност од Комисијата на Владата на Република Македонија за приватизација. Овие две категории заедно сочинуваат капитал за продажба од околу 985 милиони ДЕМ и неговата доприватизација претставува еден од приор-

итетите во работењето на Агенцијата за приватизација во 2001 година.

На самиот почеток на годината, Агенцијата за приватизација презема иницијатива за еднострано раскинување на договорите за продажба на претпријатијата на лица кои го преземаат управувањето со претпријатијата (менаџерските договори) во 70 друштва, каде лицата кои го преземале управувањето не ги исполнуваат обврските од договорите. Согласно член 101-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, претпријатието е должно во рок од 15 дена од денот на известувањето за раскинувањето на договорот да и пренесе обични акции на агенцијата, кои потоа ќе бидат понудени на продажба преку Македонската берза. Вкупната вредност на акциите што, по оваа основа, ќе и бидат пренесени на Агенцијата за приватизација изнесува околу 75 милиони ДЕМ.

Карактеристично за 2000 година беше драстичното зголемување на продажбата на акции преку Македонската берза за долгорочни хартии од вредност, со учество на овој начин на продажба со околу 50% од вкупната извршена продажба. Остатокот од продаж-

Марина Накева-Кавракова е генерален директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација. Дипломирана на Економскиот факултет во Скопје во 1987 година во финансиско-банкарска насока. Пред вработувањето во Агенцијата, работи во Царинската управа на Република Македонија како раководител на Секторот за финансии и организација. На должноста генерален директор во Агенцијата за приватизација е наименувана во почетокот на декември 2000 година.

бите се реализираа согласно моделите на приватизација и преку продажба на удели. Во споредба со претходните години, овој сооднос значително се разликува. Така, на пример, во 1999 година, 49% од приходите од приватизацијата произлегле од продажбите преку моделите на приватизација, а само 7% од продажбите биле реализирани преку продажба на акции на берза.

Во поглед на начинот на плаќање, исто така, значително е променет соодносот на средствата за плаќање кои доминирале во 1999 и 2000 година. Имено, во 1999 година 88% од вкупните приливи биле заробени штедни влогови и обврзници, а само 12% приливи во готово. Сосема различно, во 2000 година доминирала продажбата во готово, со околу 70%, што се должи, пред се, на продажбата на акции преку Македонската берза на првата сесија, што значи промитно плаќање во готово.

Агенцијата на Република Македонија за приватизација, преку својот Сектор за инвестициона промоција, води промотивни активности со цел привлекување на странски директни инвестиции во процесот на приватизација и пост-приватизација

На Македонската берза на долгочрни хартии од вредност во текот на 2000 година се продадени 1.959.550 акции на Агенцијата и државата во 51 друштво, а реализираниот продажен износ бил 48 милиони ДЕМ. Покрај продажбата на акции од акционерските друштва, Агенцијата по пат на јавен повик врши продажба на удели кои ги поседува во друштвата со ограничена одговорност.

Во моментов, преку Македонската берза Агенцијата за приватизација нуди за продажба акции во 45 друштва, во вкупна вредност на капиталот за продажба од 250 милиони ДЕМ. Исто така, преку јавен повик, континуирано се продаваат удели во друштва со ограничена одговорност.

Согласно член 33 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, во постапката на трансформација се обезбедуваат барањата на поранешните сопственици и нивните правни наследници. За таа цел, Агенцијата за приватизација во текот на постапките на трансформација има направено резервација на капитал во вид на акции или удели во вредност од над 12 милиони ДЕМ и резервација на недвижен имот во вредност од 3,6 милиони ДЕМ. Во моментов тече постапката за реализација на решенијата за денационализација кои ги издава Комисијата за денационализација.

Посебна тежина на процесот на приватизација му дава обврската за решавање на 40-те претпријатија-загубари, кои се вклучени во Акциониот план на Владата на Република Македонија и кои вработуваат над 35.000 лица, со вкупни обврски од 820 милиони ДЕМ и вкупни загуби во 1999 година од 260 милиони ДЕМ.

Агенцијата на Република Македонија за приватизација е директно инволвирана и е еден од носителите на овој процес, чие решавање претставува дел од обврските што Владата ги има преземено во архиманите со меѓународните финансиски институции. Агенцијата на Република Македонија за приватизација активно учествува во работата на Телото за структурни реформи и е носител на активностите околу подготвување на податоците за 40-те загубари, изготвување на условите за продажба за одделни претпријатија, водење на постапката околу изборот на независни надворешни консултанти кои ќе ја вршат економската анализа во претпријатијата и нивно обезбедување со целокупната потребна документација. За својот дел на обврските, Агенцијата континуирано го информира Телото за структурни реформи, како и мисиите на ММФ и Светската банка.

Продажбата на овие претпријатија на стратешки инвеститори кои ќе извршат нивна ревитализација претставува приоритет број еден, а целиот овој процес треба да има позитивен ефект врз привлекувањето на странски директни инвестиции во Република Македонија, што претставува една од стратешките определби на Владата, а во кој процес Агенцијата на Република Македонија за приватизација има значајна улога.

Во процесот на приватизација во Република Македонија влезен е странски капитал во износ од 180 милиони ДЕМ, а заедно со пост-приватизационите трансакции што се случија со продажба на акциите од веќе приватизираните претпријатија на странски инвеститори, овој износ е значително поголем и изнесува над 450 милиони ДЕМ. За одбележување е дека последните три години бележат многу поинтензивна инвестициона активност во споредба со почетоците на процесот на приватизација, а реални се очекувањата дека приливот на странски инвестиции ќе биде значително поголем во периодот што следи.

Причини за тоа има повеќе и тие може да се лоцираат во подобрувањето на амбиентот за инвестирање во Република Македонија и зголемувањето на довербата на странските инвеститори за сигурноста на нивните инвестиции. Зголемен прилив на странски капитал се очекува и преку продажбата на претпријатијата-загубари, но и преку претстојната приватизација на јавниот сектор.

Агенцијата на Република Македонија за приватизација, преку својот Сектор за инвестициона промоција, води промотивни активности со цел привлекување на странски директни инвестиции во процесот на приватизација и пост-приватизација. За таа цел, Агенцијата беше вклучена во изработката на Водичот за инвеститори за регионот на Југоисточна Европа, што како проект беше организиран и воден од Бугарската агенција за странски инвестиции и Организацијата за економска соработка и развој. Водичот беше отпечатен и дистрибуиран во месец октомври 2000 година, а во тек е изготвување на ново издание за 2001 година.


На страницата на Интернет, <http://www.mpa.org.mk>, Агенцијата постојано ги пласира најновите актуелности околу процесот на приватизација, податоци за друштвата во кои постои капитал за продажба, странскиот капитал преку процесот на приватизација и

како и актуелната структура на капиталот.

Активностите на Агенцијата на Република Македонија за приватизација во 2001 година ќе се фокусират на следново:

Во процесот на приватизација во Република Македонија влезен е странски капитал во износ од 180 милиони ДЕМ, а заедно со пост-приватизационите трансакции што се случија со продажба на акциите од веќе приватизираните претпријатија на странски инвеститори, овој износ е значително поголем и изнесува над 450 милиони ДЕМ

- Наплата на доспеаните обврски по договорите и акциите со попуст што се плаќаат на рати;
- Продажба на акциите (уделите) пренесени на Агенцијата;



пост-приватизација, како и законските акти за приватизација и останатите закони кои се од интерес за потенцијалните инвеститори. Со цел да се обезбедат почетните информации за претпријатијата чиј капитал се продава, изработени се преку 200 профили за претпријатија од различни дејности. Во нив се презентираат основните податоци, како што се: седиште, лица за контакт, краток историјат на претпријатието, краток опис на дејноста која ја обавуваат и применената технологија, историски финансиски податоци,

- Продажба на државниот капитал и продажба на акциите (уделите) на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, по претходно обезбедување на согласност за продажбата;
- Активна улога во решавањето на претпријатијата-загубари, во соработка со сите останати институции инволвирани во процесот;
- Привлекување на странски капитал преку приватизацијата.

ТИПОЛОГИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ СКАНДАЛИ



Д-р Сем
ВАКНИН

Сем Вакнин е економски советник на Владата на Република Македонија. Роден е во Кират Јам, Израел 1961. година.

Дипломирал на Technion – Израел, Институт за технологија, Хаифа.

Докторирал на филозофија на тема: Филозофија на физиката – Pacific Western University, Калифорнија.

Посетувал голем број на курсеви од областа на теоријата на финансии и Меѓународна трговија.

Автор е на "Malignant Self Love - Narcissism Revisited" и "После дождот или како Западот го загуби Истокот".

Колумнист во "Central Europe Review" и InternetContent.net и уредник на рубриките за ментално здравје и Централна и Источна Европа во Open Directory, 101 продолжение go.com и searcheurope.com.

Добитник е на многубројни награди.

Има објавено стотици професионални написи во поплето на финансите и економијата и многубројни написи поврзани со geopolитички и економско политички теми објавени во печатена и електронска верзија во многу земји во светот.

Финансиските институции ги следат модите и трендовите. Подложни се на "позајмувачки трендови" и покажуваат инстинкт на стадо. Склони се кон концентрирање на средствата онаму каде што мислат дека би можеле да добијат највисоки приноси за најкусо можно време. Во оваа смисла, не се многу поразлични од инвеститорите во пирамидалните инвестициони шеми

Во 1634 година во Амстердам, на посебна берза се тргувало со корени од лалиња. Луѓето ги употребувале овие корени како средство за размена и чувар на вредноста. Тие ги тргувале и шпекулирале со нив. Ретките корени од црни лалиња имале вредност иста како и голема раскошна куќа. Таа пасија траела четири години и се чинело дека ќе трае засекогаш. Но, не испаднало така.

Меурот се распрснал во 1637 година. За неколку дена, цената на корените од лалиња паднала за 96%! Оваа специфична шема на пирамидално вложување малку се разликува од оние што следеа по неа во финансиската историја на човештвото на други места во светот. Таа немала "организационен одбор", ниту група која што се идентификува со двигатели и моќници, коишто ја контролирале и управувале. Исто така, никогаш не биле дадени јасни ветувања во врска со добивките кои што инвеститорите би можеле да ги очекуваат од учеството во шемата - ниту пак дека добивките им претстојат.

Оттогаш наваму, пирамидалните шеми се развивааат во рамките на сложени психолошки досетки.

Современите пирамидални шеми имаат неколку заеднички карактеристики: прво, вклучуваат се поголем број луѓе. Експоненцијално растат до размери кои што обично и се закануваат на националната економија и на самата општествена структура со сериозни политички и општествени импликации. Стотици илјади инвеститори (од население со помалку од 3,5 милиони) беа длабоко фатени во стапица во времето на банкарската криза во Израел во 1983 година.

Ова беше класична пирамидална шема: банките ги нудеа сопствените акции на продажба, ветувајќи им на инвеститорите дека цената на акциите единствено

ќе се зголемува (некогаш и за 2% дневно). Банките ги користеа парите на инвеститорите, нивниот капитал, нивните добивки и парите што ги позајмиле од странство за да го одржат ова невозможно и нездраво ветување. Сите знаеа што се случува и сите беа вмешани.

Министрите за финансии, гувернерите на Централната банка им помагаа на банките во овие криминални дејствија. Оваа специфична пирамидална шема – веројатно најдолга во историјата – траеше 7 години. Еден ден во октомври 1983, СИТЕ банки во Израел пропаднаа. Владата се соочи со такви граѓански немири што беше принудена да ги обеспштети акционерите преку разработен план за повторен откуп на акциите кои што траеше 9 години. Тешкото е да се процени вкупната индиректна штета, но директната штета изнесуваше 6 милијарди американски долари.

Овој специфичен настан фрла светлина врз уште еден важен атрибут на пирамидалните шеми: на инвеститорите им се ветуваат невозможни високи приноси, или по пат на добивки или преку исплатата на камата. Таквите приноси не можат да произлезат од нормалното вложување средства - па така, организаторите прибегнуваат кон валкани трикови.

Тие ги користат новите пари, вложени од страна на новите инвеститори за да ги исплатат старите.

Исламската религија им забранува на заемодавачите да наплатуваат камата на кредитите кои што ги даваат. Оваа забрана во денешно време е контроверзна и би можела да ги доведе современите финансии до целосен прекин.

Зад овие кулиси, неколку претприемачи и верски фигури во Египет и Пакистан основаа т.кн. "Исламски банки". Банките ниту им исплатуваат камата на инвеститорите, ниту им наплатуваат камата на заемите кои што им ги раздале на клиентите. Наместо тоа, своите инвеститори ги направија партнери во фiktивни добивки - и им наплатуваат на клиентите за фiktивните загуби. Се ќе беше добро ако исламските банки се придржуваат до поздрави деловни практики.

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги представуваат ставовите на Министерството за финансии

Но, тие нудеа неверојатно високи "добивки" и завршија како и секоја пирамида: пропаднаа и со себе ги повлекоа стопанствата и политичките гарнитури.

Најновиот пример за цената што ја плати целата нација поради пропаднатите пирамидални шеми е Албанија (1997). Една третина од населението беше многу вмешана во низа силни инвестициони планови кои што речиси истовремено пропаднаа. Невештото спроведување со политичката и финансиската криза ја доведе Албанија до работ на граѓанска војна.

Но, зошто мора да пропаднат пирамидалните шеми? Зошто не можат засекогаш да продолжат, потпријќи се на новите пари и да го направат среќен секој инвеститор, и нов и стар?

Причината е што бројот на нови инвеститори - а според тоа и сумата нови пари расположлива на организаторите на пирамидите - е ограничен. Едноставно постојат многу луѓе коишто преземаат ризици. Судниот ден е најавен со "страшното" несовпаѓање на претераните обврски и приливот на нови пари. Штом нема повеќе расположливи пари за да се исплатат старите инвеститори, настанува паника. Сите сакаат во исто време да ги извадат парите. Ова, очигледно, никогаш не е возможно - дел од парите се обично вложени во недвижнини или дадени како заем. Дури и најстабилните и најздрави финансиски институции никогаш не одвојуваат повеќе од 10% од парите вложени кај нив.

Така, пирамидите се осудени на пропаст. Но, сепак, повеќето инвеститори во пирамидите знаат дека тие се измами (scams), а не шеми (schemes). Предупредени од пропагањето на други пирамидални шеми, понекогаш во истото место и во истото време, нив сепак, одново и одново тоа ги привлекува како цвеќето пчелите и секогаш со исти резултати.

Причината е стара колку и човечката психология: алчност, лакомост. Организаторите им ветуваат на инвеститорите две работи: дека ќе можат да ги повлечат нивните пари кога ќе посакаат и дека во меѓувреме, ќе можат да продолжат со примање високи приходи од нивните пари.

Лутето знаат дека ова не е многу изводливо и дека веројатноста да ќе изгубат се или дел од своите пари расте како што времето поминува. Но, самите себеси се убедуваат дека високите добивки или исплатите на каматите кои што ќе можат да ги наплатат пред да пропадне пирамидата, повеќе од штедро ќе им надомести за загубата на парите. Некои од нив се надеваат дека ќе успеат да ги повлечат парите пред близкото пропагање, врз основа на "предупредувачки знаци". Со други зборови, инвеститорите веруваат дека можат да ги надмудрат организаторите на пирамидите. Инвеститорите соработуваат со организаторите на

психолошко ниво: измамените учествуваат во вешттанц кој што води кон нивниот заеднички крах.

Ова е несомнено најопасниот од сите видови финансиски скандали. Тој подмолно ја проникнува самата структура на меѓусебните човечки односи. Ги нарушува економските решенија и завршува со беда од национални размери. Тој е зло за општествата во транзиција.

Вториот вид финансиски скандали обично се поврзува со перењето на капитал, кој е создаден со "прата економија", имено: непријавениот приход на даночните власти. Таквите пари минуваат низ банкарските канали, неколку пати го менуваат сопственикот, така што им се прикрива трагата и се скрива идентитетот на сопствениците на парите. На овој начин се "перат" парите од дилерството со drogi, незаконската трговија со оружје и помалку егзотичната форма на даночна евазија.

Средствата на многу финансиски институции не се доволно диверзифицирани. Нивните заеми се концентрирани во еден единствен економски сектор (земјоделство, индустрија, градежништво), во дадена земја, или географско подрачје. Ваквата изложеност е штетна по финансиското здравје на институцијата заемодавач

Финансиските институции кои што учествуваат во перењето пари, водат двојни сметководствени книги. Едната книга е официјална. Пристап до вака "наштетуваните" книги им се дава на оние агенции и органи кои што се занимаваат со оданочување, супервизија на банки, осигурување на депозити и финансиска ликвидност. Вистинската евиденција се чува скриена во други книги. Овие сметки ја одразуваат вистинската состојба на финансиската институција: кој колку вложил, кога и под кои услови - и кој што позајмил, кога и под кои услови.

Оваа дволичност ја замаглува вистинската ситуација на институцијата до точка од каде што нема враќање. Дури и сопствениците на институцијата почнуват да губат ориентација на активностите и не ја разбираат вистинската позиција.

Дали е стабилна? Дали е ликвидна? Дали портфолиото на средства е доволно разновидно? Никој не знае. Маглата ги обвива дури и оние коишто први ја создадоа. Никаква нормална финансиска контрола и ревизија не е возможна под вакви околности.

Членовите на управата и персоналот на ваквите финансиски органи со помалку скрупули, обично ја искористуваат ситуацијата. Малверзациите се широко распространети, злоупотреба на овластувања, злоупотреба или загуба на средства. Каде што нема светлина, можат да се развијат многу грозни суштества.

Најпознатиот - и најголем - финансиски скандал од овој вид во човечката историја беше пропаѓањето на Bank for Credit and Commerce International LTD. (BCCI) од Лондон во 1991 година. Речиси цела деценија, раководството и вработените во оваа сомнителна банка се занимава со крадење и проневера на 10 милијарди (!!!) американски долари. Одделот за супервизија при Банката на Англија под чии будни очи требаше да биде банката - се покажа како немоќна и некомпетентна. Сопствениците на банката - некои арапски шеици - морaa да инвестираат милијарди долари за да ги обесштетат инвеститорите.

Комбинацијата на незаконски заработка пари, лоши финансиски контроли, сомнителни банковни сметки и уништени документи се покажува како сосема итра. Невозможно е да се процени вкупната штета во такви случаи.

Земајќи ја предвид човечката психологија - заедно со сложеноста на модерниот свет на финансии - вистинско чудо е што финансиските скандали се ретки

Третиот вид е најперфиден и е најтежок за откривање. Често пати може да избувне во скандал - или никогаш да не се случи, зависно од ситуацијата, прливите на пари и интелектот на вмешаните. Финансиските институции подлежат на политички притисоци, коишто ги тераат да имаат доверба во оние коишто не ја заслужуваат - или пак да се откажат од диверзификација (да имаат премногу доверба во еден заемопримач). Неодамна таквите политички мотивирани заеми беа откринети во Јужна Кореја, коишто им се давале на пропаднатиот конгломерат Ханбо од речиси секоја банка во земјата. Истото може слободно да се каже за банките во Јапонија и речиси на секаде. Многу малку банки би се осмелиле да ги одбијат пријателите на министерот за финансии, на пример.

Некои банки би го вршеле изборот на барањата за кредит врз основа на социјални причини. Тие би им позајмиле на одредени економски сектори, без оглед на нивната финансиска одржливост. Би им позајмиле на сиромашните, на богатите, на програмите за урбанистичка обнова, на малите претпријатија - и се тоа во името на социјалните причини коишто, колку и да се оправдани - не можат да го оправдаат давањето заеми.

Ова е индивидуален случај во рамките на еден по-распространет феномен: средствата (=портфолија на

заеми) на многу финансиски институции не се доволно диверзифицирани. Нивните заеми се концентрирани во еден единствен економски сектор (земјоделство, индустрија, градежништво), во дадена земја, или географско подрачје. Ваквата изложеност е штетна по финансиското здравје на институцијата заемодавач. Економските трендови се склони кон развивање во единство во рамките на истиот сектор, земја или регион. Кога недвижниот имот на Западниот брег на САД опаѓа - тоа се случува без разлика на се друго. Една банка чиешто вкупно портфолио се состои од хипотеки на West Coast Realtors, би се уништила.

Во 1982 година, Мексико направи пропуст при каматните исплати на своите меѓународни долгови. Нивните заостанати плаќања многу пораснаа и се застапија на стабилноста на целиот западен финансиски систем. Банките на САД - коишто беа најизложени на должничката криза на Латинска Америка - морaa да го платат главниот дел на сметката која што изнесуваше до десетици милијарди американски долари. Речиси целиот капитал им беше врзан во земјите на Латинска Америка. Финансиските институции ги следат модите и трендовите. Подложни се на "позајмувачки трендови" и покажуваат инстинкт на стадо. Склони се кон концентрирање на средствата онаму каде што мислат дека би можеле да добијат највисоки приноси за најкусо можно време. Во оваа смисла, не се многу поразлични од инвеститорите во пирамидалните инвестициони шеми.

Лошото финансиско управување исто така може да биде резултат на лабави и некохерентни финансиски контроли. Одделот за внатрешна ревизија во секоја финансиска институција - и надворешната ревизија којашто ја вршат соодветни надзорни тела се одговорни да ја одбијат природната човекова склоност кон коцкање. Тие морат да и помогнат на финансиската организација да се преориентира во согласност со објективните и правилно анализирани податоци. Ако не успеат во ова - финансиските институции би се однесувале како брод без кормило. Прописите на финансиската ревизија (од коишто најпознати се американските ФАСБс) многу заостануваат зад развојот на модерниот финансиски пазар. Сепак, нивното разумно и внимателно спроведување би можело да биде од непроценлива помош во оттргнувањето од финансиските скандали.

Земајќи ја предвид човечката психологија - заедно со сложеноста на модерниот свет на финансии - вистинско чудо е што финансиските скандали се ретки.

Златко
АНТЕВСКИ

СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Корисникот на слободната економска зона може да врши слободен увоз без никакви ограничувања од странство или од други слободни економски зони или од други делови на Република Македонија и при тоа да биде ослободен од царина и други давачки

ВОВЕД

Со намера да се создадат поатрактивни услови за зголемување на странските инвестиции во Македонија, оваа проблематика за прв пат беше регулирана со Законот за слободни економски зони (од 31.08.1999 година), а во 1999 година беше основана и првата економска зона во месноста Бунарцик во близина на македонската престолнина Скопје (на околу 20 км од Скопје), до Скопскиот аеродром. Слободната економска зона е поврзана со железничка линија и модерен автопат, кои што ја поврзуваат зоната со другата транспортна мрежа во Македонија.

Економска зоната е посебен дел на територијата на Република Македонија, која што е одвоена, одделно оградена и означена област, која што претставува целосен субјект и има царински и даночни привилегии одобрени со закон.

Економската зона има својство на правно лице по регистрирањето во трговскиот регистар.

ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

За вршење на активностите поврзани со развојот, формирањето и супервизијата на активностите во слободните економски зони формирана е Дирекција за слободни економски зони.

Дирекцијата е формирана за извршување на должностите поврзани со развојот, формирањето и супервизијата на активностите во слободните економски зони. На Дирекцијата ѝ се дава целосна јурисдикција со закон. Органите на Дирекцијата се директор и Управен одбор. Директорот и членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Владата на Република Македонија. Дирекцијата поднесува извештај еднаш годишно до Владата на Република Македонија.

ОСНОВАЊЕ НА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Основачот на зоната е должен одделно да ја огради и означи територијата на истата. Основачот на зоната може да биде едно или повеќе домашни или странски правни или физички лица. Во случај повеќе лица да се основачи на зоната, основачот треба да склучи договор за основање на зоната. Актот или договорот за основање на зоната треба да содржи:

- Име на основачот;
- Име на зоната;
- Површина на зоната;

Златко Антевски е роден 1963 година во Скопје, Р. Македонија. Завршил Правен факултет во Скопје во 1986 година и го положил државниот правосуден испит во Скопје. Учел германски јазик на Универзитетот во Келин, Германија (1987–88), како и на Универзитетот во Берн, Швајцарија (во 1991 година).

Неговото професионално искуство опфаќа работа во адвокатската канцеларија Стојан Антевски во Скопје, адвокат и помошник адвокат во правната фирма Schadelin von Graf во Берн, Швајцарија. Во моментот работи како адвокат во Адвокатската канцеларија Антевски во Скопје и тоа на повеќе области: стопанско и корпоратиско право, трговско право, прашања во врска со приватизацијата и инвестиционото право, трговски договори, спојување и припојување, Законите за банки и осигурување и наплата на побарувања и меѓународна арбитража. Специјалност му е застапувањето на интересите на странските клиенти во Р. Македонија.

- Активности коишто ќе се спроведуваат во зоната, и
- Временскиот период за кој што е основана зона.

За основање на зоната основачите мора да поднесат писмено барање до Дирекцијата за слободни економски зони. Дирекцијата дава одобрување за основање на зоната коешто треба да го потврди Владата на Република Македонија. Секоја промена во зоната може да се направи со истата постапка како и за основање на зона. Активностите во зоната можат да започнат откако ќе се добие одобрување од македонската Џаринска управа во врска со исполнетите критериуми за вршење царинска супервизија.

Зоната е должна да испрати извештај за извршени активности во претходната година до Дирекцијата за слободни економски зони најдоцна до 15-ти април следната година.



КОРИСНИК НА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Покрај основачот на зоната, корисник на зоната може исто така да бидат други домашни или странски правни или физички лица кои што се регистрирани за вршење активности во зоната. Корисниците можат да ги спроведуваат своите активности во зоната според склучениот договор со основачот на зоната по добиеното одобрение од страна на македонските царински власти.

УСЛОВИ ЗА ЦАРИНСКИ И ДАНОЧНИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АКТИВНОСТИ ВО СЛОБОДНА ТРГОВСКА ЗОНА

Корисникот на зоната може да добие царински и даночни повластици ако:

- Во првата година од спроведувањето на своите активности во зоната извозвува во странство најмалку 51% од произведените стоки и услуги во зоната;
- Во втората година од спроведувањето на своите активности во зоната извозвува во странство најмалку 62% од произведените стоки и услуги во зоната;
- Во наредните години на спроведувањето на своите активности во зоната извозвува во странство најмалку 70% од произведените стоки и услуги во зоната;
- Врши една нова активност и не ја префрла надвор од зоната во другите области на Република Македонија;
- Нема неплатени даноци или царина;
- Против корисникот на зоната не се покренати никакви постапки за направените прекршоци на законската регулатива или сторено кривично дело во вршењето на деловните активности и,
- Против корисникот на зоната не е отпочната никаква стечајна постапка.

ЦАРИНСКИ И ДАНОЧНИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ АКТИВНОСТИ ВО СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Корисникот на зоната ги стекнува следните даночни повластици:

- Ослободување од плаќање ДДВ за стоките или услугите коишто циркулираат во рамките на слободната економска зона, освен за стоките и услугите за финална потрошувачка;
- Ослободување од плаќање ДДВ за материјалите кои што се увезени во зоната за производство на стоки и услуги;
- Ослободување од плаќање ДДВ за материјалите кои се употребуваат во производството на стоки и услуги за извоз кои што се произведени во зоната;
- Ослободување од плаќање данок на приходи од капитал за период од десет години од почетокот на вршење деловни активности во зоната;
- Ослободување од плаќање на сите даноци поврзани со трансфер на имот или права меѓу основачот и корисникот на слободната економска зона.
- Во случај кога корисникот на зоната ги инвестира добивките остварени во зоната, по истекот на периодот од десет години инвестиралиот износ ќе се намали за онолку колку што изнесува даночната основа;

- Во случај корисникот на зоната да извежува од неа едно основно средство пред истекот на петгодишниот период, износот на даночното ослободување за тоа основно средство ќе истече во годината на извозот на тоа основно средство.

Натамошни повластици за корисникот на зоната ослободување од плаќања на давачки, даноци и други расходи поврзани со употребата на земјиштето во таа зона, поврзувањето во системот за канализација, водовод, греене, набавка на гас и електрична енергија.

УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Земјиштето во слободната економска зона може да се даде под наем на еден странски инвеститор во времетраење од 50 години. Периодот за наем на земјиштето може да се продолжи за 25 години.

Основачот на слободната економска зона е должен недвижниот имот во зоната да го дава под наем. Евиденција за сите договори за наем или под-наем треба да се води во Дирекцијата за слободни економски зони врз основа на евиденцијата на основачот и корисникот на зоната.

АКТИВНОСТИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЕДНА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА

- Сите видови на производи и услуги за извоз;
- Банкарство и други финансиски услуги;
- Осигурување и реосигурување и,
- Други деловни активности, освен активности од областа на текстилната индустрија.

Корисник на зоната кој врши производство или унапредување на стоките може да ги пренесе овие активности преку договори на други правни или физички лица кои имаат седишта вон оваа зона. Корисникот е должен да плати ДДВ за стоките и услугите кои се предмет на наведените договори.

Корисникот на зоната може исто така да врши активности за складирање за неговите сопствени потреби, може да врши активности на малопродажба или продажба на големо за потребите на другите корисници на зоната и за цели на домашниот и меѓународниот транспорт.

Корисникот на зоната може да врши слободен увоз без никакви ограничувања од странство или од други слободни економски зони или од други делови на Република Македонија и при тоа да биде ослободен од царина и други давачки. Стоките кои се увезени во зо-

ната можат да останат на нејзината територија максимум пет години.

АКТИВНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЕДНА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Следните активности не може да се вршат во слободната економска зона:

Економската зона е посебен дел на територијата на Република Македонија, која што е одвоена, одделно оградена и означена област, која што претставува целосен субјект и има царински и даночни привилегии одобрени со закон

- Трговија со расипани материјали, заразени материјали, єубре кое може да ја загади природната средина или кое не може да се користи од страна на луѓе или животни.
- Радиоактивни материјали, освен материјали за индустриски, медицински, научни и друг вид истражувања кои се дозволени од властите на Република Македонија.
- Лекови, хемикалии и други биолошки материјали, хемиски или биохемиски деривати освен материјали за индустриски, преработувачки, медицински или фармацевтски цели кои се дозволени според одредени сертификати од Министерството за здравство.



- Пушки, муниција, експлозиви освен производи за економски цели.
- Производи и услуги од земји кои се под државни и меѓународни блокади или ембарга.
- Производи и услуги кои го загрозуваат јавниот морал, општата безбедност и одбраната на земјата.
- Производи и услуги кои не се согласно законите на Република Македонија ниту согласно меѓународните договори ратификувани од Македонија за заштита на интелектуалната и индустриската сопственост.

ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И ЦЕНИ

Корисникот на слободната економска зона може при производството на стока или услуги за извоз, наместо македонските стандарти, технички нормативи и норми на квалитет, да ги применува стандардите на земјата во која стоката и услугите треба да се извезат.

Македонските закони и другите регулативи не се применуваат при одредувањето на цените на производите или услугите извршени во слободната економска зона.

Корисникот на слободната економска зона може при производството на стока или услуги за извоз, наместо македонските стандарти, технички нормативи и норми на квалитет, да ги применува стандардите на земјата во која стоката и услугите треба да се извезат

ПРИМЕНА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ПРАВО И РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Во слободната економска зона важат законите на Република Македонија освен ако Законот за слободни економски зони или некој друг закон не предвидува поинаку. Спорните прашања меѓу основачот на зоната и корисникот на зоната ќе се разрешат во надлежниот суд во Република Македонија. Вработувачите во слободната економска зона потпишуваат заеднички договор со вработените во таа зона. Со заедничкиот договор можат да се разрешат и сите спорни прашања меѓу страните преку арбитража или посредник. Дирекцијата за слободните економски зони основа Одбор за прашања околу работната сила или посредништвото.

ЦАРИНСКА КОНТРОЛА

Основачот на зоната е должен да ги опреми пристапите потребни за активностите на царинските власти во таа слободна економска зона. Секое влегување или излегување од територијата на економската зона е под царинска контрола. За потребите на царинската контрола, царинските власти можат да наложат времено намалување или забрана за извршување на некои деловни активности во слободната економска зона.

Добрата кој се користат за опремување на зоната се ослободени од плаќање царина доколу се на територијата на зоната. Во случај таквата опрема да биде изнесена надвор од територијата на зоната и внесена на територијата на Република Македонија после истекот на петгодишниот период сметано од денот на нејзиниот прво користење во таа зона, опремата се ослободува од плаќање царина.

Корисникот на зоната е должен за потребите на царинската контрола да ги води следните регистри:

- Регистар на сите увезени добра во зоната;
- Регистар на сите извезени добра надвор од зоната;
- Регистар на добрата кој се користат во зоната;
- Регистар на добрата кој се чуваат во магацини во зоната;
- Регистар на промените на добрата во зоната.

ЗАПИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Причини за запирање на активностите во слободната економска зона:

- Одлука на основачот да ја затвори слободната економска зона;
- Ако царинските власти откријат дека во зоната не се исполнети условите за вршење царинска контрола;
- После истекот на времето за кое договорот за изнајмување бил склучен со основачот и,
- После истекот на времето за кое била основана економската зона.

ЗАПИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Причини за запирање на активноста на корисникот на слободната економска зона:

- Во случај кога основачот на зоната или надлежниот суд го раскинува договорот за користење на зоната склучен меѓу основачот и корисникот на зоната, и
- Во случај да помине рокот на важење на договорот за изнајмување земјиште во зоната.

Томо
ТОМОВСКИ

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВИ КАКО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ

Причината за појавата, развојот и подемот на инвестиционите фондови треба да се бара во нивната релативна сигурност поради диверзификацијата на портфолиото, понискиот ризик и релативно високите приноси во однос на банките, професионалното водење на портфолиото и степенот на ликвидност на истите

ПОИМ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Инвестициони фондови припаѓаат на групата институционални инвеститори (финансиски посредници) во која спаѓаат уште и пензиските фондови и осигурителните друштва.

Фондовите претставуваат финансиски посреднички институции со единствена цел да ги прибираат слободните средства од инвеститорите и истите да ги вложуваат во хартии од вредност, пари, девизи или недвижности, односно во различни финансиски инструменти заради остварување профит за инвеститорите.

Инвестиционите фондови можат да бидат основани од инвестициони компании, односно друштва за управување со фондови, брокерски куки или банки. Основачот на инвестиционата компанија може да формира и управува со 2-3, или дури и 150 фонда, како што е случајот со Fidelity Investments.

За да се основа и функционира инвестиционен фонд, треба да постојат инвеститори (правни и физички лица со слободни парични средства), друштво за управување со фондови, кое управува и ги вложува средствата на инвеститорите и депозитна банка (trustee или custodian bank, која претставува чувар на имотот на фондот).

ИСТОРИЈАТА ЗА ПОЈАВАТА И РАЗВОЈОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ

Првиот предвесник на модерните инвестициони фондови се јавил на почетокот на 19-иот век во Шкотска и бил формиран од извесен г-дин Роберт Флеминг, кој со парите што ги прибраал од неколку Шкотланѓани, отпатувал во Америка. Таму парите успешно ги вложил во неколку компании во развој, при што целиот остварен профит го поделил со останатите инвеститори.

Инвестициони фондови (mutual funds), во модерна смисла на зборот, за прв пат се појавиле во САД во 1924 година, а тоа се Massachusetts Investors Trust и State Street Research Investment Trust, кои се уште постојат и работат. Својот забрзан развој инвестиционите фондови го започнуваат во шеесеттите години, а особено доживуваат подем во осумдесеттите и деведесеттите години на 20 век, и тоа не само во САД.

Во практиката инвестиционите фондови се среќаваат под различни називи, како на пример, инвестициони фондови, фондови за заедничко инвестирање, заеднички фондови, инвестициони компании и тн.

Томо Томовски е директор на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Роден е 1973 година. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1996 година. Во периодот 1998 – 1999 работел како стручен соработник во Секторот за контрола на пазарот на капитал во Стручната служба на Комисијата за хартии од вредност. Од јули 1999 работи како раководител на Служба во Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги претставуваат ставовите на Министерството за финансии

Инвестиционите фондови во зависност од земјата во која се основаат, се среќаваат под различни изрази, но во основа поделбата е на отворен фонд¹⁾ (во Велика Британија уште се нарекува и унит тrust, додека во САД-mutual fund, односно open-end fund) и затворен фонд (во Велика Британија уште се нарекува и investment trust, додека во САД-investment company, односно closed-end fund).

Инвестиционите фондови во САД претставуваат едни од најзначајните институции на финансискиот пазар.

Како пример, во 1997 година во светски рамки постоеле над 33.000 инвестициони фондови, а вредноста на вложените средства изнесувала околу 6.700 милијарди долари, додека само во САД во истата година постоеле над 6.500 фондови, во кои се вложени над 4.200 милијарди американски долари. Веќе во 1999 година во САД постоеле над 9.500 инвестициони фондови.

Процесот на основање и работа на инвестиционите фондови преку донесената соодветна законска регулатива ја зафати и Источна Европа, односно поранешните социјалистички држави на почетокот на деведесеттите години

Процесот на основање и работа на инвестиционите фондови преку донесената соодветна законска регулатива ја зафати и Источна Европа, односно поранешните социјалистички држави на почетокот на деведесеттите години. Во повеќето земји на Централна и Источна Европа инвестиционите фондови станаа битен елемент на приватизацијата, особено онаму каде што беше спроведена масовна приватизација преку системот на ваучери. Инвестиционите фондови во овие држави всушност претставуваа механизам за концентрација на сопственоста врз акците од поранешните државни претпријатија.

ПРЕДНОСТИ ОД ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Причината за појавата, развојот и подемот на инвестиционите фондови треба да се бара пред се во нивната релативна сигурност поради диверзификацијата на портфолиото, односно вложувањата, понискиот ризик и релативно високите приноси во однос на банките (во споредба со орочените штедни влогови во банките), професионалното водење на портфоли-

ото, и степенот на ликвидност на истите (доаѓање до вложените средства преку продажба на уделот).

Како небанкарски институции, тие всушност претставуваат и најпогодна форма на прибирање на слободни парични средства од индивидуалните инвеститори при тоа обезбедувајќи им лесен пристап на финансиските пазари. Освен тоа, преку инвестиционите фондови односно вложувањата во нив, малите инвеститори исто така вршат распоредување на ризикот на голем број различни хартии од вредност, бидејќи сите немаат средства или знаење за такво нешто. Веднаш, преку инвестиционите фондови издавачите на хартии од вредност се здобиваат со уште една можност за собирање на капитал.

ВИДОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

I. Според видот и обликот на имотот, инвестиционите фондови можат да се поделат на три вида:

1. инвестициони фондови кои капиталот го вложуваат во хартии од вредност и тоа:

- само во акции (rizikот на работење е поголем)
 - само во обврзници (rizikот на работење е помал)
 - во акции и во обврзници (врамнотеженост на rizikот од работењето)
2. инвестициони фондови кои инвестираат во недвижни - станбени и деловни објекти и,
3. инвестициони фондови кои капиталот го вложуваат во посебни облици односно инструменти и тоа:
- во стоки
 - во инструменти на пазарот на пари (благајнички записи, сертификати за депозит итн.)
 - во лизинг.

II. Јавни и специјализирани фондови

Понатаму, инвестиционите фондови може да се поделат на јавни фондови за сите заинтересирани вложувачи и на специјализирани фондови, чии сертификати можат да ги купат само однапред определени институционални инвеститори (пензиски фондови, осигурителни друштва итн.).

Постојат специјализирани фондови кои на инвеститорите им нудат различни видови на вложувања и тоа: фондови за покривање на ризик, фондови кои вложуваат во индекси, фондови за арбитража и откупни на друштва, квант фондови, грански фондови, фондови кои вложуваат во благородни метали, "зелени" фондови и други етички фондови.

III. Меѓународни фондови

Покрај ова постојат и меѓународни фондови кои вложуваат средства на меѓународните пазари и тоа:

¹⁾Терминологијата за отворен и затворен фонд е утврдена и во Законот за инвестициони фондови ("Службен весник на РМ" бр. 9/2000).

меѓународни фондови, глобални фондови, регионални фондови и фондови кои инвестираат во одредени земји. Меѓутоа во оваа група на фондови, на вредноста на било кој фонд што инвестира во хартии од вредност не влијаат само условите на пазарот на капитал, туку и соодносот на девизните курсеви во одредена земја.

IV. Основната поделба на фондовите според начинот на прибирање на капиталот и нивното основање е на:

- (1) Отворени инвестициони фондови (опен-енд-фундс) и
- (2) Затворени инвестициони фондови (цlosed-енд-фундс).

Кај отворениот инвестиционен фонд капиталот се прибира преку издавање на инвестициони купони (документи за удел) на вложувачите, за потоа тој да се вложува согласно политиката за инвестирање објавена во проспектот на фондот. Отворениот фонд може да емитира инвестициони купони и за него не постои одреден лимит до кој ќе може да издава инвестициони купони. Значајно е да се каже дека кај отворениот инвестиционен фонд постои можност според која на барање на сопственикот на инвестициониот купон (документ за удел), фондот е должен истиот да го откупи според нето пазарната вредност. Отворениот инвестиционен фонд не претставува посебно правно лице.

Затворениот инвестиционен фонд, за разлика од отворениот, капиталот на инвеститорите го прибира врз основа на издавање на ограничен број на акции за кои не постои обврска за повторен откуп од страна на фондот доколку некој од сопствениците на акциите од затворениот фонд сака да го повлече вложениот капитал од фондот. Со акциите на затворените инвестициони фондови се тргува на берзите и само преку продажба на берзата, односно друг регулиран пазар е можно да се повлече вложениот капитал во затворениот фонд. Цените на акциите на затворените инвестициони фондови не зависат само од вредноста на нивното портфолио, туку и од општите услови на понудата и побарувачката на берзата. Затворениот фонд функционира како акционерско друштво и врз него се применуваат одредбите од Законот кои важат за сите други акционерски друштва.

Оваа форма на инвестициони фондови во помала мерка е застапена во однос на отворените инвестициони фондови и истата најдобро функционира во земјите кои имаат висок степен на развој на пазарот на капитал.

Врз основа на претходното може да се донесе заклучок дека инвестиционите фондови претставуваат

форма и нужност за развојот и успешното функционирање на пазарот на капитал, и тоа не само во земјите кои веќе имаат развиен пазар, туку и во оние во кои постоењето и работењето на пазарот на капитал е со понов датум, како што е случајот со Република Македонија. Инвестиционите фондови се од голема важност во поглед на концентрацијата и ефикасната алокација на капиталот, особено во земјите во кои има недостаток на капитал.

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Иако со не толку брзо темпо како во другите поранешни социјалистички држави од Источна Европа, и во Република Македонија на почетокот од деведесеттите години започна процесот на оформување и изградување на институциите и односите врз основа на кои, по уледот на западните развиени општества, би функционирал пазарот на капитал.

Донесувањето на Закон за инвестициони фондови во Република Македонија значи пред се, не само збогатување на финансиската структура, туку и овозможување на понатамошен развој на пазарот на капитал во Република Македонија.

Законот за инвестициони фондови дава можност да се формираат небанкарски финансиски институции кои заедно со постоечките банки во Република Македонија ќе претставуваат еден заокружен финансиски систем.

Истовремено, донесувањето на Законот за инвестициони фондови значи усогласување и со системот на прописи од областа на пазарот на капитал со оние земји кај кои веќе постои развиен пазар на капитал. Со предложениот закон се пополнува и една празнина во финансискиот систем во Република Македонија.

Во содржината на законот се уредуваат условите за основање инвестициони фондови и друштва за управување со инвестициони фондови и начинот на нивното работење, изборот на депозитната банка и контролата над нивното работење.

Согласно дефиницијата во законот, инвестиционен фонд се основа за здружување на парични средства наменети за инвестирање, прибрани од инвеститори преку јавен повик, со кои за сметка на инвеститорите, управува друштво за управување со фондови, раководејќи се по принципот на диверзификација на ризикот.

Инвестициониот фонд може да се основа како отворен фонд или како затворен фонд, и со него управува друштво за управување со фондови во согласност со статутот на инвестициониот фонд и одредбите на овој закон.

Отворениот и затворениот фонд се основаат преку јавен повик за продавање на документи за удел односно повик за продавање на акции. Средствата прибрали на овој начин од страна на инвестиционите фондови, се вложуваат во хартии од вредност и парични депозити раководејќи се од принципите на профитабилност, ликвидност и поделба на ризикот.

Отворениот фонд претставува здружување на паричните средства наменети за инвестирање, што го основа друштво за управување со фондови. Отворениот фонд нема својство на правно лице.

Затворениот фонд е акционерско друштво кое се основа со прибирање на парични средства преку јавен повик за продавање на сопствените акции и вложување на така добиените средства во хартии од вредност.

Донесувањето на Закон за инвестициони фондови во Република Македонија значи пред се, не само збогатување на финансиската структура, туку и овозможување на понатамошен развој на пазарот на капитал во Република Македонија

Инвестициониот фонд има Статут, со кој се уредува неговото работење, правната положба на сопствениците на документите за удел во отворениот фонд, односно на акционерите во затворениот фонд, односите на инвестициониот фонд со друштвото за управување со фондови и со депозитната банка, како и други прашања од интерес за остварување на целите на фондот.

Фондот издава Проспект кој содржи податоци, односно детални информации за инвестиционите цели и политиката на фондот, како и други информации што се однесуваат на фондот, а кои би имале влијание на одлуката на вложувачот за вложување во фондот.

Фондот може да вложува во хартии од вредност кои котираат или со нив се тргува на Берзата, односно се продаваат на пазар на пари или друг регулиран пазар; и во хартии од вредност од нови емисии, ако за истите постои обврска за вклучување на берза или на друг регулиран пазар.

Заради диверзификација на портфолиото, што претставува еден од основните принципи на работењето на инвестиционите фондови, постојат и одредени ограничувања во вложувањето на издадените хартии од вредност на еден издавач. Основна причина за ова е намалување на ризикот од вложувањето.

Инвестициониот фонд не смее да инвестира во хартии од вредност издадени од избраната депозитна банка и во хартии од вредност издадени од други фондови.

Согласно Законот за инвестициони фондови регулативната и контролната функција во работењето на фондовите ја има Комисијата за хартии од вредност.

Друштвото за управување со фондови е должно да ја известува Комисијата за хартии од вредност за неговата финансиска состојба, за вложувањето на сопствениот капитал во други правни лица, за промена на неговите основачи итн. Истовремено, друштвото е должно до Комисијата за хартии од вредност да доставува годишни ревидирани финансиски извештаи на друштвото, проспекти на инвестиционите фондови со кои управува, како и годишни ревидирани финансиски извештаи на инвестиционите фондови.

Законот за инвестициони фондови не воведува ограничувања за основање на инвестициони фондови од странски правни и физички лица, односно отворање на странска филијала на инвестиционен фонд во Република Македонија, и истите би можеле да се основаат и работат во земјава согласно начинот и условите предвидени со овој закон.

Драги
ТАСЕВСКИ



ПОЧЕТНИ ИСКУСТВА ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЈАВНИОТ ДОЛГ (КОМПАРАТИВЕН ПРИОД)

Иако холандскиот модел на управување со јавниот долг (Debt management) се уште е практично невозможно да се имплементира во нашиот систем, сепак е добро да се изучуваат ваквите системи како насоки кои треба да ги следиме и како таргети кои треба еден ден да ги оствариме

ВОВЕД

Управувањето со јавниот долг на државата претставува процес на детерминирање на стратегија за обезбедување на неопходни финансиски средства и отплатување на обврските на државата со најмал мозжен степен на ризичност и најниски можни трошоци на долг рок.

Единицата за управување со долгот, како посебно одделение во секторот Трезор во Министерството за финансии на Република Македонија, функционира од неодамна. Во овој почетен стадиум на развој, во рамките на ова одделение се инкорпорирани следниве активности:

- креирање на база на податоци заради следење на надворешниот долг и
- креирање на база на податоци за следење на внатрешниот долг, каде покрај управувањето со долгот по издадени обврзници, посебно значајна активност е управувањето со гаранциите-како потенцијален долг.

Управувањето со долгот подразбира прибирање на сите податоци за јавниот долг на едно централизирано место, со цел да се формира база на податоци и место од каде ќе може да се добијат сите неопходни

информации заради ефикасно управување со вкупниот долг на Република Македонија.

Работата на единицата за управување со долгот, од една страна претставува навистина скромна по обем активност, но од друга страна пак и значаен напредок во однос на претходната состојба бидејќи сега се располага со сите значајни податоци за јавниот долг, како што се: обем на вкупниот долг (внатрешен и надворешен), временска структура на долгот, информации за доверителите итн.

ЕДИНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

На почетокот на функционирањето на Единицата за управување со долгот во Министерството за финансии на Република Македонија, од огромно значење се согледувањата и искуствата на другите земји во оваа сфера. Во продолжение е изнесена компаративна анализа за поставеноста и работењето на холанд-

Драги Тасевски е помошник на министерот во Секторот за финансиски систем. Роден е 1978 година, дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 2000 година насока: финансиско сметководствен менаџмент, и во моментов е записан на постдипломски студии на истиот факултет, насока-монетарна економија. Посетувал повеќе семинари од областа на претприемаштво, менаџмент и управување со јавниот долг и поседува сертификат за работа со хартии од вредност. Одлично го познава англискиот јазик.

ската и на македонската единица за управување со долговите (Debt management unit - DMU).

Основна цел од која тргнуваат, и по која се водат при работата, раководните кадри и воопшто вработените во оваа холандска единица DMU претставува обезбедување на финансиски ресурси по најниски трошоци за одреден степен на прифатлив ризик.

За да се реализира оваа цел, одделението за управување со долгот организациски е поставено на следниов начин:

На почетокот на функционирањето на единицата за управување со долгот во Министерството за финансии на Република Македонија, од огромно значење се согледувањата и искуствата на другите земји во оваа сфера

- Фронт одделение (Front office) - каде се врши истражувањето на пазарот и се подготвува стратегија по која ќе се постапува при конкретните активности на пазарот на пари и капитал. Во овој оддел се инкорпорирани и операциите, односно активностите за делување на пазарот на пари и капитал.
- Бек одделение (Back office) - каде се врши клиринг и порамнување на претходно склучените договори од Front office-от, како и администрација, во смисла на следење на долговите, и конкретно намирување на обврските по достасани долгови и сл.

Целите во управувањето со владиниот долг се насочени кон намалување на времетраењето на долгот (debt duration), при што како таргетирано времетраење го имаат поставено периодот од 3,7 години, како и зголемувањето на ликвидноста на владиниот долг.

Основни карактеристики на холандскиот долг се следниве:

- износ на долгот - 178 милијарди евра
- просечен рок на достасаност - 6,4 години
- модифицирано времетраење - 4,08 години (modified duration)
- просечен купон - 6,2 %.

Значајно е да се напомене дека целокупниот холандски долг е деноминиран во една единствена валута ЕВРО, што овозможува избегнување на курсниот ризик. Оваа политика на јавен долг ја воделе и пред да станат земја членка на Европската унија, при што тогаш целокупниот долг бил деноминиран во гулдени. Притоа, постоеле реални можности за остварување на политика на јавен долг без задолжување во странство, благодарение на апсорционата моќ и ликвидноста на домашниот пазар. Валутната структура

на долгот на Република Македонија во однос на Кралството Холандија значајно се разликува, бидејќи 60% од вкупниот јавен долг на Република Македонија е деноминиран во странска валута, што претставува дополнителна опасност заради можните последици од промените во интервалутарната вредност на националната валута.

Исто така, карактеристично е што постои тенденција на релативно редуцирање на учеството на јавниот долг во вкупниот бруто домашен производ на Кралството Холандија, како резултат на порастот на големината на долгот со позабавено темпо од динамиката на раст на бруто домашниот производ. Во 2000 година е забележана состојба и на номинално намалување на вредноста на долгот во однос на претходната година.

Покрај намалувањето на времетраењето на долгот, како цели на менаџментот се јавуваат и намалувањата на бројот на обврзниците, односно измената на структурата на долгот заедно со swap операции за замена на флукутирачките со фиксни каматни стапки, при што во последните 6-7 години од претходно емитираните 50 обврзници, сега во оптек циркулираат само 27. На овој начин треба да се обезбеди поголема транспарентност во тргувачкото со обврзниците, како и нивна препознатливост на пазарот, што во крајна линија ќе дејствува во насока на зголемување на ликвидноста на државните хартии од вредност на секундарниот пазар. Целта "подобрување на ликвидноста на тргувачкото со државните хартии од вредност" е планирано да се поддржи и со воведувањето на електронски систем на тргувачкото со државните хартии од вредност - MTY Amsterdam. Имплементирањето на софтверот и неопходните подготвени и тестирања на системот се во тек, и доколку се се одвива според планот, овој систем ќе започне со функционирање од март 2001 година. Неговата имплементација се очекува да овозможи континуирано тргувачкото со државните хартии од вредност.

Она што е карактеристично за DMU е начинот на кој се управува со флукутациите во ликвидноста во текот на годината. Имено, долгорочниот дефицит го покриваат со средства од емисии на долгорочни обврзници на 3 и 10 години, додека краткорочните потреби за средства ги задоволуваат со емитување на T-bills (трезорски записи). Бидејќи и понатаму остануваат одредени флукутации во дневните потреби за парични ресурси, како последно средство за усогласување на потребите се јавува тргувачкото на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, на дневна основа. На овој начин потполно се елиминираат недостатоците на средства во текот на годината, при што вишочите на средства во одредени денови, исто така,

се пласираат на пазарот на пари. На тој начин се остварува вистинско управување, а воедно и економично покривање на потребите од средства. Политиката на одделението за управување со готовинските средства е, на крајот на денот да постои стабилно трезорско салдо од 25 милиони ЕВРА.

Во холандската DMU, гаранциите се даваат исклучиво на јавни институции, при што како главни гаранти се јавуваат министерства во чии рамки се јавуваат институциите, а како краен гарант се јавува Министерството за финансии. На пример, одредена болница која планира да реализира одредена инвестиција воспоставува контакт со банката со барање за кредит со цел затворање на финансиската конструкција. За овој кредит, како гарант, најпрво се јавува Министерството за здравство, а потоа и Министерството за финансии. Она што е карактеристично е што досега се нема активирано гаранција дадена по кредит од овој вид.

Компаријата на активностите за управувањето со долгот во холандската DMU и во одделението за управување со долгот во Министерството за финансии на РМ говори за следново:

Имено, организациски, во делот на управувањето со надворешниот долг, како и во делот на домашниот долг по издадени одбврзници, можеме да се поистоветиме со делот Администрација од Back office одделот, каде се врши следење на пристигнувањето на обврските за плаќање како по редовни така и по предвремени редемпции. Неопходно е да се напомене дека ова не е мал исчекор напред, имајќи ја предвид претходната ситуацијата, кога беше практично невозможно да се одговори на едно така едноставно прашање “Колку изнесува вкупниот долг на Република Македонија?”, токму поради непостоењето на едно централизирано место каде што ќе бидат лоцирани сите овие податоци.

- Споредено со другите активности од Front office-от, може да се забележи дека реално, кај нас се уште не се создадени можности за таков начин на финансирање на нашите потреби за ликвидност. Ова се должи на недоволно развиен финансиски систем со недоволно развиен пазар на пари и краткорочни хартии од вредност и пазар на капитал, како и недоволно развиени финансиски инструменти. Кон ова се надоврзува и проблемот на недоволно штедење, како и неразвиената највика на институциите, претпријатијата и другите

правни и физички лица да инвестираат во хартии од вредност, како и традиционалната ориентираност на претпријатијата кон кредитно финансирanje на своите финансиски потреби.

- Што се однесува до управувањето со долгот во делот на издавање на гаранции, забележен е значаен напредок во насока на изготвување на процедури за издавање на гарации од Владата на Република Македонија. Овие процедури наметнуваат поригорозни услови кои треба да бидат исполнети со цел да се добие статус на конкурентен учесник во постапката на одобрување на гаранција од Владата на Република Македонија. Се планира формирање на стручно тело кое ќе биде надлежно за дефинирање на критериумите за минимум неопходни услови кои треба да бидат задоволени од барателите на гаранциите, за следењето на нивното исполнување, како и потребата од нивно редефинирање. Воедно, со овие про-

Предвременото студирање на современите и високо развиени системи ќе ни овозможи во периодот кога ќе бидат создадени условите за нивното функционирање и имплементирање, веднаш да започнеме со работа, наместо да трошиме драгоценото време на обука на кадри, обука која може да биде спроведена и претходно

цедури се создаваат и услови за формирање на Фонд за осигурување на гаранциите, од кој ќе бидат компензирани трошоците кои ќе настанат како резултат на активирање на одредени гаранции. Средствата во овој фонд ќе бидат создадени од самите баратели на гаранции со придонес во износ од одреден процент од висината на одобрена гаранција. Процесот на формулирање и одобрување на овие процедури од страна на Владата на Република Македонија е во тек, со очекување во најкус можен рок да стапат со сила.

Иако холандскиот модел на управување со јавниот долг е се уште практично невозможно да се имплементира во нашиот систем, сепак е добро да се изучуваат ваквите системи како насоки кои треба да ги следиме и како таргети кои треба еден ден да ги оствариме. Добрата подготвеност за промените е предуслов за нивна успешна имплементација во оптимален временски период.

ПОСТАПКА И НАЧИН ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ И НЕГОВО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО КНИГОВОДСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА



Софija
ГЕРАСИМОВА

Софija Герасимова е помошник на генералниот директор на Управата за јавни приходи на работно место – раководител на Секторот за контрола и истраги во Генералната дирекција. Родена е во Скопје во 1947 година, а дипломирала на Економскиот факултет во Скопје во 1970 година на макро-економската насока. Првото работно искуство го стекнала во фабриката „Стакларница“ – Скопје, каде работела на работни задачи во областа на планирањето, финансите и сметководството, како раководител на сметководството во фабриката. Од 1976 година работи како инспектор, а потоа како шеф на Отсекот за инспекција и интерна контрола во поранешната Служба за општествено книgovodstvo. По трансформацијата на службата, продолжува со работа во Управата за јавни приходи – Генерална дирекција.

При донесување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи се имаше во вид даночната сила на обврзниците, условите на стопанисувањето, моменталната положба на стопанството во нашата република, можноста од поврзано делување, односно интегрирање во стопанството во другите европски земји и слично

Во општите состојби за воведување на реформи во сферата на оданочувањето, а со цел приближување на даночните обврски кон економската сила на обврзниците, создавање континуирани навики за облигаторноста на плаќањето на јавните давачки како составен дел на организираниот општествен живот и воедно за овозможување непречена работа и развој на стопанскиот живот на правните и физичките субјекти, се донесоа повеќе законски проекти, меѓу другото и за воведување дисциплина на плаќање и наплата на јавните давачки.

Меѓу овие проекти од доменот на јавните давачки, едно од позначајните места завзема Законот за утврдување и наплата на јавните приходи ("Службен весник на РМ", број 13/2001), во натамошниот текст Законот, со кој е регулиран начинот на наплата на јавните давачки, организацијата на Управата за јавни приходи, обврската на даночните обврзници за пријава, регистрација и евидентирање на даночните обврски, инспекцискиот надзор, присилната наплата, жалбената постапка, каматата за ненавремено платени даночни обврски, повратот на повеќе или погрешно уплатениот данок и друго.

При донесување на овој законски проект се имаше во вид даночната сила на обврзниците, условите на стопанисувањето, моменталната положба на стопанството во нашата република, можноста од поврзано делување, односно интегрирање во стопанството во другите европски земји и слично.

Воедно, со овој Закон земен предвид и недостигот на финансиски средства, односно неликвидноста на стопанството, која наметна потреба од инкорпорирање на решение за регулирано законско однесување при плаќањето на дополнително утврдените неплатени јавни давачки по извршениот инспекциски или друг надзор, а за кои во постапката на контрола се донесуваат првостепени решенија.

Децидна законска регулатива за наплата на давачките на даночните субјекти донесена е со подзаконскиот акт врз основа на членовите 35 и 36 од овој Закон кој се однесува на сите давачки што дополнително ќе се утврдат по пат на донесување решение од овластениот даночен орган.

Донесувањето на оваа регулатива е исто така предизвикано од потребата да се платат обврските во оптимални можни услови кај одреден субјект, а при тоа да се овозможи неговото континуирано стопанско делување.

Имено, со контролите што ги врши Управата за јавни приходи кај даночните обврзници може да се утврдат неплатени или помалку платени јавни давачки за данок на добивка, данок на додадена вредност, персонален данок, данок на имот и др.

За овие давачки овластеното лице од Управата за јавни приходи донесува првостепеното решение, со цел наплата на давачките во предвидениот законски рок, согласно членот 33 од Законот.

Во членот 34 од Законот е прецизирано дека даночниот субјект може да изјави жалба до Министерството за финансии. Жалбата се поднесува за констатираните неплатени јавни давачки. Со истата можат да се достават нови докази врз основа на кои постои

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги претставуваат ставовите на Министерството за финансии

можност да се оспори дадената констатација и утврдениот данок.

Меѓутоа, ова право на жалба од даночниот субјект, не значи воедно и право утврдената обврска за јавни давачки да не биде платена во дадениот рок со првостепеното решение, донесено од органот кој ја извршил контролата. Начинот и постапката за евентуалното одлагање на извршување на неплатената јавна давачка е посебно регулирано со членот 35 од Законот и тоа:

- даночниот обврзник може да бара Управата за јавни приходи да го одложи плаќањето до донесување на решение по жалба, доколку со плаќањето битно оцени дека му се нанесува штета или оневозможи доброволната наплата.

По согледувањето на состојбите, одговорните лица во Управата и Министерството за финансии, на даночниот обврзник можат да му одобрят одложено плаќање на обврските или плаќање на рати, со услов даночниот обврзник да го обезбеди плаќањето на даночната обврска.

Со цел идентично решавање на одлагањето на плаќањето на даночните обврски, од страна на Министерството за финансии е донесен Правилник за постапката и начинот на обезбедување на плаќањето на даночниот долг (во натамошниот текст: Правилник).

Со донесениот Правилник е пропишана постапката и начинот на обезбедување на плаќањето во случаи кога ќе се одобри одложена наплата за:

- одлагање на извршување на Решението за даночен долг до донесување на решение по жалба (второстепено решение);
- одложено плаќање на даночни обврски или плаќање на рати.

Во Законот предвиден е лимит за кој не се прифаќа одложување на даночен долг, односно за износ помал од 10.000,00 денари не постои можност за одлагање.

Условите под кои може да се изврши одложување на долгот се прецизирани во членот 2 од Законот. Имено, Управата ќе изврши одложување на извршување наплата на даночен долг доколку даночниот субјект приложи:

- банкарска гаранција или
- уплати готовински депозит.

Воедно во Законот определен е рокот за одложување и тоа:

- глобален рок е крајот на тековната година за плаќањето на обврските во тековната година и тоа за еднократно или плаќање на рати.

За поодделни износи определен е рок од 9 до 36 месеци и тоа:

- за износите од над 10.000,00 до 5.000.000,00 денари рокот е до 9 месеци;
- за износите од 5.000.000,00 до 15.000.000,00 денари до 15 месеци;
- за износите од 15.000.000,00 до 30.000.000,00 денари до 24 месеци;
- над 30.000.000,00 денари до 36 месеци.

За одобрување на одложеното плаќање даночниот субјект треба да достави барање до Управата за јавни приходи. При тоа, правниот субјект заедно со барањето треба да обезбеди плаќање со еден од инструментите за обезбедување односно банкарска гаранција. Висината на банкарската гаранција треба да одговара на износот на даночниот долг согласно утврдената даночна обврска со донесеното решение.

Исто така, даночната обврска може да се обезбеди и со готовински депозит, кој треба да биде во висина од 50% од даночниот долг.

Со цел идентично решавање на одлагањето на плаќањето на даночните обврски, од страна на Министерството за финансии е донесен Правилник за постапката и начинот на обезбедување на плаќањето на даночниот долг

Со банкарската гаранција, издадена од банкарска институција, банката- гарант се обврзува дека даночниот обврзник ќе го намири долгот, односно доколку тој не го подмири долгот, истиот ќе биде наплатен од средствата на гарантот.

Во тој случај банкарската гаранција како инструмент за обезбедување се наплатува на "прв повик" и "без приговор" од сметката на гарантот во готово.

При одлучувањето на барањето поднесено до Управата, согласно членот 6 од Правилникот, ќе се имат предвид редовноста на даночниот обврзник при намиривањето на даночните обврски, обемот на штетата која би настанала по наплата на првостепеното решение, односно нарушувањето на работењето на субјектот поради недостиг на финансиски средства, кои ќе се "симнат" наеднаш од жиро сметката и слично.

При одобрување на одложеното плаќање, даночниот обврзник треба да приложи доказ за уплатен готовински депозит на посебна депозитна сметка на Управата за јавни приходи, за кои Управата е обврзана да издаше потврда во која ќе го назначи износот и рокот за кој средствата се уплатени, податоци за даночниот субјект и отпис на даночниот долг за која се однесува уплатата.

На уплатените средства не се пресметува камата. Во случаите на ненавремено намирање на одложеното плаќање во назначениот рок, Управата врши наплата од готовинскиот депозит.

Готовинскиот депозит може да се повлече на барање на даночниот обврзник доколку тој приложи банкарска гаранција.

За одобрување на одложеното плаќање даночниот субјект треба да достави барање до Управата за јавни приходи. При тоа, правниот субјект заедно со барањето треба да обезбеди и плаќање со еден од инструментите за обезбедување, односно банкарска гаранција

Начин на евидентирање на добиеното одлагање во сметководствената евиденција на даночниот субјект

По донесеното решение за одложено плаќање или плаќање на рати, во книговодствената евиденција на даночниот обврзник-правен субјект, потребно е да се спроведат книжења за евидентирање на настанатите промени односно во овие случаи потребно е да се искажат дадените гаранции, депозитите и сукцесивното плаќање согласно со договорот.

Обврските за јавните давачки по основ на донесените решенија од УЛП, во книговодствената евиденција се исказуваат во рамките на Групата 26-Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки

на соодветните сметки за обврски по основ на неплатен или помалку платен данок од добивка, акцизи, данок од плати и други примања.

Во рамките на оваа група се воведени следните сметки:

260 - обврски за данок на додадена вредност

261 - обврски за акцизи

262 - обврска за даноци и придонеси од плати и на плати како и на добивката и на други примања

263 - обврски за даноци и придонеси од добивката

Исто така, во рамките на оваа група воведена е сметката 264-Одложени обврски за данок од добивка. Со ова, постои законска можност обврските по основ на утврдени, а неплатени обврски за добивката веднаш да се евидентираат како одложени, согласно донесеното решение на Управата за јавни приходи, што не е случај и со утврдените неплатени обврски за данокот на додадена вредност акцизи, персоналниот данок и друго.

Сметаме дека за нив евидентирањето ќе биде во рамките на соодветните сметки по пат на аналитичко евидентирање во рамките на истите (без посебна прегледност за одложените плаќања како што е предвидено за данокот од добивка). Поради ова се наметнува потреба од дополнување на Правилникот за содржината на сметките во сметковниот план.

Владимир
ЗДРАВЕВ



СИСТЕМСКА МЕРКА ВО НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО НА ДОБРА И УСЛУГИ

Донесувањето на Законот за регистрирање на готовинските плаќања е еден од најефикасните начини да се подобри наплатата на приходите, да се обезбеди еднаков даночен товар врз сите учесници во прометот и да се изедначат условите за стопанисување

Зада се спрavi во борбата против сивата економија и даночната евазија кои се болка и на развиените земји, и против кои тековно се воведуваат нови системски решенија, мерки и подобрувања во законските прописи, Република Македонија го воведува Законот за регулирање на готовинските плаќања. Како производ на овој се очекува зголемување на приходите, изедначување на условите за стопанисување и обезбедување на еднаков даночен товар на сите учесници во прометот.

Имајќи ја предвид определбата на Република Македонија за интеграција во Европската унија, во Министерството за финансии и Управата за јавни приходи се превземаа, а според планот и почнуваат да се спроведуваат одредени проекти во делот на осовременувањето и модернизирањето на самиот начин на работа во овие институции. Со овие активности се тежне кон постигнување и создавање на целосно оперативна даночна администрација, која ќе биде компатибилна со нормите и стандардите на Европската унија.

Минатата година, од аспект на работењето на Управата за јавни приходи, може да се карактеризира

како време во кое се презеда повеќе значајни активности насочени кон осовременување на фискалното работење во Република Македонија. Еден од сегментите кој го следи овој правец, а воедно е и новина во фискалната политика е донесувањето на Законот за регистрирање на готовинските плаќања. Овој закон е само еден од низата закони кои ги спроведе Министерството за финансии во насока на подобрување на финансиската дисциплина и борбата против сивата економија.

Функционирањето на платниот промет во Република Македонија е уредено со повеќе законски и подзаконски акти. Плаќањата помеѓу регистрираните субјекти и вршителите на дејност се вршат без-готовински, со жирилни пари, додека плаќањата во прометот на мало на добра и услуги се вршат готовински. Овие плаќања не се регистрираат целосно во фирмите во Република Македонија, а со тоа учесниците во прометот прикажуваат нереален дневен

Владимир Здравев е раководител на Секторот за фискална автоматизација во Управата за јавни приходи – Генерална дирекција, а воедно е одговорен за работната група на проектот електронски облик и електронски потпис. Роден е 1973 година во Скопје. Значајно е да се напомне учеството, подготовката и организацијата на неколку конференции и бизнис форуми во текот на 1999 година со работни задачи во Министерството за трговија. Дипломиран на Машинскиот факултет во Скопје во 1998 година. Посетил голем број на курсеви и семинари и се стекнал со одредени сертификати во областа на менаджментот, работа со хартии од вредност и маркетинг, од кои како познати се издавајуа сертификатот за Foreign Trade Promotion for Central European Countries, организиран под покровителство на јапонската Влада.

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги претставуваат ставовите на Министерството за финансии

пазар. Тоа им овозможува за нерегистрираниот промет да ги избегнат, односно да не ги платат јавните давачки, што резултира со голема даночна евазија, губење на приходи, одлевање на средства од државната каса, како и нелојална конкуренција.

Како резултат на редовните финансиски контроли и евиденции на даночните обврзници е утврдено дека, моментно, во нашата земја најголем дел од неправилностите во прометот на мало на добра и услуги се неевидентирање на прометот во целост, неиздавање или издавање на сметка само по потреба, неработење преку жиро сметка и вршење на набавки во готово без утврдување на потеклото на стоката.

Плаќањата помеѓу регистрираните субјекти и вршителите на дејност се вршат безготовински, со жирилни пари, додека плаќањата во прометот на мало на добра и услуги се вршат готовински. Овие плаќања не се регистрираат целосно во фирмите во Република Македонија, а со тоа учесниците во прометот прикажуваат нереален дневен пазар

Последиците кои произлегуваат од тоа се однесуваат на непочитување на законските нормативи, како и нереализирање на обврските во поглед на јавните давачки.

Сите овие негативности кои призлегуваат од неевидентирањето на готовинскиот промет имаат директно влијание врз креирањето на фискалната политика, а преку тоа и на економската политика во земјата. Имено, со тоа самите учесници во прометот се директно погодени од овие влијанија затоа што нееднакво ги подмируваат јавните давачки према сопствената држава. Тоа значи дека секој даночен обврзник не ги користи и обезбедува своите права подеднакво, а истовремено и нееднакво ги спроведува и почитува законите.

За да се надмине фактичката состојба, Министерството за финансии и Управата за јавни приходи активно работеа на подготвување на Законот за регулирање на готовинските плаќања и за обезбедување на клима за негово целосно имплементирање. Донесувањето на Законот за регистрирање на готовинските плаќања е еден од најефикасните начини да се зголемат приходите и да се добие нивната реална слика, а со тоа да се обезбеди и еднаков даночен тзвар врз сите учесници во прометот, како и изедначување на условите за стопанисување. Соодветно на

тоа, се намалува шверцот затоа што секоја печатена и издадена фискална сметка ќе треба да го потврди потеклото на доброто, односно услугата.

Следејќи ја определбата на Република Македонија за интеграција во Европската унија, неопходно е да се наведе и фактот дека системот за регистрирање на готовинските плаќања е воведен речиси во сите развиени земји, земјите од Европската унија и централно и источнно-европските земји. Кај дел од земјите овој систем се спроведува со закон, а кај некои од нив спроведен е без законска основа, односно системот не е фискализиран, но е во функција. Тоа значи дека при секое готовинско плаќање купувачот добива сметка. По неговото воведување во сите земји е добиена позитивна оценка за значително намалување на обврската за избегнување за евидентирање на готовинскиот промет на мало на добра и услуги и зголемување на приходите на државата од една страна. Од друга страна, пак, е воведен ред во поглед на даночната евиденција.

Преку согледување на одделните локалните состојби, беше одлучено да се прифати системот, кој е воведен во многу соседни и централно-источни европски земји (воедно прифатен и од страна на некои земји членки на Европската унија, како на пример Италија и Грција). Станува збор, всушност за системот за фискализирање преку воведување на Закон.

За успешно имплементирање на еден таков фискален систем во Република Македонија, Министерството за финансии и Управата за јавни приходи изработија закон со кој се наложува задолжителна употреба на фискални уреди, посебен правилник, во кој се утврдени сите техничко-технолошки карактеристики и сите постапки на контрола и воведување на фискалните уреди како соодветни унифицирани процедури за работа. Извршено е и соодветно кадровско заокружување на проектот, а во таа насока во Управата е формиран и посебен Сектор за фискална автоматизација. Секторот ќе врши пропишување на правилници и процедури за работа, централна евиденција на податоците, како и контрола на целиот процес. Контролата ќе се однесува на употребата на фискалните уреди кај даночните обврзници, на авторизираните производители на фискални машини и на, нивните сервиси.

За илustrација, самата инсталација на еден таков фискален апарат ќе значи следното: сите трговски друштва кои работат во прометот на мало и работат готовински, ќе треба да се опремат со одобрени модели на фискални апарати, а тоа пак ќе значи

снимање на целокупниот промет што се одвива кај овие даночни обврзници преку електрониски запис за секоја трансакција во самиот апарат. За да биде повлечатлива сликата за самиот фискален уред, тоа е само една електронска регистар каса, POS (Point of sale) - терминал или фискален принтер со вградена фискална меморија која 5 до 7 години ги памети сите трансакции во вид на траен електронски запис. Неговата примена не значи поставување на инспектор 24 часа во објектот. Инаку, тоа ќе биде од огромна корист како за службените лица во насока на поефикасна контрола, така и за даночните обврзници во смисла на поголем преглед во начинот на работа. На тој начин, потрошувачот се заштитува од манипулации.

Значајно е да се потенцира дека за успешно функционирање на целиот систем е потребно доследно спроведување на

спроведување на Законот за регистрирање на готовинските плаќања со почитување на сите негови од-

Значајно е да се потенцира дека за успешно функционирање на целиот систем е потребно доследно спроведување на Законот за регистрирање на готовинските плаќања со почитување на сите негови одредби и доследна примена на предвидените казнени мерки

редби и доследна примена на предвидените казнени мерки. Успешното функционирање на овој систем предвидува и соодветни стимултивни мерки за сите потрошувачите, од кои во голема мерка зависи неговата соодветна примена.

УЛОГАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ИНФОРМАТИКА ВО РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Мошне важен сегмент од делокругот на Секторот за информатика е презентирањето на активностите на Министерството за финансии преку сопствениот веб сайт (<http://www.finance.gov.mk>). Интенцијата ни е да ги направиме достапни сите полезни информации до граѓаните и сите заинтересирани од областа која ја покрива Министерството за финансии



Мирољав
ЈОВАНОВИЌ

Мирољав Јовановик е помошник на министерот во Секторот за информатика. Роден е 1968 година, а дипломирал на Електронскиот факултет во Ниш, СР Југославија, насока "Компјутерска техника и информатика". Учествувал на повеќе семинари, обуки и курсеви од областа на информатиката и економијата во земјата и странство. Во Министерството за финансии е од почетокот на 2000 година. Претходно работел во Министерството за трговија. Одлично го владее англискиот јазик.

Добра информатичка поддршка во една организација е мошне битен фактор во ефикасноста и успешното исполнување на комплексните задачи. Министерството за финансии не претставува никаков исклучок од ова правило. Поради овие причини, во рамките на организацијата на Министерството за финансии ќе го најдете и Секторот за информатика, кој ја дава потребната поддршка.

Секторот за информатика е еден навистина специчен сегмент од Министерството за финансии, поради своите активности, кои се сведуваат на поддршка на корисниците во Министерството, нивна едукација и зголемување на продуктивноста, ефикасноста и квалитетот на нивната работа. Меѓутоа тоа претставува само еден дел од задолженијата, другиот се состои во одржување и унапредување на самиот систем, проучување и воведување на нови алатки и технологии кои ги олеснуваат и подобруваат секојдневните активности на вработените.

Секторот за информатика во Министерството за финансии, по издвојувањето на Управата за јавни приходи, се најде во ситуација на преструктуирање и редефинирање на одредени задачи. Како елоквентен пример, би го посочиле препуштањето на поддршката на системот ДАНИС на Управата за јавни приходи, и преземањето на поддршката на трезорскиот систем. Воедно беа воочени и одредени сегменти кои требаше да се унапредат или пак да ги заменат постојните системи во правец на подобрување и унапредување на можностите.

Како таков пример би го посочиле воведувањето на новиот систем за електронска комуникација кој ќе

ги прошири досегашните можности (досега се потпривреме само на електронската пошта, но сега ќе ги воведеме давањето и следењето на извршување на задачите, зголемувањето на координацијата и информираноста на вработените како и подобрувањето на управувањето со ресурсите. Со воведувањето на системот, паралелно се одвива и обуката на вработените од Секторот за информатика, за да бидат добро запознаени и остручени со истиот. Само на таков начин може да се постигне квалитет на одржувањето и искористувањето на можностите на системот. Со имплементацијата на системот ќе следи и соодветна обука на вработените за да можат да ги ефектираат понудените предности. Предностите кои ние ги очекуваме ќе бидат повеќекратни, од заштеда на време и хартија, па се до зголемена продуктивност и ажураност во работата.

Следниот сегмент од делокругот на Секторот е концентриран кон презентирањето на активностите на Министерството за финансии преку сопствениот веб сайт (<http://www.finance.gov.mk>). Интенцијата ни е да ги направиме достапни сите полезни информации до граѓаните и сите заинтересирани од областа која ја покрива Министерството за финансии. Се трудиме да презентираме што повеќе информации и полезни содржини (вести, закони, семинари и семинарски материјали, разни објавени материјали, билтени, формулари, информации за јавни набавки и други содржини). Ние сме свесни дека досега е презентиран сосема мал дел, но ние имаме поставено цел тоа да биде многу повеќе и на многу побогат и интерактивен начин. Транспарентноста во работата на Министерството за финансии само се потврдува на овој начин, а пристигнатите реакции само ни даваат поттик да направиме дополнителни усилби за да бидат поквалитетни. Нашата посветеност во тој правец можете да ја пот-

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги представуваат ставовите на Министерството за финансии

врдите со едноставна посета на сајтот и следењето на датумот на последното „освежување“, на содржината, при што лесно ќе се увиди дека сајтот барем еднаш неделно се освежува со нови содржини. Би сакале да напоменеме дека и месечните билтени на Министерството за финансии можете да ги најдете на нашата веб страница, како на македонски, така и на англиски јазик.

Имплементацијата на трезорскиот систем заедно со промените на платниот систем претставуваат нов предизвик. Целосната имплементација на трезорскиот систем ќе овозможи нов квалитет во работата, поголема контрола и рационалност во трошењето на буџетските средства и намалување на можните финансиски злоупотреби. Со оглед на важноста на системот, техничкото решение кое ќе биде имплементирано е од особен интерес, па поради тоа, му посветуваме должно внимание. Во интерес на сите е поставување на сигурен и ефикасен систем кој ќе ги исполни сите функционални барања, а ќе биде базиран на модерна, ефикасна и сигурна технологија.

Со Законот за електронски потпис се отвораат нови обврски и задачи кои ќе треба да бидат реализирани. Воведувањето на електронскиот потпис во рамките на администрацијата и формирањето на “ку-

ќа” (CA - Certification Authority) која ќе ги издава и ќе се грижи за нивната авторизација, претставува голем чекор, кој ќе не доведе поблиску до дигиталната економија и воведувањето на електронска влада (e-government), израз кој во последно време често се користи.

**Секторот за информатика е навистина специфичен сегмент од
Министерството за финансии поради своите активности кои се
сведуваат на поддршка на корисниците во министерството,
нивна едукација и зголемување на продуктивноста,
ефикасноста и квалитетот на нивната работа**

Покрај сите овие поголеми проекти, Секторот за информатика може да се пофали со одредени сопствени решенија кои го поедноставија и олеснија секојдневното работење во неколку сектори. Во план се уште неколку проекти со кои одредени процеси ќе бидат автоматизирани и олеснети.

На крајот, би сакал да ја истакнам и добрата соработка со ЗИЦ-от од Министерството за образование и наука, како и помошта која ја добиваме од USAID (обуките кои одат преку World Learning Inc.).

ПРОФЕСИЈА-БРОКЕР ВО ОСИГУРУВАЊЕТО, НОВИНА НА МАКЕДОНСКИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР



Билјана
ЈАНЕВСКА

Билјана Јаневска е началник во Одделението за супервизија на осигурувањето при Министерството за финансии во Секторот за монетарен и финансиски систем.

Родена е 1975 година.

Дипломирала на Економскиот факултет во Скопје – насока финансии и банкарство, во 1999 година. Пред вработувањето во Министерството за финансии работела како соработник во ревизорското друштво "Димитров ревизија" од Скопје. Поседува диплома за посета на курс за меѓународни ревизорски стандарди 1 и 2. Има положено курс за брокери. Го познава англискиот јазик.

Една од основните карактеристики на брокерот е неговата независност од останатите субјекти кои делуваат на осигурителниот пазар. Со цел обезбедување на професионалност и независност на брокерот, поголем број законодавства пропишуваат обврска на брокерот склучување на договор за осигурување од професионална одговорност

За работењето и развојот на осигурителната индустрија во една земја од особена важност е дејноста-посредување во осигурувањето. Во неразвиените општествени системи во кои функционираат монополи на одредени државни претпријатија, функционирањето на посредниците во осигурувањето и генерално, во финансискиот систем е маргинализирано. Своите производи овие претпријатија ги пласираат преку интерни субјекти - застапници или агенти. Посредниците можат да се јават само во услови на развиен осигурителен пазар и силна конкуренција помеѓу осигурителните друштва.

Улога и карактеристики на брокерите

Постојат различни начини на кои друштвата за осигурување можат да ја организираат својата продажба на производи и услуги. Едниот начин е истите да користат свои интерни или екстерни соработници - агенти, а другиот начин е работата да им ја доверат на специјализирани професионални соработници - брокери. Изборот на начинот на кој што друштвата ќе ја организираат својата продажба зависи од општествено-економското и социјалното опкружување, но и од културните и обичајните норми кои преовладуваат во една економија. Така на пример, во поранешните социјалистички економии преовладуваше, па дури и беше единствено застапена продажбата по пат на агенти или застапници, додека пак во развиените пазарни економии доминантна е продажбата на осигурителни

производи по пат на широко разгранета мрежа на професионални брокери. Како типичен пример за последново е СР Германија во која само 1% од потенцијалните клиенти кои бараат осигурително покритие им се обраќаат директно на осигурителните друштва, како и Швајцарија во која 80% од осигурителниот пазар е во рацете на осигурителните брокери. Во рамките на Европската унија, посредувањето преку професионални брокери има решавачка улога во развојот на осигурителниот пазар бидејќи 90% од договорите за осигурување се склучуваат преку независни посредници.

Помеѓу друштвата за осигурување кои ги нудат своите производи и услуги на осигурителниот пазар и потенцијалните клиенти кои сакаат да склучат договор за осигурување, мора да постои некој посредник, кој ќе го презентира, промовира и пласира производот или услугата на друштвата за осигурување на пазарот. Истовремено потребата од сервисирање на склучениот договор во текот на неговото траење, претставува неминовност. Од друга страна, поради зголемениот ризик на осигурување, порастот на бројот на осигурувачи како и поради разликите во условите и премиите на осигурување, се создава потреба договарачот на осигурувањето да побара советодавна помош кај субјект кој добро ја познава разновидноста на условите кои постојат на осигурителниот пазар и кој е во состојба да избере најповолно решение. Брокерот е лице кое директно ги поврзува лицата кои сакаат да осигураат определен ризик и осигурувачот кој може да го изврши осигурувањето. Брокерот е лице кое ги поврзува осигуреникот и осигурувачот, без обврска да избере некој од нив, а со цел осигурување од определени ризици, подготовка за склучување на договорот за осигурување како и

*Мислењата изразени во овој текст се на авторот и не мора во целост да ги претставуваат ставовите на Министерството за финансии

помагање при извршување на договорот во случај на настанување на штета. Во текот на траењето на договорот за осигурување, брокерот врши оптимализација на осигурувачкото портфолио на осигуреникот, притоа укажувајќи му на новите потреби и договорајќи нови покритии.

Европската осигурителна регулатива пропишува дека како брокер во осигурувањето може да се јави физичко или правно лице кое исполнува одредени пропишани услови и стандарди кои се однесуваат на државјанство, морална подобност, стручна оспособеност, искуство за вршење на осигурителни работи, поседување на осигурување од професионална одговорност и други услови. Заради обезбедување на контрола и надзор над нивното работење и заради запознавање на јавноста со субјектите кои вршат посредување во осигурувањето, на национално ниво се основаат регистри во кои се запишуваат физичките и правните лица кои се занимаваат со оваа работа. Во некои развиени земји постојат и определени кодекси на однесување на професионалните брокери. Така на пример, англискиот кодекс на однесување ги пропишува следниве начини на однесување на професионалниот брокер: работата да ја извршува совесно и одговорно, да работи во најдобар интерес на клиентот, да не дава погрешна претстава за сопствената дејност, на барање на клиентот да му ја објасни разликата во трошоците помеѓу различните видови на политици, да одржува деловни врски со поголем број на осигурувачи, да ги чува деловните информации и слично.

Брокерот е должен во односите со клиентот да постапува со внимание на добар стопанственик, да ги почитува добрите деловни обичаи и да бара најповолна прилика за склучување на договор за својот клиент. Истовремено, тој е должен да ги познава потребите за осигурување на својот налогодавач и да му пронајде најповолен осигурувач, а причините за изборот на определен осигурувач е должен писмено да му ги образложи на идниот договорач на осигурувањето.

Една од основните карактеристики на брокерот е неговата независност од останатите субјекти кои делуваат на осигурителниот пазар. Со цел обезбедување на професионалност и независност на брокерот, поголем број законодавства пропишуваат обврска на брокерот склучување на договор за осигурување од професионална одговорност. Во одредени случаи се предвидува формирање на гарантен фонд преку кој се покриваат штетите кои можат да ги претрпат трећи лица како резултат на измама или друго нечесно действие на брокерот или неговите вработени.

За својата работа брокерот има право на наплата на провизија ако со неговото посредување дошло до склучување на договор за осигурување. Провизијата

најчесто ја плаќа осигурувачот. Ако договорот не е склучен, брокерот нема право на провизија, но има право на надомест на трошоците на товар на странката во чиј интерес се настанати. Некои законодавства наложуваат брокерот задолжително да ја презентира пред клиентот висината на провизијата определена за склучување на договорот за осигурување која истиот ја добива од страна на осигурувачот.

Лиценцирање на брокери

Со оглед на постоењето на конфликт на интереси, постојат силни аргументи за строги услови за лиценцирање и контрола на брокерите од страна на супервизорските власти во една земја. Предусловите за добивање на дозвола за работа како брокер се однесуваат на посета на определен курс, односно обука за осигурување општо, или пак за определени видови на производи и услуги. Исто така, може да постои барање за континуирана едукација како предуслов за обновување на дозволата за работа како брокер.

Силната регулација на брокерите, особено во економиите во подем, со брзо растечки и комплексни осигурителни потреби, ќе помогне за заштита на клиентите и ќе ја зголеми довербата во осигурителната индустрија. Во економиите со многи пософистицирани купувачи, стриктните услови за добивање дозвола не се поставуваат како неопходност.

Во рамките на Европската унија посредувањето преку професионални брокери има решавачка улога за развојот на осигурителниот пазар бидејќи 90% од договорите за осигурување се склучуваат преку независни посредници

Како резултат на досегашното меѓународно искуство во поглед на посредување во осигурувањето, при тоа следејќи ги насоките и директивите на Европската унија во оваа област, со Законот за изменување и дополнувања на Законот за осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2001) усвоен од страна на Собранието на Република Македонија на 13 февруари 2001 година, (почнувајќи од 01.10.2001 година) се отвара можност за формирање на брокерски осигурителни друштва на македонскиот осигурителен пазар.

Согласно со овие измени на Законот, со работите на посредување во осигурувањето можат да се занимаваат само акционерски друштва кои ќе добијат дозвола за работа како осигурителни брокерски друштва од Министерството за финансии (Одделение за Супервизија на осигурувањето). Основачкиот кап-

итал потребен за основање и работа на брокерско друштво изнесува 75.000,00 ЕВРА.

Документацијата потребна за стекнување на дозвола за работа како осигурително брокерско друштво треба да содржи доказ дека членовите на органот на управување на осигурителното брокерско друштво поседуваат соодветно знаење и искуство од областа на осигурувањето и реосигурувањето, како и доказ дека против нив не е во тек стечајна постапка и не се осудувани за кривично дело против имотот или од областа на финансиското работење. Исто така, треба да се достави доказ дека членовите на органот на управување не зависат од друштвата за осигурување преку капитална, управувачка или роднинска поврзаност, како и доказ дека осигурителното брокерско друштво има соодветно осигурително покритие за одговорност за своето работење.

Силната регулација на брокерите, особено во економиите во подем, со брзо растечки и комплексни осигурителни потреби, ќе помогне за заштита на клиентите и ќе ја зголеми довербата во осигурителната индустрија

Согласно одредбите на Законот за осигурување според кои физичките и правните лица на Република Македонија не смеат да се осигуруваат во странство, која одредба ќе важи до 01.01.2006 година, и осигурителните брокерски друштва не смеат да обезбедуваат осигурително покритие во странство, освен во случај

кога осигурувањето на односниот ризик не може да се изврши во Република Македонија.

Осигурителното брокерско друштво за своите услуги наплаќа паричен надоместок во вид на провизија договорена помеѓу клиентот и брокерот. Притоа македонската законска регулатива пропишува стриктна обврска на осигурителното брокерско друштво да го извести клиентот за износот на надоместокот што го наплаќа за извршување на своите услуги.

Со цел заштита на интересите на клиентите и зголемување на довербата во институциите кои работат на осигурителниот пазар, за непочитување на одредбите од законот кои се однесуваат на работењето на осигурителните брокерски друштва се предвидени одредени казнени одредби. Така, за лажно тврдење дека делува како независен брокер, ќе се казни осигурителното брокерско друштво со парична казна во износ од 250.000,00 до 300.000,00 денари. За истиот прекршок ќе се казни и генералниот директор и лицата со посебни права и одговорности во осигурителното брокерско друштво.

Во овој контекст, сметаме дека добрата и фер регулација на осигурителната индустрија, а од тука и на осигурителните посредници, претставува една од критичните точки за зголемување на довербата на јавноста во осигурителната индустрија. Истата ќе ги подобри врските меѓу осигурителот, посредникот и клиентот, ќе ја зајакне довербата и заштитата на клиентите, а сето тоа ќе придонесе за поголем развој на осигурителната индустрија во целина.

КАКО СЕ ТРОШАТ СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I дел

1. Како се финансира сферата на СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА?

Едно од најболните прашања во Република Македонија е секако прашањето на невработеноста. Процесот на транзиција, а особено спроведувањето на структурните реформи во секторот на претпријатијата резултираше со значителен пораст на бројот на невработените.

Со порастот на невработеноста се зголемува и бројот на корисниците на правата од социјална заштита, односно се зголемува бројот на социјално загрозеното население на кое му е неогодна егзистенцијална помош.

Со Буџетот за 2001 година за обезбедување на социјална заштита и социјална сигурност за граѓаните на Република Македонија се предвидени средства во износ од околу 14,5 милијарди денари (468 милиони ДЕМ), односно финансирањето на сферата на социјална заштита учествува со 24% во структурата на буџетските расходи.

Системот на социјална заштита подразбира преземање мерки заради обезбедување социјална сигурност за невработените лица, пензионерите, лицата неспособни за работа, социјално незгрижените деца, воените инвалиди, цивилните инвалиди од војната, семејствата чии хранител е на отслужување на воениот рок, бегалците и за сите други граѓани кои се изложени на основните социјални ризици.

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СИТЕ ОВИЕ ПРАВА ГРАЃАННИТЕ ТРЕБА ДА СЕ ОБРАТАТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА.

1.1 ЗА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ, во Буџетот се предвидени средства во износ од 3,2 милијарди денари (103 милиони ДЕМ) кои ќе бидат наменети за обезбедување на следниве социјални бенефиции:

- постојана парична помош која се обезбедува за лица неспособни за работа и социјално необезбедени и тоа како основна парична помош на носителот на правото и додаток на другите членови на семејството неспособни за работа (сојужуватели на помошта). Со овој вид на помош се опфатени околу 5.000 корисници;
- социјална парична помош која се обезбедува за лица способни за работа, но социјално необезбедени, односно за лица кои не можат да обезбедат средства за егзистенција. Со овој надоместок се опфатени околу 77.000 семејства;
- паричен надоместок за помош и нега со кој се стекнуваат лица на кои им е неогодна туѓа нега (неподвижни лица, слепи, лица заболени од дистрофија, лица со пречки во психичкиот развој итн.). Со овој надоместок се опфатени околу 15.000 корисници;
- еднократна парична помош која се обезбедува на лица или семејства кои се нашле во определен социјален ризик, заради претрпени природни непогоди, подолго лежување во здравствени установи итн.; и
- здравствена заштита за кориниците на постојана парична помош.

1.2. Системот на социјална заштита, исто така, опфаќа и одредени форми на институционална и вонинституционална заштита на одредени категории на население.

Институционалната заштита го опфаќа ПРАВОТО НА СМЕСТУВАЊЕ ВО УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА на деца без родители и родителска гримка, стари и изнемоштени лица, хендикапирани лица, деца со воспитно-социјални проблеми (злоставувањи и социјално необезбедени) и деца со нарушуено поведение, за која намена со Буџетот за 2001 година се предвидени средства во износ од 160 милиони денари (5 милиони ДЕМ).

Во рамките на вонинституционалната заштита преку ДНЕВНИ ЦЕНТРИ, ДОМ СЕМЕЈСТВА или други облици, се дава помош на поединец или семејство за нивно дневно згрижување, домашна нега и помош или сместување во друго семејство.

ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА се остварува преку ДЕТСКИОТ ДОДАТОК, преку згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст и одмор и рекреација на децата до 15 годишна возраст, за која намена во Буџетот се предвидени средства во износ од 1,6 милијарди денари (52 милиони ДЕМ).

1.3. За покривање на ТЕКОВНИОТ ДЕФИЦИТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ во Буџетот за 2001 година се предвидени средства во износ од 3,4 милијарди денари (110 милиони ДЕМ). Преземајќи дел од товарот на Заводот, државата обезбедува средства за навремена исплата на паричен надомест, придонес за пензиско осигурување и придонес за здравствено осигурување за невработените.

1.4 За редовна исплата на ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ПЕНЗИОНЕРИТЕ во Буџетот за 2001 година се предвидени средства во износ од 4,9 милијарди денари (158 милиони ДЕМ), од кои 2,2 милијарди денари се наменети за исплата на разлики по основа на усогласувањето на пензите за 8%.

Министерство за Финансии на Република Македонија



КАКО СЕ ТРОШАТ
МОИТЕ ПАРИ?

ПОДГОТВУВА И ИЗДАВА

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ул. "Даме Груев" 14, 1000 Скопје, Тел: (389) 02 117 288, Факс: (389) 02 117 280

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК

Александар Стојков

РЕДАКЦИСКИ КОЛЕГИУМ

Ванчо Каргов
м-р Анита Ангеловска
Александра Накева
Гордана Јанкулоска
Гордана Ивановиќ

"ПРОДУКЦИЈА М"

ДИЗАЈН: DS M&T

Зоран Ризовски - Рижо
Мирослав Милановиќ

ФОТОГРАФИЈА

Кире Галевски

ФОТОЛИТИ

МагнаСкен, Скопје

ПЕЧАТИ

Нико Компани, Скопје

Тираж

500 примероци

**ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ПОДАТОЦите ОД ОВАА
ПУБЛИКАЦИЈА, ГИ МОЛИМЕ КОРИСНИЦИТЕ
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГО НАВЕДАТ ИЗВОРОТ**